

Службен гласник

на Општина Струмица

Број 23

Петок, 30 декември 2011 год.

www.strumica.gov.mk



С о д р ж и н а

Совет на општина Струмица:

	Стр.		Стр.
373. Програма за работа на Советот на општина Струмица за 2012 година	3	380. Програма за одржување на јавното зеленило на подрачјето на Општина Струмица за 2012 година	116
374. Буџет на општина Струмица за 2012 година	9	381. Програма за одржување на јавната чистота на подрачјето на општина Струмица за 2012 година	119
375. Одлука за извршување на Буџетот на општина Струмица за 2012 година	92	382. Програма за активностите на општина Струмица од областа на културата во 2012 година	123
376. Програма за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Струмица за 2012 година ...	95	383. Програма за активностите на општина Струмица во областа на спорт и млади во 2012 година	126
377. Годишна програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици на територијата на Општина Струмица за 2012 година	110	384. Програма за за активностите на општина Струмица во областа на локалниот економски развој и туризам во 2012 година	128
378. Програма за одржување на јавното осветлување на подрачјето на Општина Струмица за 2012 година	112	385. Програма за активностите на општина Струмица за областа на социјалната заштита во 2012 година .	130
379. Годишна програма за изработка на урбанистички планови на подрачјето на Општина Струмица за 2012 година.	113	386. Програма за за активностите на општина Струмица за поддршка на НВО секторот во 2012 година	132

387. Програма за активностите на општина Струмица во областа на заштитата и спасувањето, против-пожарната заштита и справување со кризи во 2012 година	134	394. Заклучок за усвојување на Програмата за работа на Локалната установа библиотека „Благој Јанков Мучето“ Струмица за 2012 година	207
388. Програма за одбележување на годишнини на значајни настани и истакнати личности во 2011 година во општина Струмица	139	395. Заклучок за усвојувањена Програмата за работа на Дом за деца и млади „Благој Мучето“ Струмица за 2012 година	208
389. Програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на општина Струмица за 2012 година	141	396. Заклучок за давање согласност на Извештајот за работа на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за период I - IX месец 2011 година	208
390. Одлука за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за основно образование за 2012 година ..	204	397. Заклучок за давање согласност на Програмата за работа на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 2012 година	209
391. Одлука за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за средно образование за 2012 година ...	205	398. Заклучок за давање согласност на Извештајот за работа на ЈП „Паркиралишта - Струмица“ Струмица за период од 01.01. до 30.06.2011 година	209
392. Одлука за реализација на научно-истражувачки проект „Развојни тенденции на некои антропометриски, функционални, моторички способности и социо - економскиот статус кај учениците од двата пола од 6 до 14 години од основните училишта во Општина Струмица“	206	399. Заклучок за давање согласност на Програмата за работа на ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица за 2012 година	210
393. Одлука за отстапување моторно возило на ЈП „Паркиралишта-Струмица“ Струмица	207	400. Заклучок за давање согласност на Програмата за работа на ЈП „Струмица - гас“ Струмица за 2012 година	210

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија број 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Програмата за работа на Советот на општина Струмица за 2012 година

1. Се објавува Програмата за работа на Советот на општина Струмица за 2012 година, донесена на седницата на Советот

на општина Струмица, одржана на 29.12.2011 година.

Бр.08-7860/2 Градоначалник
30.12.2011 год. на општина Струмица
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.
.....

373.

Врз основа на член 37 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 29.12.2011 година, донесе

**Програма
за работа на Советот на општина
Струмица за 2012 година**

I. Општ дел

Програмата за работа на Советот на општина Струмица во 2012 година, се базира на надлежностите на Советот пропишани со Уставот на Република Македонија, Законот за локална самоуправа и другите закони кои се однесуваат на функционирањето на локалната самоуправа како и Статутот на општината Струмица и Деловникот работа на Советот на општина Струмица.

Програмата овозможува основни насоки по кои ќе се раководи Советот, обезбедува транспарентност, но и простор за нејзино проширување и дополнување од овластени предлагачи и други заинтересирани субјекти и поединци.

II. Посебен дел

Јануари – јули – 2012 год.

1. **Информација за јавната безбедност и безбедноста во сообраќајот на подрачјето на општина Струмица за втората половина од 2011 година**
Изработува: СВР Струмица
Разгледува: Комисија за јавна безбедност, безбедност во сообраќајот и противпожарна заштита
Усвојува: Совет на општина Струмица
2. **Завршна сметка на Буџетот на општина Струмица за 2011 година;**
Изработува: Одделение за буџет и сметководство
Разгледува: Комисија за финансии, буџет и локален економски развој
Усвојува: Совет на општина Струмица
3. **Извештај за реализација на Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Струмица за 2011 година;**
Изработува: Одделение за комунални работи
Разгледува: Комисија за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата
Усвојува: Совет на општина Струмица
4. **Извештај за реализација на Годишната програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта и улици на територијата на Општина Струмица за 2011 година;**
Изработува: Одделение за комунални работи
Разгледува: Комисија за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата
Усвојува: Совет на општина Струмица
5. **Извештај за реализација на Програмата за одржување на јавното осветлување на подрачјето на општина Струмица за 2011 година;**
Изработува: Одделение за комунални работи
Разгледува: Комисија за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата
Усвојува: Совет на општина Струмица
6. **Извештај за реализација на Програмата за изработка на урбанистички планови во Општина Струмица за 2011 година;**
Изработува: Одделение за урбанизам
Разгледува: Комисија за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата
Усвојува: Совет на општина Струмица
7. **Извештај за реализација на Програмата за одржување на јавното зеленило во 2011 година;**
Изработува: ЈПКД „Комуналец“ Струмица
Разгледува: Комисија за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата
Усвојува: Совет на општина Струмица
8. **Извештај за реализација на Програмата за одржување на јавната чистоќа во 2011 година;**
Изработува: ЈПКД „Комуналец“ Струмица
Разгледува: Комисија за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата
Усвојува: Совет на општина Струмица
9. **Извештај за реализација на Програмата за активностите на Општина Струмица од областа на културата во 2011 година;**
Изработува: Одделение за јавни дејности

- Разгледува:** Комисија за култура образование и спорт
Усвојува: Совет на општина Струмица
10. **Извештај за реализација на Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на спорт и млади во 2011 година;**
Изработува: Одделение за јавни дејности
Разгледува: Комисија за култура образование и спорт
Усвојува: Совет на општина Струмица
11. **Извештај за реализација на Програмата за активностите на општина Струмица во областа на локалниот економски развој и туризмот во 2011 година**
Изработува: Одделение за локален економски развој
Разгледува: Комисија за финансии, буџет и локален економски развој
Усвојува: Совет на општина Струмица
12. **Извештај за реализација на Програмата за активностите на општина Струмица за областа на социјалната заштита во 2011 година;**
Изработува: Одделение за јавни дејности
Разгледува: Комисија за здравствена заштита, социјална заштита и заштита на децата.
Усвојува: Совет на општина Струмица
13. **Извештај за реализација на Програмата за активностите на општина Струмица за поддршката на НВО секторот во 2011 година;**
Изработува: Одделение за локален економски развој
Разгледува: Комисија за финансии, буџет и локален економски развој
Усвојува: Совет на општина Струмица
14. **Извештај за реализација на Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и справувањето со кризи во 2011 година;**
Изработува: Одделение за јавни дејности и ТППЕ – Струмица.
Разгледува: Комисија за јавна безбедност, безбедност во сообраќајот и противпожарна заштита
Усвојува: Совет на општина Струмица
15. **Извештај за реализација на Програмата за подготовка и реализација на Струмичкиот карневал во 2012 година;**
Изработува: Организационниот одбор на Струмичкиот карневал;
Разгледува: Комисија за култура, образование и спорт; и Комисија за општествени дејности;
Усвојува: Совет на општина Струмица
16. **Извештај за реализација на Програмата за одржување и заштита на локални патишта и улици на територијата на општина Струмица за 2011/2012 година во зимски услови;**
Изработува: Одделение за комунални работи
Разгледува: Комисија за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата
Усвојува: Совет на општина Струмица
17. **Квартални извештаи за извршувањето на Буџетот на општина Струмица во 2012 година;**
Изработува: Одделение за буџет и сметководство
Разгледува: Комисија за финансии, буџет и локален економски развој
Усвојува: Совет на општина Струмица
18. **Извештај за работата на ЈПКД “Комуналец” за 2011 година;**
Изработува: ЈПКД “Комуналец” Струмица
Разгледува: Комисија за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата
Усвојува: Совет на општина Струмица
19. **Финансов извештај за работата на ЈПКД “Комуналец” со Завршна сметка за 2011 година;**
Изработува: ЈПКД “Комуналец” Струмица
Разгледува: Комисија за финансии, буџет и локален економски развој
Усвојува: Совет на општина Струмица
20. **Извештај за работата на ЈП “Паркиралишта-Струмица” за 2011 година;**
Изработува: ЈП “Паркиралишта - Струмица” Струмица
Разгледува: Комисија за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата
Усвојува: Совет на општина Струмица

- 21. Финансов извештај за работата на ЈП “Паркиралишта - Струмица” со Завршна сметка за 2011 година;**
Изработува: ЈП „Паркиралишта“ Струмица
Разгледува: Комисија за финансии, буџет и локален економски развој
Усвојува: Совет на општина Струмица
- 22. Извештај за работата на ЈП “Струмица-гас” за 2011 година;**
Изработува: ЈП “Струмица гас” Струмица
Разгледува: Комисија за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата
Усвојува: Совет на општина Струмица
- 23. Финансов извештај за работата на ЈП “Паркиралишта - Струмица” со Завршна сметка за 2011 година;**
Изработува: ЈП „Струмица - гас” Струмица
Разгледува: Комисија за финансии, буџет и локален економски развој
Усвојува: Совет на општина Струмица
- 24. Годишни завршни сметки на Средните општински училишта за 2011 година и тоа:**
 - Средно општинско училиште “Јане Сандански” Струмица
 - Средно општинско училиште “Димитар Влахов” Струмица,
 - Средно општинско училиште “Никола Карев” Струмица.
Изработуваат: Училиштата
Разгледува: Комисија за финансии, буџет и локален економски развој
Усвојува: Совет на општина Струмица
- 25. Годишни завршни сметки на Основните општински училишта и предучилишни установи за 2011 година и тоа:**
 ОУ “Никола Вапцаров” Струмица;
 ОУ “Сандо Масев” Струмица;
 ОУ “Видое Подгорец” Струмица;
 ОУ “Маршал Тито” Струмица;
 ОУ “Даме Груев” Куклиш;
 ОУ “Маршал Тито” Муртино;
 ОУ “Гоце Делчев” Вељуса;
 ОУ “Св. Кирил и Методиј” Дабиле;
 ОУ “Герас Цунев” Просениково;
 Основното музичко училиште “Боро Џони” Струмица;
 ЈОУДГ “Детска радост” Струмица
- Изработуваат:** Училиштата и ЈОУДГ “Детска Радост” Струмица
Разгледува: Комисија за финансии, буџет и локален економски развој
Усвојува: Совет на општина Струмица
- 26. Извештај за работата со годишна завршна сметка на Дом за деца и млади “Благој Мучето” Струмица за 2011 година;**
Изработува: Дом за деца и млади “Благој Мучето”
Разгледува: Комисија за финансии, буџет и локален економски развој и Комисија за култура, образование и спорт.
Усвојува: Совет на општина Струмица
- 27. Извештај за работата со Годишна завршна сметка на ЛУБ “Благој Јанков - Мучето” Струмица, за 2011 година;**
Изработува: ЛУБ “Благој Јанков Мучето” Струмица
Разгледува: Комисија за финансии, буџет и локален економски развој и Комисија за култура, образование и спорт.
Усвојува: Совет на општина Струмица
- 28. Буџетски календар за подготовка на Буџетот на општина Струмица во 2011 година;**
Изработува: Одделение за буџет и сметководство
Разгледува: Комисија за финансии, буџет и локален економски развој
Усвојува: Совет на општина Струмица
- 29. Информација за јавната безбедност и безбедноста во сообраќајот на подрачјето на општина Струмица за првите шест месеци од 2012 година**
Изработува: СВР Струмица
Разгледува: Комисија за јавна безбедност, безбедност во сообраќајот и противпожарна заштита
Усвојува: Совет на општина Струмица
- 30. Информација за состојбите со шумските површини и опасностите од шумски пожари и пожари на отворен простор**

Изработува: ТПППЕ - Струмица
Разгледува: Комисија за јавна безбедност, безбедност во сообраќајот и противпожарна заштита
Усвојува: Совет на општина Струмица

Септември – декември 2012 г.

1. Квартални извештаи за извршувањето на Буџетот на општина Струмица во 2012 година;

Изработува: Одделение за буџет и сметководство

Разгледува: Комисија за финансии, буџет и локален економски развој

Усвојува: Совет на општина Струмица

2. Извештаи за работа на средните училишта во Општина Струмица во учебната 2011/2012 година и тоа:

- СОУ “Јане Сандански” Струмица
- СОУ “Димитар Влахов” Струмица,
- СОУ “Никола Карев” Струмица.

Изработуваат: Училиштата

Разгледува: Комисија за култура, образование и спорт

Усвојува: Совет на општина Струмица

3. Извештаи за работа на основните училишта во Општина Струмица во учебната 2011/2012 година и тоа:

- ОУ “Никола Вапцаров” Струмица;
- ОУ “Сандо Масев” Струмица
- ОУ “Видое Подгорец” Струмица,
- ОУ “Маршал Тито” Струмица,
- ОУ “Даме Груев” Куклиш,
- ОУ “Маршал Тито” Муртино,
- ОУ “Гоце Делчев” Вељуса
- ОУ “Св. Кирил и Методиј” Дабиња,
- ОУ “Герас Цунев” Просениково

Изработуваат: Училиштата

Разгледува: Комисија за култура, образование и спорт

Усвојува: Совет на општина Струмица

4. Извештај за работа на Основното музичко училиште “Боро Џони” Струмица во учебната 2011/2012 година;

Изработува: ОМУ “Боро Џони” Струмица

Разгледува: Комисија за култура, образование и спорт

Усвојува: Совет на општина Струмица

5. Извештај за работа на ЈОУДГ “Детска радост” – Струмица во учебната 2011/2012 година;

Изработува: ЈОУДГ “Детска радост” – Струмица

Разгледува: Комисија за култура, образование и спорт

Усвојува: Совет на општина Струмица

6. Предлог-Годишни програми за работа на општинските средни училишта во Општина Струмица во учебната 2012/2013 година и тоа:

- СОУ “Јане Сандански” Струмица;
- СОУ “Димитар Влахов” Струмица;
- СОУ “Никола Карев” Струмица;

Изработуваат: Училиштата

Разгледува: Комисија за култура, образование и спорт

Усвојува: Совет на општина Струмица

7. Предлог-Годишни програми за работа на општинските основни училишта во Општина Струмица во учебната 2012/2013 година и тоа:

- ОУ “Никола Вапцаров” Струмица;
- ОУ “Сандо Масев” Струмица
- ОУ “Видое Подгорец” Струмица,
- ОУ “Маршал Тито” Струмица,
- ОУ “Даме Груев” Куклиш,
- ОУ “Маршал Тито” Муртино,
- ОУ “Гоце Делчев” Вељуса
- ОУ “Св. Кирил и Методиј” Дабила,
- ОУ “Герас Цунев” Просениково

Изработуваат: Училиштата

Разгледува: Комисија за култура, образование и спорт

Усвојува: Совет на општина Струмица

8. Предлог-Годишна програма за работа на Основно музичко училиште “Боро Џони” Струмица за учебната 2012/2013 година;

Изработува: ОМУ “Боро Џони” Струмица

Разгледува: Комисија за култура, образование и спорт

Усвојува: Совет на општина Струмица

9. Предлог-Годишна програма за работа на ЈОУДГ “Детска Радост” - Струмица за учебната 2012/2013 година;

Изработува: ЈОУДГ “Детска радост” – Струмица

Разгледува: Комисија за култура, образование и спорт

Усвојува: Совет на општина Струмица

10. Предлог-Годишна програма за работа на Основно музичко училиште “Боро Џони” Струмица за учебната 2012/2013 година;

Изработува: ОМУ “Боро Џони” Струмица

Разгледува: Комисија за култура, образование и спорт

Усвојува: Совет на општина Струмица

11. Информација за организираниот превоз на учениците на подрачјето на Општина Струмица

Изработува: Одделение за образование

Разгледува: Комисија за култура, образование и спорт

Усвојува: Совет на општина Струмица

12. Програма за одржување и заштита на локални патишта и улици на територијата на општина Струмица за 2012/2013 година во зимски услови;

Изработува: Одделение за комунални работи

Разгледува: Комисија за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата

Усвојува: Совет на општина Струмица

13. Програма за работа на ЈПКД “Комуналец” за 2013 година;

Изработува: ЈПКД “Комуналец”

Разгледува: Комисија за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата

Усвојува: Совет на општина Струмица

14. Програма за работата на ЈП “Паркиралишта-Струмица” за 2013 година;

Изработува: ЈПКД “Комуналец”

Разгледува: Комисија за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата

Усвојува: Совет на општина Струмица

15. Програма за работата на ЈП “Струмица-гас” за 2013 година;

Изработува: ЈПКД “Струмица-гас” Струмица

Разгледува: Комисија за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата

Усвојува: Совет на општина Струмица

16. Програма за уредување на градежното земјиште на подрачјето на општина Струмица за 2013 година;

Изработува: Одделение за комунални работи

Разгледува: Комисија за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата

Усвојува: Совет на општина Струмица

17. Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта и улици на територијата на општина Струмица за 2013 година;

Изработува: Одделение за комунални работи

Разгледува: Комисија за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата

Усвојува: Совет на општина Струмица

18. Програма за Јавното осветлување на општина Струмица за 2013 година;

Изработува: Одделение за комунални работи

Разгледува: Комисија за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата

Усвојува: Совет на општина Струмица

19. Програма за донесување на урбанистички планови на подрачјето на Општина Струмица во 2013 година;

Изработува: Одделение за урбанизам

Разгледува: Комисија за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата

Усвојува: Совет на општина Струмица

20. Програма за одржување на јавната чистоќа во 2013 година;

Изработува: ЈПКД “Комуналец” Струмица

Разгледува: Комисија за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата

Усвојува: Совет на општина Струмица

21. Програма за активностите на Општина Струмица од областа на културата во 2013 година;

Изработува: Одделение за јавни дејности

Разгледува: Комисија за култура образование и спорт

Усвојува: Совет на општина Струмица

22. Програма за активностите на Општина Струмица во областа на спорт и млади во 2013 година;

Изработува: Одделение за јавни дејности

Разгледува: Комисија за култура образование и спорт
Усвојува: Совет на општина Струмица

22. Програма за активностите на општина Струмица во областа на локалниот економски развој и туризмот во 2013 година

Изработува: Одделение за локален економски развој
Разгледува: Комисија за финансии, буџет и локален економски развој
Усвојува: Совет на општина Струмица

23. Програма за активностите на општина Струмица за областа на социјалната заштита во 2013 година;

Изработува: Одделение за јавни дејности
Разгледува: Комисија за здравствена заштита, социјална заштита и заштита на децата.
Усвојува: Совет на општина Струмица

24. Програма за активностите на општина Струмица за поддршката на НВО секторот во 2013 година;

Изработува: Одделение за локален економски развој
Разгледува: Комисија за финансии, буџет и локален економски развој
Усвојува: Совет на општина Струмица

25. Програма за активностите на Општина Струмица во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и справувањето со кризи во 2013 година;

Изработува: Одделение за јавни дејности и ТППЕ Струмица
Разгледува: Комисија за јавна безбедност, безбедност во сообраќајот и противпожарна заштита
Усвојува: Совет на општина Струмица

26. Програма – календар за одбелелжување на празници и манифестации во 2013 година;

Изработува: Одделение за јавни дејности
Разгледува: Комисија за општествени дејности
Усвојува: Совет на општина Струмица

27. Програма за реализацијата на Струмички карневал – 2013 год.

Изработува: Организационен одбор на Струмичкиот карневал
Разгледува: Комисија за култура, образование и спорт
Усвојува: Совет на општина Струмица

28. Предлог-Буџет на општина Струмица за 2013 година;

Изработува: Одделение за буџет и сметководство

Разгледува: Комисија за финансии, буџет и локален економски развој

Усвојува: Совет на општина Струмица

29. Предлог-Одлука за извршување на Буџетот на општина Струмица за 2013 година;

Изработува: Одделение за буџет и сметководство

Разгледува: Комисија за финансии, буџет и локален економски развој

Усвојува: Совет на општина Струмица

30. Програма за работа на Советот на општина Струмица за 2013 година.

Изработува: Комисија за изработка на Предлог-Програмата

Разгледува: Комисија за изработка на Предлог-Програмата

Усвојува: Совет на општина Струмица

III. Нормативен дел

Овој дел од Програмата за работа на Советот на општина Струмица во 2012 година ја регулира нормативната дејност на Советот односно донесување на програми, одлуки, решенија и заклучоци од надлежност на Советот, како и акти за усогласување со постојните прописи и прописите што ќе бидат донесени во текот на 2012 година од страна на државните органи.

Материјалите утврдени со Програмата и другите акти по кои Советот ќе се произнесува во текот на 2012 година претходно ќе ги разгледуваат комисиите при Советот на општина Струмица, согласно надлежностите утврдени со Статутот на општина Струмица.

IV. Завршен дел

За извршување на Програмата се задолжуваат предлагачите, изготвувачите и сите останати учесници, да се придржуваат на роковите утврдени со Програмата.

Во текот на 2012 година, Советот на општина Струмица ќе ги разгледува и сите дополнителни прашања што ќе произлезат од тековното работење.

Извршувањето на Програмата ќе зависи и од законските и финансиските предуслови, односно од побрзата децентрализација и што поголемата финансиска самостојност на Општина Струмица.

Програмата за работа на Советот на општина Струмица за 2012 година, ќе се објави во “Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.07-7860/1 Совет на општина Струмица
29.12.2011 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение
за објавување на Буџетот на општина
Струмица за 2012 година

Се објавува Буџетот на општина Струмица за 2012 година, донесена на

седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.12.2011 година.

Бр. 08-7841/2 Градоначалник
30.12.2011 год. на општина Струмица
Струмица Зоран Заев с.р.

374.

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ број 5/02), член 28 став 1 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ број 61/04, 96/04 и 67/07), и член 20 став 1 точка 4 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седница, одржана на 29.12.2011 година, донесе

Буџет на општина Струмица за 2012 година

1. Општ дел

Член 1

Буџетот на општина Струмица за 2012 година се состои од:

I. ВКУПНИ ПРИХОДИ	973.224.111
Даночни приходи	298.750.000
Неданочни приходи	74.724.400
Капитални приходи	106.850.000
Приходи од дотации	447.559.000
Трансфери	39.620.711
Приходи од донации	5.720.000
II. ВКУПНИ РАСХОДИ	1.033.224.111
Од утврдени намени	1.031.024.111
Резерви	2.200.000
III. ДЕФИЦИТ	60.000.000
Прилив	60.000.000
Домашни приливи	60.000.000
Странски заеми	0
Одлив	0
Отплата на главнина	0

Член 2

Приходите и другите приливи на Буџетот како и глобалните проекции за наредните две години по видови на приходи се утврдени во билансот на приходи, а расходите и другите одливи, како и глобалните проекции за наредните две години по основни намени се утврдени во билансот на расходи и тоа како што следува:

Биланс на приходи на ниво на ставки

		926.323.690	1.015.892.928	459.170.711	60.774.400	5.720.000	447.559.000	60.000.000	1.033.224.111
Категорија Ставка Поткатегорија	О П И С	2010 Завршна сметка	2011 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2012					ВКУПНИ Приходи
				Буџет	Приходи од самофин. активности	Приходи од донации	Приходи од дотации	Приходи од кредити	
71 ДАНОЧНИ ПРИХОДИ		260.436.319	365.751.000	298.750.000	0	0	0	0	298.750.000
711 Данок од доход, од добивка и од капитални добивки		6.478.309	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
7111 Персонален данок од доход		6.478.309	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
713 Даноци на имот		36.560.540	44.836.000	48.000.000	0	0	0	0	48.000.000
7131 Данок на имот		16.043.091	12.000.000	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000
7132 Данок на наследство и подарок		952.514	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
7133 Данок на промет на недвижности и права		19.564.935	31.836.000	32.000.000	0	0	0	0	32.000.000
717 Даноци на специфични услуги		216.997.264	315.515.000	245.350.000	0	0	0	0	245.350.000
7171 Комунални даноци		216.997.264	315.515.000	245.350.000	0	0	0	0	245.350.000
718 Такси за користење или дозволи за вршење на дејност		400.206	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000
7181 Дозволи за вршење на дејност		400.206	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000
72 НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ		43.032.162	72.141.312	14.000.000	60.724.400	0	0	0	74.724.400
722 Такси и надоместоци		3.136.557	3.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
7223 Административни такси		3.136.557	3.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
723 Административни такси и надоместоци		36.050.513	60.140.557	800.000	58.123.400	0	0	0	58.923.400
7230 Образование и обука		0	0	0	5.002.000	0	0	0	5.002.000
7231 Помошни активности во образованието		0	0	0	49.676.400	0	0	0	49.676.400
7232 Продажба на производи		0	0	0	1.170.000	0	0	0	1.170.000
7234 Влезници и членарини		0	0	0	700.000	0	0	0	700.000
7239 Закупнини		36.050.513	60.140.557	800.000	1.575.000	0	0	0	2.375.000
724 Други Владини услуги		1.037.236	1.600.000	200.000	0	0	0	0	200.000
7241 Други владини услуги		1.037.236	1.600.000	200.000	0	0	0	0	200.000
725 Други неданочни приходи		2.807.856	7.400.755	8.000.000	2.601.000	0	0	0	10.601.000
7251 Приватни компании		0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
7252 Физички лица		0	0	0	330.000	0	0	0	330.000
7259 Други неданочни приходи		2.807.856	7.400.755	8.000.000	1.971.000	0	0	0	9.971.000
73 КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ		143.997.492	102.450.000	106.850.000	0	0	0	0	106.850.000

Категорија Ставка Поткатегорија	О П И С	2010 Завршна сметка	2011 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2012					
				Буџет	Приходи од самофин. активности	Приходи од донации	Приходи од дотации	Приходи од кредити	ВКУПНИ Приходи
733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	143.997.492	102.450.000	106.850.000	0	0	0	0	106.850.000
7331	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	143.997.492	102.450.000	106.850.000	0	0	0	0	106.850.000
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	478.857.717	475.550.616	39.570.711	50.000	5.720.000	447.559.000	0	492.899.711
741	Трансфери од други нивоа на власт	470.103.136	469.824.616	39.570.711	50.000	0	447.559.000	0	487.179.711
7411	Тековни трансфери од други нивоа на власт	470.103.136	469.824.616	39.570.711	50.000	0	447.559.000	0	487.179.711
742	Донации од странство	8.734.581	5.726.000	0	0	5.720.000	0	0	5.720.000
7421	Општи и тековни донации	8.734.581	5.726.000	0	0	5.720.000	0	0	5.720.000
743	Капитални донации	20.000	0	0	0	0	0	0	0
7432	Капитални донации	20.000	0	0	0	0	0	0	0
75	ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	60.000.000	60.000.000
753	Долгорочни обврзници	0	0	0	0	0	0	60.000.000	60.000.000
7531	Задолжување од долгорочни обврзници	0	0	0	0	0	0	60.000.000	60.000.000

Биланс на расходи на ниво на ставки

910.446.645 1.015.579.504 459.170.711 60.774.400 5.720.000 447.559.000 60.000.000 1.033.224.111

Категорија Ставка	О П И С	2010 Завршна сметка	2011 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2012					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	
40	ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ		397.985.585	67.827.570	0	0	335.197.000	0	403.024.570
401	Основни плати и надоместоци		285.110.071	45.406.912	0	0	244.282.245	0	289.689.157
402	Придонеси за социјално осигурување од работодавачите		106.884.873	17.325.687	0	0	90.914.755	0	108.240.442
404	Надоместоци		5.990.641	5.094.971	0	0	0	0	5.094.971
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ		2.200.000	2.200.000	0	0	0	0	2.200.000
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)		1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
413	Тековни резерви (разновидни расходи)		1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ		238.067.232	69.745.670	59.489.400	2.300.000	112.362.000	0	243.897.070
420	Патни и дневни расходи		1.004.950	950.000	558.000	0	100.000	0	1.608.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт		58.164.299	20.720.000	4.063.500	0	28.620.000	0	53.403.500
423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки		29.423.316	6.040.000	22.614.150	30.000	2.927.000	0	31.611.150
424	Поправки и тековно одржување		46.703.639	20.950.000	4.527.500	0	12.894.000	0	38.371.500
425	Договорни услуги		90.885.506	13.015.000	27.111.250	1.270.000	58.795.000	0	100.191.250
426	Други тековни расходи		7.907.563	6.320.670	615.000	1.000.000	346.000	0	8.281.670
427	Привремени вработувања		3.977.959	1.750.000	0	0	8.680.000	0	10.430.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		25.312.687	29.407.760	0	3.420.000	0	0	32.827.760
461	Субвенции за јавни претпријатија		2.000.000	2.350.000	0	0	0	0	2.350.000
463	Трансфери до невладини организации		15.586.000	16.930.000	0	2.000.000	0	0	18.930.000
464	Разни трансфери		7.726.687	10.127.760	0	1.420.000	0	0	11.547.760
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		352.014.000	289.989.711	1.285.000	0	0	60.000.000	351.274.711
481	Градежни објекти		99.120.000	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000
482	Други градежни објекти		165.344.000	224.745.000	0	0	0	0	224.745.000
483	Купување на мебел, опрема, возила и машини		3.550.000	16.894.711	500.000	0	0	0	17.394.711
485	Други нефинансиски средства		8.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
486	Финансиски средства		0	0	785.000	0	0	0	785.000
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации		76.000.000	42.250.000	0	0	0	60.000.000	102.250.000

Биланс на капитални расходи на ниво на ставка

		0	352.014.000	289.989.711	1.285.000	0	0	60.000.000	351.274.711
Категорија Ставка	О П И С	2010 Завршна сметка	2011 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2012					
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		352.014.000	289.989.711	1.285.000	0	0	60.000.000	351.274.711
481	Градежни објекти		99.120.000	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000
482	Други градежни објекти		165.344.000	224.745.000	0	0	0	0	224.745.000
483	Купување на мебел, опрема, возила и машини		3.550.000	16.894.711	500.000	0	0	0	17.394.711
485	Други нефинансиски средства		8.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
486	Финансиски средства		0	0	785.000	0	0	0	785.000
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации		76.000.000	42.250.000	0	0	0	60.000.000	102.250.000

Биланс на тековно оперативни расходи на ниво на ставки

		910.446.645	663.565.504	169.181.000	59.489.400	5.720.000	447.559.000	0	681.949.400
Категорија Ставка	О П И С	2010 Завршна сметка	2011 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2012					
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
40	ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ		397.985.585	67.827.570	0	0	335.197.000	0	403.024.570
401	Основни плати и надоместоци		285.110.071	45.406.912	0	0	244.282.245	0	289.689.157
402	Придонеси за социјално осигурување од работодавачите		106.884.873	17.325.687	0	0	90.914.755	0	108.240.442
404	Надоместоци		5.990.641	5.094.971	0	0	0	0	5.094.971
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ		2.200.000	2.200.000	0	0	0	0	2.200.000
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)		1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
413	Тековни резерви (разновидни расходи)		1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ		238.067.232	69.745.670	59.489.400	2.300.000	112.362.000	0	243.897.070
420	Патни и дневни расходи		1.004.950	950.000	558.000	0	100.000	0	1.608.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт		58.164.299	20.720.000	4.063.500	0	28.620.000	0	53.403.500
423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки		29.423.316	6.040.000	22.614.150	30.000	2.927.000	0	31.611.150
424	Поправки и тековно одржување		46.703.639	20.950.000	4.527.500	0	12.894.000	0	38.371.500
425	Договорни услуги		90.885.506	13.015.000	27.111.250	1.270.000	58.795.000	0	100.191.250
426	Други тековни расходи		7.907.563	6.320.670	615.000	1.000.000	346.000	0	8.281.670
427	Привремени вработувања		3.977.959	1.750.000	0	0	8.680.000	0	10.430.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		25.312.687	29.407.760	0	3.420.000	0	0	32.827.760
461	Субвенции за јавни претпријатија		2.000.000	2.350.000	0	0	0	0	2.350.000
463	Трансфери до невладини организации		15.586.000	16.930.000	0	2.000.000	0	0	18.930.000
464	Разни трансфери		7.726.687	10.127.760	0	1.420.000	0	0	11.547.760

Буџетски расходи по функции на ЕЛС

459.170.711 60.774.400 5.720.000 447.559.000 60.000.000 1.033.224.111

Функц.код Функц.ставка	О П И С	Буџет	Самофинан. активности	Донации	Дотации	Кредити	Вкупно
701 ОПШТИ ЈАВНИ СЛУЖБИ		97.791.000	0	0	0	0	97.791.000
7011	Извршни и законодавни органи, финансиски и фискални работи, надворешни работи	97.791.000	0	0	0	0	97.791.000
7013	Општи услуги	0	0	0	0	0	0
703 ЈАВЕН РЕД И МИР		8.800.000	0	0	8.717.000	0	17.517.000
7032	Противпожарни услуги	8.800.000	0	0	8.717.000	0	17.517.000
704 ЕКОНОМСКИ РАБОТИ		179.109.711	0	0	0	0	179.109.711
7044	Рударство, занаетчиство и градежништво	129.245.000	0	0	0	0	129.245.000
7045	Транспорт	29.920.000	0	0	0	0	29.920.000
7047	Останати индустрии	19.944.711	0	0	0	0	19.944.711
705 ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА		58.950.000	0	0	0	0	58.950.000
7051	Управување со отпадоците	6.200.000	0	0	0	0	6.200.000
7052	Управување со отпадните води	47.550.000	0	0	0	0	47.550.000
7056	Заштита на животна средина	5.200.000	0	0	0	0	5.200.000
706 ЖИВЕАЛИШТА И РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА		84.160.000	0	2.920.000	0	60.000.000	147.080.000
7062	Развој на заедницата	51.470.000	0	2.920.000	0	60.000.000	114.390.000
7063	Водоснабдување	7.900.000	0	0	0	0	7.900.000
7064	Осветлување на улици	24.790.000	0	0	0	0	24.790.000
707 ЗДРАВСТВО		0	0	0	0	0	0
7076	Други функции на здравство	0	0	0	0	0	0
708 РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА И РЕЛИГИЈА		16.860.000	1.620.000	2.500.000	5.342.000	0	26.322.000
7081	Спортски и рекреативни услуги	6.300.000	0	0	0	0	6.300.000
7082	Услуги за култура	10.560.000	1.620.000	2.500.000	5.342.000	0	20.022.000
709 ОБРАЗОВАНИЕ		6.400.000	43.774.400	300.000	397.110.000	0	447.584.400
7091	Предшколско и основно образование	4.950.000	18.504.000	300.000	220.060.000	0	243.814.000
7092	Средно образование	1.450.000	25.270.400	0	177.050.000	0	203.770.400
7096	Помошни служби на образование	0	0	0	0	0	0
710 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА		7.100.000	15.380.000	0	36.390.000	0	58.870.000
7102	Стари лица	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000
7104	Семејства и деца	1.600.000	15.380.000	0	36.390.000	0	53.370.000

Капитални проекти по функции на ЕЛС

		264.889.711	0	0	0	60.000.000	324.889.711
Функц.код Капит.отрограма	О П И С	Буџет	Самофинан. активности	Донации	Дотации	Кредити	Вкупно
7011	Извршни и законодавни органи, финансиски и фискални работи, надворешни работи	9.430.000	0	0	0	0	9.430.000
	DAA РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ДОМОВИ НА КУЛТУРА	1.750.000	0	0	0	0	1.750.000
	EAA АДАПТИРАЊЕ НА ПРОСТОР ВО КАСАРНА	7.680.000	0	0	0	0	7.680.000
7044	Рударство, занаетчиство и градежништво	106.745.000	0	0	0	0	106.745.000
	FAB УЛИЧНА ГРАДСКА МРЕЖА	64.260.000	0	0	0	0	64.260.000
	FAD ИНДУСТРИСКА ЗОНА-САЧЕВО	0	0	0	0	0	0
	FAG АГРОБЕРЗА	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000
	FAV ТРОТОАРИ ВО ГРАДСКО ПОДРАЧЈЕ	23.855.000	0	0	0	0	23.855.000
	FDA УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОРОТ НА РУРАЛНИТЕ ПОДРАЧЈА	14.130.000	0	0	0	0	14.130.000
7045	Транспорт	22.780.000	0	0	0	0	22.780.000
	JDB ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ	22.780.000	0	0	0	0	22.780.000
7047	Останати индустрии	13.944.711	0	0	0	0	13.944.711
	JNB УРБАНА ОПРЕМА	13.944.711	0	0	0	0	13.944.711
7052	Управување со отпадните води	46.700.000	0	0	0	0	46.700.000
	JIA ГРАДСКА КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА	40.800.000	0	0	0	0	40.800.000
	JID КАНАЛИЗАЦИЈА КОСТУРИНО	5.250.000	0	0	0	0	5.250.000
	JIG КАНАЛИЗАЦИЈА ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА	650.000	0	0	0	0	650.000
7056	Заштита на животна средина	5.200.000	0	0	0	0	5.200.000
	JMA ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО	5.200.000	0	0	0	0	5.200.000
7062	Развој на заедницата	40.000.000	0	0	0	60.000.000	100.000.000
	JLA ИЗГРАДА МРЕЖА ЗА ГАС	40.000.000	0	0	0	60.000.000	100.000.000
7063	Водоснабдување	7.900.000	0	0	0	0	7.900.000
	JGB ВОДОВОД ВО СТОПАНСКИ ЗОНИ	7.900.000	0	0	0	0	7.900.000
7064	Осветлување на улици	10.990.000	0	0	0	0	10.990.000
	JAB ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА	1.150.000	0	0	0	0	1.150.000
	JAV ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ ВО ГРАДОТ	9.840.000	0	0	0	0	9.840.000
7082	Услуги за култура	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
	KAA НОВИ СПОМЕНИЦИ	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000

Биланс на приходи на ниво на потставки

		468.354.125	61.989.888	5.834.400	456.510.180	61.200.000	1.053.888.593
Категорија Ставка Потставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2013					
		Буџет	Приходи од самофин. активности	Приходи од донации	Приходи од дотации	Приходи од кредити	ВКУПНИ Приходи
71 ДАНОЧНИ ПРИХОДИ		304.725.000	0	0	0	0	304.725.000
711 Данок од доход, од добивка и од капитални добивки		5.100.000	0	0	0	0	5.100.000
711111	Данок на плати на вработени лица кај корисниците и единките корисници на средства од Буџетот на РМ, единиците на локалната самоуправа и градот Скопје и фондовите основани со закон	1.530.000	0	0	0	0	1.530.000
711112	Данок на плати на вработени лица во трговски друштва, јавни претпријатија, кај трговци и кај други правни и физички лица што вршат дејност кои не се корисници и единки корисници на Буџетот	3.060.000	0	0	0	0	3.060.000
711133	Данок на доход од физички лица кои се занимаваат со занаетчиска дејност	510.000	0	0	0	0	510.000
713 Даноци на имот		48.960.000	0	0	0	0	48.960.000
713111	Данок на имот	15.300.000	0	0	0	0	15.300.000
713211	Данок на наследство и подарок	1.020.000	0	0	0	0	1.020.000
713311	Данок на промет на недвижности и права	32.640.000	0	0	0	0	32.640.000
717 Даноци на специфични услуги		250.257.000	0	0	0	0	250.257.000
717111	Комунална такса за привремен престој	204.000	0	0	0	0	204.000
717112	Комунална такса за истакнување на фирма, реклами и слично	13.770.000	0	0	0	0	13.770.000
717115	Комунална такса за користење на улици со патнички, товарни, друмски и приклучни возила што се плаќа при регистрација на возилата;	3.570.000	0	0	0	0	3.570.000
717116	Комунална такса за користење и одржување на јавно осветление	29.070.000	0	0	0	0	29.070.000
717131	Комунална такса за користење на просторот пред деловни простории за вршење на дејност	1.020.000	0	0	0	0	1.020.000
717133	Комунална такса за користење музика во јавните локации	153.000	0	0	0	0	153.000
717135	Комунална такса за користење на плоштади и друг простор во градовите и другите населени места со цел изложување на предмети, приредување на изложби и забавни приредби за вршење на дејност	102.000	0	0	0	0	102.000
717137	Надоместок за уредување на градежно земјиште	196.248.000	0	0	0	0	196.248.000
717138	Надоместоци од комунална дејност	6.120.000	0	0	0	0	6.120.000
718 Такси за користење или дозволи за вршење на дејност		408.000	0	0	0	0	408.000
718117	Надоместок за добивање лиценца за угостителска дејност во нокен бар, кабаре, диско клуб и диско клуб на отворен простор.	408.000	0	0	0	0	408.000

Категорија Ставка Потставка		О П И С	Б У Џ Е Т 2013					
			Буџет	Приходи од самофин. активности	Приходи од донации	Приходи од дотации	Приходи од кредити	ВКУПНИ Приходи
72 НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ			14.280.000	61.938.888	0	0	0	76.218.888
722 Такси и надоместоци			5.100.000	0	0	0	0	5.100.000
722315	Административни такси кои се плаќаат за списите и дејствијата кај органите на општината		1.020.000	0	0	0	0	1.020.000
722316	Други локални такси		4.080.000	0	0	0	0	4.080.000
723 Административни такси и надоместоци			816.000	59.285.868	0	0	0	60.101.868
723011	Такси за диплома и сертификат		0	295.800	0	0	0	295.800
723012	Такси за запишување		0	550.800	0	0	0	550.800
723013	Такса за испити		0	2.397.000	0	0	0	2.397.000
723019	Други образовни такси		0	1.858.440	0	0	0	1.858.440
723111	Целодневна и предшколска грижа		0	15.687.600	0	0	0	15.687.600
723112	Средства за екскурзии		0	21.142.560	0	0	0	21.142.560
723116	Надоместоци за оброци во ученички и студентски домови, училишта, градинки и други институции		0	1.786.020	0	0	0	1.786.020
723119	Други помошни активности во образованието		0	12.053.748	0	0	0	12.053.748
723219	Приходи од продажба на производи и стоки		0	1.193.400	0	0	0	1.193.400
723411	Членарини во институции во областа на културата		0	714.000	0	0	0	714.000
723911	Закупнина од објекти		0	943.500	0	0	0	943.500
723913	Закупнина од опрема		0	663.000	0	0	0	663.000
723914	Приходи од закупнина на општински имот		816.000	0	0	0	0	816.000
724 Други Владини услуги			204.000	0	0	0	0	204.000
724112	Надомест за изработка на просторни и урбанистички планови		204.000	0	0	0	0	204.000
725 Други неданочни приходи			8.160.000	2.653.020	0	0	0	10.813.020
725111	Тековни донации		0	306.000	0	0	0	306.000
725211	Тековни донации		0	336.600	0	0	0	336.600
725917	Приходи на месните заедници, местен самопридонес и други приходи на месните заедници		51.000	0	0	0	0	51.000
725922	Приходи од осигурување на имот		51.000	0	0	0	0	51.000
725939	Други неданочни приходи		6.018.000	2.010.420	0	0	0	8.028.420
725942	4% од висината на премијата за осигурување на земјоделски култури, животни, машини, згради и опрема		2.040.000	0	0	0	0	2.040.000
73 КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ			108.987.000	0	0	0	0	108.987.000

Категорија Ставка Потставка		О П И С	Б У Џ Е Т 2013					
			Буџет	Приходи од самофин. активности	Приходи од донации	Приходи од дотации	Приходи од кредити	ВКУПНИ Приходи
733		Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	108.987.000	0	0	0	0	108.987.000
733111		Приходи од промет на недвижности на Републиката и надоместок за стекнување на права за користење на градежно земјиште	106.386.000	0	0	0	0	106.386.000
733120		Надоместок за концесии за експлоатација на минерални сировини (по основ на експлоатирано минерална сировина)	2.601.000	0	0	0	0	2.601.000
74		ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	40.362.125	51.000	5.834.400	456.510.180	0	502.757.705
741		Трансфери од други нивоа на власт	40.362.125	51.000	0	456.510.180	0	496.923.305
741113		Трансфери од буџетите на фондовите	5.814.000	0	0	0	0	5.814.000
741114		Пренесен вишок на приходи од претходната година	0	51.000	0	0	0	51.000
741115		Дотации од приходи од ДДВ	34.548.125	0	0	0	0	34.548.125
741116		Наменска дотација на општината за активности од културата	0	0	0	5.448.840	0	5.448.840
741117		Наменска дотација на општината за активности од социјалната заштита	0	0	0	37.117.800	0	37.117.800
741118		Наменска дотација на општината за активности од образованието	0	0	0	405.052.200	0	405.052.200
741119		Наменска дотација на општината за активности од пожарникарството	0	0	0	8.891.340	0	8.891.340
742		Донации од странство	0	0	5.834.400	0	0	5.834.400
742114		Приходи од Европската унија	0	0	2.040.000	0	0	2.040.000
742115		Приходи од европските држави	0	0	612.000	0	0	612.000
742119		Други општи и тековни донации	0	0	3.182.400	0	0	3.182.400
75		ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	0	0	0	0	61.200.000	61.200.000
753		Долгорочни обврзници	0	0	0	0	61.200.000	61.200.000
753111		Задолжување од долгорочни обврзници	0	0	0	0	61.200.000	61.200.000

Биланс на расходи на ниво на потставки

		468.354.125	61.989.888	5.834.400	456.510.180	61.200.000	1.053.888.593
Категорија Ставка Потставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2013					
		Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
40 ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ		69.184.121	0	0	341.900.940	0	411.085.061
401 Основни плати и надоместоци		46.315.050	0	0	249.167.890	0	295.482.940
401110 Основни плати -функционери		754.841	0	0	0	0	754.841
401120 Основни плати - државни службеници		31.947.382	0	0	0	0	31.947.382
401130 Основни плати - други вработени		9.435.445	0	0	232.310.619	0	241.746.064
401510 Персонален данок на доход од плата		3.100.233	0	0	16.857.271	0	19.957.504
401520 Персонален данок на доход од надоместоци		1.077.150	0	0	0	0	1.077.150
402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите		17.672.201	0	0	92.733.050	0	110.405.251
402110 Основни придонеси за ПИО		11.357.231	0	0	61.615.226	0	72.972.456
402120 Придонес за бенифициран стаж		632.400	0	0	375.024	0	1.007.424
402210 Основни придонеси за здравство		4.597.829	0	0	24.992.146	0	29.589.975
402220 Основен придонес за професионално заболување		310.158	0	0	1.695.060	0	2.005.218
402310 Основни придонеси до Агенцијата за вработување		774.584	0	0	4.055.593	0	4.830.177
404 Надоместоци		5.196.870	0	0	0	0	5.196.870
404000 Надоместоци		4.187.070	0	0	0	0	4.187.070
404110 Надоместок за годишен одмор		1.009.800	0	0	0	0	1.009.800
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ		2.244.000	0	0	0	0	2.244.000
412 Постојана резерва (непредвидливи расходи)		1.224.000	0	0	0	0	1.224.000
412110 Постојана резерва (непредвидливи расходи)		1.224.000	0	0	0	0	1.224.000
413 Тековни резерви (разновидни расходи)		1.020.000	0	0	0	0	1.020.000
413110 Тековни резерви (разновидни расходи)		1.020.000	0	0	0	0	1.020.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ		71.140.583	60.679.188	2.040.000	114.609.240	0	248.469.011
420 Патни и дневни расходи		969.000	569.160	0	102.000	0	1.640.160
420110 Патување во земјата - хранарина (дневница)		408.000	418.200	0	0	0	826.200
420120 Патување во земјата - патни расходи		153.000	104.040	0	61.200	0	318.240
420130 Патување во земјата - сместување		102.000	8.160	0	40.800	0	150.960
420210 Патување во странство - хранарина (дневница)		153.000	20.400	0	0	0	173.400

Категорија Ставка Потставка		О П И С	Б У Џ Е Т 2013					
			Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
420220	Патување во странство - патни расходи		102.000	12.240	0	0	0	114.240
420230	Патување во странство - сместување		51.000	6.120	0	0	0	57.120
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт		21.134.400	4.144.770	0	29.192.400	0	54.471.570
421110	Електрична енергија		10.710.000	1.213.800	0	4.741.980	0	16.665.780
421120	Водовод и канализација		408.000	1.215.840	0	2.244.000	0	3.867.840
421130	Ѓубретарина		0	30.600	0	153.000	0	183.600
421190	Други комунални такси и услуги		0	0	0	51.000	0	51.000
421220	Дрва		408.000	0	0	918.000	0	1.326.000
421240	Течни горива		3.845.400	112.200	0	19.482.000	0	23.439.600
421310	Пошта		765.000	66.300	0	61.200	0	892.500
421320	Телефон и телефакс		2.550.000	529.380	0	1.270.920	0	4.350.300
421390	Други трошоци за комуникација		51.000	51.000	0	137.700	0	239.700
421410	Горива и масла (моторни возила)		1.530.000	729.300	0	10.200	0	2.269.500
421420	Регистрација на моторни возила		51.000	145.350	0	0	0	196.350
421440	Транспорт на луѓе		816.000	51.000	0	122.400	0	989.400
423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки		6.160.800	23.066.433	0	2.985.540	0	32.212.773
423110	Канцелариски материјали		1.173.000	1.125.060	0	1.020.000	0	3.318.060
423120	Списанија; весници и други изданија за користење од страна на вработените		204.000	1.574.880	0	122.400	0	1.901.280
423190	Други административни материјали		204.000	459.000	0	51.000	0	714.000
423210	Материјали за АОП		0	15.300	0	0	0	15.300
423310	Униформи		51.000	3.710.760	0	40.800	0	3.802.560
423320	Обувки		0	15.300	0	0	0	15.300
423410	Прехранбени продукти и пијалоци		561.000	12.124.995	0	418.200	0	13.104.195
423510	Лекови		0	66.300	0	30.600	0	96.900
423610	Наставно-образовни помагала		0	279.480	0	69.360	0	348.840
423620	Училишни материјали		0	420.750	0	73.440	0	494.190
423710	Средства за одржување на хигиена		306.000	443.700	0	561.000	0	1.310.700
423720	Ситен инвентар; алат и други материјали за поправка		1.224.000	1.055.700	0	132.600	0	2.412.300
423910	Други материјали за специјална намена		969.000	979.608	0	7.140	0	1.955.748
423990	Други материјали		1.468.800	795.600	0	459.000	0	2.723.400

Категорија Ставка Потставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2013					
		Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
424	Поправки и тековно одржување	21.369.000	4.618.050	0	13.151.880	0	39.138.930
424110	Поправки и сервисирање на лесни возила (вклучув. резервни делови, гуми)	408.000	285.600	0	0	0	693.600
424190	Поправки на други возила	306.000	0	0	61.200	0	367.200
424210	Одржување на згради	2.040.000	3.372.630	0	9.014.760	0	14.427.390
424220	Услуги за обезбедување на објекти	1.530.000	0	0	1.428.000	0	2.958.000
424230	Дезинфекција; дезинсекција и дератизација	0	0	0	193.800	0	193.800
424320	Одржување на автопати, улици и патишта	8.568.000	0	0	0	0	8.568.000
424390	Одржување на други градби	8.160.000	0	0	0	0	8.160.000
424410	Поправки и одржување на мебел	0	408.000	0	204.000	0	612.000
424420	Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема	306.000	122.400	0	918.000	0	1.346.400
424430	Поправки и одржување на опрема	51.000	276.420	0	46.920	0	374.340
424440	Поправки и одржување на машини	0	153.000	0	856.800	0	1.009.800
424510	Одржување на зелени површини околу згради	0	0	0	428.400	0	428.400
425	Договорни услуги	13.275.300	27.653.475	1.020.000	59.970.900	0	101.919.675
425130	Изнајмување на друг тип на простор	255.000	0	0	0	0	255.000
425190	Друга опрема и опрема за специјални намени	306.000	0	0	0	0	306.000
425210	Провизија за платен промет	0	20.400	0	0	0	20.400
425220	Банкарска провизија	15.300	0	0	0	0	15.300
425230	Осигурување на вработени (несреќи; живот)	102.000	0	0	0	0	102.000
425250	Осигурување на недвижности и права	0	102.000	0	346.800	0	448.800
425260	Осигурување на моторни возила	102.000	0	0	0	0	102.000
425290	Други финансиски услуги	0	10.200	0	448.800	0	459.000
425310	Правни услуги	306.000	0	0	10.200	0	316.200
425320	Судски вештачења	51.000	0	0	0	0	51.000
425350	Судски курирски услуги	0	0	0	10.200	0	10.200
425420	Примарна здравствена заштита	0	51.000	0	408.000	0	459.000
425490	Други здравствени услуги	102.000	0	0	173.400	0	275.400
425520	Заштита од штетници во земјоделството	0	0	0	91.800	0	91.800
425640	Изработка на просторни и урбанистички планови	3.570.000	0	0	0	0	3.570.000
425740	Дополнителни активности	102.000	5.172.420	0	938.400	0	6.212.820
425750	Услуги за вонучилишни образовни активности	0	2.868.750	0	71.400	0	2.940.150
425760	Превозни услуги во образованието	1.917.600	9.690.000	0	54.774.000	0	66.381.600

Категорија Ставка Потставка		Б У Џ Е Т 2013					
		Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
425790	Други образовни услуги	530.400	1.836.000	0	1.530.000	0	3.896.400
425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	1.091.400	0	0	397.800	0	1.489.200
425940	Рушење на објекти	510.000	0	0	0	0	510.000
425990	Други договорни услуги	4.314.600	7.902.705	1.020.000	770.100	0	14.007.405
426	Други тековни расходи	6.447.083	627.300	1.020.000	352.920	0	8.447.303
426110	Членарини во меѓународни организации	357.000	0	0	0	0	357.000
426120	Членарини во домашни организации	714.000	81.600	0	27.540	0	823.140
426210	Расходи за репрезентација	938.400	112.200	0	61.200	0	1.111.800
426990	Други оперативни расходи	4.437.683	433.500	1.020.000	264.180	0	6.155.363
427	Привремени вработувања	1.785.000	0	0	8.853.600	0	10.638.600
427110	Привремени вработувања	1.785.000	0	0	8.853.600	0	10.638.600
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	29.995.915	0	3.794.400	0	0	33.790.315
461	Субвенции за јавни претпријатија	2.397.000	0	0	0	0	2.397.000
461130	Субвенции за јавни комунални претпријатија	2.040.000	0	0	0	0	2.040.000
461150	Субвенции за јавни гласила	357.000	0	0	0	0	357.000
463	Трансфери до невладини организации	17.268.600	0	2.040.000	0	0	19.308.600
463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	2.703.000	0	0	0	0	2.703.000
463120	Трансфери до спортски клубови	6.630.000	0	0	0	0	6.630.000
463160	Трансфери до хуманитарни организации	734.400	0	0	0	0	734.400
463190	Останати трансфери до невладини организации	7.201.200	0	2.040.000	0	0	9.241.200
464	Разни трансфери	10.330.315	0	1.754.400	0	0	12.084.715
464910	Плаќање по судски решенија	102.000	0	0	0	0	102.000
464990	Други трансфери	10.228.315	0	1.754.400	0	0	11.982.715
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	295.789.505	1.310.700	0	0	61.200.000	358.300.205
481	Градежни објекти	1.122.000	0	0	0	0	1.122.000
481230	Реконструкција на деловни објекти	1.122.000	0	0	0	0	1.122.000
482	Други градежни објекти	229.239.900	0	0	0	0	229.239.900
482110	Подготвување проекти, вклучувајќи дизајн на улици, патишта и автопати	1.530.000	0	0	0	0	1.530.000
482120	Изградба на улици, патишта и автопати	30.090.000	0	0	0	0	30.090.000
482130	Реконструкција на улици, патишта и автопати	64.912.800	0	0	0	0	64.912.800
482620	Изградба на споменици	1.224.000	0	0	0	0	1.224.000
482720	Изградба на капацитети за водоснабдување	25.908.000	0	0	0	0	25.908.000

Категорија Ставка Потставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2013					
		Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
482920	Изградба на други објекти	22.746.000	0	0	0	0	22.746.000
482930	Реконструкција на други објекти	82.829.100	0	0	0	0	82.829.100
483	Купување на мебел, опрема, возила и машини	17.232.605	510.000	0	0	0	17.742.605
483190	Купување на друг мебел	612.000	0	0	0	0	612.000
483290	Купување на друга опрема	16.314.605	0	0	0	0	16.314.605
483390	Купување на други моторни возила	0	510.000	0	0	0	510.000
483510	Книги за библиотеки и учебници	306.000	0	0	0	0	306.000
485	Други нефинансиски средства	5.100.000	0	0	0	0	5.100.000
485420	Надомест за одземен имот	5.100.000	0	0	0	0	5.100.000
486	Финансиски средства	0	800.700	0	0	0	800.700
486110	Депозити	0	800.700	0	0	0	800.700
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	43.095.000	0	0	0	61.200.000	104.295.000
489210	Капитални субвенции за јавни финансиски претпријатија	43.095.000	0	0	0	61.200.000	104.295.000

Биланс на приходи на ниво на потставки

		477.537.539	63.205.376	5.948.800	465.461.360	62.400.000	1.074.553.075
Категорија Ставка Потставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2014					
		Буџет	Приходи од самофин. активности	Приходи од донации	Приходи од дотации	Приходи од кредити	ВКУПНИ Приходи
71 ДАНОЧНИ ПРИХОДИ		310.700.000	0	0	0	0	310.700.000
711 Данок од доход, од добивка и од капитални добивки		5.200.000	0	0	0	0	5.200.000
711111	Данок на плати на вработени лица кај корисниците и единките корисници на средства од Буџетот на РМ, единиците на локалната самоуправа и градот Скопје и фондовите основани со закон	1.560.000	0	0	0	0	1.560.000
711112	Данок на плати на вработени лица во трговски друштва, јавни претпријатија, кај трговци и кај други правни и физички лица што вршат дејност кои не се корисници и единки корисници на Буџетот	3.120.000	0	0	0	0	3.120.000
711133	Данок на доход од физички лица кои се занимаваат со занаетчиска дејност	520.000	0	0	0	0	520.000
713 Даноци на имот		49.920.000	0	0	0	0	49.920.000
713111	Данок на имот	15.600.000	0	0	0	0	15.600.000
713211	Данок на наследство и подарок	1.040.000	0	0	0	0	1.040.000
713311	Данок на промет на недвижности и права	33.280.000	0	0	0	0	33.280.000
717 Даноци на специфични услуги		255.164.000	0	0	0	0	255.164.000
717111	Комунална такса за привремен престој	208.000	0	0	0	0	208.000
717112	Комунална такса за истакнување на фирма, реклами и слично	14.040.000	0	0	0	0	14.040.000
717115	Комунална такса за користење на улици со патнички, товарни, друмски и приклучни возила што се плаќа при регистрација на возилата;	3.640.000	0	0	0	0	3.640.000
717116	Комунална такса за користење и одржување на јавно осветление	29.640.000	0	0	0	0	29.640.000
717131	Комунална такса за користење на просторот пред деловни простории за вршење на дејност	1.040.000	0	0	0	0	1.040.000
717133	Комунална такса за користење музика во јавните локали	156.000	0	0	0	0	156.000
717135	Комунална такса за користење на плоштади и друг простор во градовите и другите населени места со цел изложување на предмети, приредување на изложби и забавни приредби за вршење на дејност	104.000	0	0	0	0	104.000
717137	Надоместок за уредување на градежно земјиште	200.096.000	0	0	0	0	200.096.000
717138	Надоместоци од комунална дејност	6.240.000	0	0	0	0	6.240.000
718 Такси за користење или дозволи за вршење на дејност		416.000	0	0	0	0	416.000
718117	Надоместок за добивање лиценца за угостителска дејност во нокен бар, кабаре, диско клуб и диско клуб на отворен простор.	416.000	0	0	0	0	416.000
72 НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ		14.560.000	63.153.376	0	0	0	77.713.376

Категорија Ставка Потставка		О П И С	Б У Џ Е Т 2014					
			Буџет	Приходи од самофин. активности	Приходи од донации	Приходи од дотации	Приходи од кредити	ВКУПНИ Приходи
722 Такси и надоместоци			5.200.000	0	0	0	0	5.200.000
722315	Административни такси кои се плаќаат за списите и дејствијата кај органите на општината		1.040.000	0	0	0	0	1.040.000
722316	Други локални такси		4.160.000	0	0	0	0	4.160.000
723 Административни такси и надоместоци			832.000	60.448.336	0	0	0	61.280.336
723011	Такси за диплома и сертификат		0	301.600	0	0	0	301.600
723012	Такси за запишување		0	561.600	0	0	0	561.600
723013	Такса за испити		0	2.444.000	0	0	0	2.444.000
723019	Други образовни такси		0	1.894.880	0	0	0	1.894.880
723111	Целодневна и предшколска грижа		0	15.995.200	0	0	0	15.995.200
723112	Средства за екскурзии		0	21.557.120	0	0	0	21.557.120
723116	Надоместоци за оброци во ученички и студентски домови, училишта, градинки и други институции		0	1.821.040	0	0	0	1.821.040
723119	Други помошни активности во образованието		0	12.290.096	0	0	0	12.290.096
723219	Приходи од продажба на производи и стоки		0	1.216.800	0	0	0	1.216.800
723411	Членарини во институции во областа на културата		0	728.000	0	0	0	728.000
723911	Закупнина од објекти		0	962.000	0	0	0	962.000
723913	Закупнина од опрема		0	676.000	0	0	0	676.000
723914	Приходи од закупнина на општински имот		832.000	0	0	0	0	832.000
724 Други Владини услуги			208.000	0	0	0	0	208.000
724112	Надомест за изработка на просторни и урбанистички планови		208.000	0	0	0	0	208.000
725 Други неданочни приходи			8.320.000	2.705.040	0	0	0	11.025.040
725111	Тековни донации		0	312.000	0	0	0	312.000
725211	Тековни донации		0	343.200	0	0	0	343.200
725917	Приходи на месните заедници, местен самопридонес и други приходи на месните заедници		52.000	0	0	0	0	52.000
725922	Приходи од осигурување на имот		52.000	0	0	0	0	52.000
725939	Други неданочни приходи		6.136.000	2.049.840	0	0	0	8.185.840
725942	4% од висината на премијата за осигурување на земјоделски култури, животни, машини, згради и опрема		2.080.000	0	0	0	0	2.080.000
73 КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ			111.124.000	0	0	0	0	111.124.000
733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања			111.124.000	0	0	0	0	111.124.000
733111	Приходи од промет на недвижности на Републиката и надоместок за стекнување на права за користење на градежно земјиште		108.472.000	0	0	0	0	108.472.000

Категорија Ставка Потставка		Б У Џ Е Т 2014					
		Буџет	Приходи од самофин. активности	Приходи од донации	Приходи од дотации	Приходи од кредити	ВКУПНИ Приходи
733120	Надоместок за концесии за експлоатација на минерални сировини (по основ на експлоатирано минерална сировина)	2.652.000	0	0	0	0	2.652.000
74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ		41.153.539	52.000	5.948.800	465.461.360	0	512.615.699
741 Трансфери од други нивоа на власт		41.153.539	52.000	0	465.461.360	0	506.666.899
741113	Трансфери од буџетите на фондовите	5.928.000	0	0	0	0	5.928.000
741114	Пренесен вишок на приходи од претходната година	0	52.000	0	0	0	52.000
741115	Дотации од приходи од ДДВ	35.225.539	0	0	0	0	35.225.539
741116	Наменска дотација на општината за активности од културата	0	0	0	5.555.680	0	5.555.680
741117	Наменска дотација на општината за активности од социјалната заштита	0	0	0	37.845.600	0	37.845.600
741118	Наменска дотација на општината за активности од образованието	0	0	0	412.994.400	0	412.994.400
741119	Наменска дотација на општината за активности од пожарникарството	0	0	0	9.065.680	0	9.065.680
742 Донации од странство		0	0	5.948.800	0	0	5.948.800
742114	Приходи од Европската унија	0	0	2.080.000	0	0	2.080.000
742115	Приходи од европските држави	0	0	624.000	0	0	624.000
742119	Други општи и тековни донации	0	0	3.244.800	0	0	3.244.800
75 ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ		0	0	0	0	62.400.000	62.400.000
753 Долгорочни обврзници		0	0	0	0	62.400.000	62.400.000
753111	Задолжување од долгорочни обврзници	0	0	0	0	62.400.000	62.400.000

Биланс на расходи на ниво на потставки

		477.537.539	63.205.376	5.948.800	465.461.360	62.400.000	1.074.553.075
Категорија Ставка Потставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2014					
		Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
40 ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ		70.540.673	0	0	348.604.880	0	419.145.553
401 Основни плати и надоместоци		47.223.188	0	0	254.053.535	0	301.276.723
401110 Основни плати -функционери		769.642	0	0	0	0	769.642
401120 Основни плати - државни службеници		32.573.802	0	0	0	0	32.573.802
401130 Основни плати - други вработени		9.620.453	0	0	236.865.729	0	246.486.183
401510 Персонален данок на доход од плата		3.161.022	0	0	17.187.805	0	20.348.827
401520 Персонален данок на доход од надоместоци		1.098.270	0	0	0	0	1.098.270
402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите		18.018.714	0	0	94.551.345	0	112.570.060
402110 Основни придонеси за ПИО		11.579.922	0	0	62.823.367	0	74.403.289
402120 Придонес за бенифициран стаж		644.800	0	0	382.378	0	1.027.178
402210 Основни придонеси за здравство		4.687.982	0	0	25.482.188	0	30.170.170
402220 Основен придонес за професионално заболување		316.239	0	0	1.728.297	0	2.044.536
402310 Основни придонеси до Агенцијата за вработување		789.772	0	0	4.135.115	0	4.924.887
404 Надоместоци		5.298.770	0	0	0	0	5.298.770
404000 Надоместоци		4.269.170	0	0	0	0	4.269.170
404110 Надоместок за годишен одмор		1.029.600	0	0	0	0	1.029.600
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ		2.288.000	0	0	0	0	2.288.000
412 Постојана резерва (непредвидливи расходи)		1.248.000	0	0	0	0	1.248.000
412110 Постојана резерва (непредвидливи расходи)		1.248.000	0	0	0	0	1.248.000
413 Тековни резерви (разновидни расходи)		1.040.000	0	0	0	0	1.040.000
413110 Тековни резерви (разновидни расходи)		1.040.000	0	0	0	0	1.040.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ		72.535.497	61.868.976	2.080.000	116.856.480	0	253.340.953
420 Патни и дневни расходи		988.000	580.320	0	104.000	0	1.672.320
420110 Патување во земјата - хранарина (дневница)		416.000	426.400	0	0	0	842.400
420120 Патување во земјата - патни расходи		156.000	106.080	0	62.400	0	324.480
420130 Патување во земјата - сместување		104.000	8.320	0	41.600	0	153.920
420210 Патување во странство - хранарина (дневница)		156.000	20.800	0	0	0	176.800

Категорија Ставка Потставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2014					
		Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
420220	Патување во странство - патни расходи	104.000	12.480	0	0	0	116.480
420230	Патување во странство - сместување	52.000	6.240	0	0	0	58.240
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	21.548.800	4.226.040	0	29.764.800	0	55.539.640
421110	Електрична енергија	10.920.000	1.237.600	0	4.834.960	0	16.992.560
421120	Водовод и канализација	416.000	1.239.680	0	2.288.000	0	3.943.680
421130	Ѓубретарина	0	31.200	0	156.000	0	187.200
421190	Други комунални такси и услуги	0	0	0	52.000	0	52.000
421220	Дрва	416.000	0	0	936.000	0	1.352.000
421240	Течни горива	3.920.800	114.400	0	19.864.000	0	23.899.200
421310	Пошта	780.000	67.600	0	62.400	0	910.000
421320	Телефон и телефакс	2.600.000	539.760	0	1.295.840	0	4.435.600
421390	Други трошоци за комуникација	52.000	52.000	0	140.400	0	244.400
421410	Горива и масла (моторни возила)	1.560.000	743.600	0	10.400	0	2.314.000
421420	Регистрација на моторни возила	52.000	148.200	0	0	0	200.200
421440	Транспорт на луѓе	832.000	52.000	0	124.800	0	1.008.800
423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки	6.281.600	23.518.716	0	3.044.080	0	32.844.396
423110	Канцелариски материјали	1.196.000	1.147.120	0	1.040.000	0	3.383.120
423120	Списанија; весници и други изданија за користење од страна на вработените	208.000	1.605.760	0	124.800	0	1.938.560
423190	Други административни материјали	208.000	468.000	0	52.000	0	728.000
423210	Материјали за АОП	0	15.600	0	0	0	15.600
423310	Униформи	52.000	3.783.520	0	41.600	0	3.877.120
423320	Обувки	0	15.600	0	0	0	15.600
423410	Прехранбени продукти и пијалоци	572.000	12.362.740	0	426.400	0	13.361.140
423510	Лекови	0	67.600	0	31.200	0	98.800
423610	Наставно-образовни помагала	0	284.960	0	70.720	0	355.680
423620	Училишни материјали	0	429.000	0	74.880	0	503.880
423710	Средства за одржување на хигиена	312.000	452.400	0	572.000	0	1.336.400
423720	Ситен инвентар; алат и други материјали за поправка	1.248.000	1.076.400	0	135.200	0	2.459.600
423910	Други материјали за специјална намена	988.000	998.816	0	7.280	0	1.994.096
423990	Други материјали	1.497.600	811.200	0	468.000	0	2.776.800

Категорија Ставка Потставка		О П И С	Б У Џ Е Т 2014					
			Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
424		Поправки и тековно одржување	21.788.000	4.708.600	0	13.409.760	0	39.906.360
424110		Поправки и сервисирање на лесни возила (вклучув. резервни делови, гуми)	416.000	291.200	0	0	0	707.200
424190		Поправки на други возила	312.000	0	0	62.400	0	374.400
424210		Одржување на згради	2.080.000	3.438.760	0	9.191.520	0	14.710.280
424220		Услуги за обезбедување на објекти	1.560.000	0	0	1.456.000	0	3.016.000
424230		Дезинфекција; дезинсекција и дератизација	0	0	0	197.600	0	197.600
424320		Одржување на автопати, улици и патишта	8.736.000	0	0	0	0	8.736.000
424390		Одржување на други градби	8.320.000	0	0	0	0	8.320.000
424410		Поправки и одржување на мебел	0	416.000	0	208.000	0	624.000
424420		Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема	312.000	124.800	0	936.000	0	1.372.800
424430		Поправки и одржување на опрема	52.000	281.840	0	47.840	0	381.680
424440		Поправки и одржување на машини	0	156.000	0	873.600	0	1.029.600
424510		Одржување на зелени површини околу згради	0	0	0	436.800	0	436.800
425		Договорни услуги	13.535.600	28.195.700	1.040.000	61.146.800	0	103.918.100
425130		Изнајмување на друг тип на простор	260.000	0	0	0	0	260.000
425190		Друга опрема и опрема за специјални намени	312.000	0	0	0	0	312.000
425210		Провизија за платен промет	0	20.800	0	0	0	20.800
425220		Банкарска провизија	15.600	0	0	0	0	15.600
425230		Осигурување на вработени (несреќи; живот)	104.000	0	0	0	0	104.000
425250		Осигурување на недвижности и права	0	104.000	0	353.600	0	457.600
425260		Осигурување на моторни возила	104.000	0	0	0	0	104.000
425290		Други финансиски услуги	0	10.400	0	457.600	0	468.000
425310		Правни услуги	312.000	0	0	10.400	0	322.400
425320		Судски вештачења	52.000	0	0	0	0	52.000
425350		Судски курирски услуги	0	0	0	10.400	0	10.400
425420		Примарна здравствена заштита	0	52.000	0	416.000	0	468.000
425490		Други здравствени услуги	104.000	0	0	176.800	0	280.800
425520		Заштита од штетници во земјоделството	0	0	0	93.600	0	93.600
425640		Изработка на просторни и урбанистички планови	3.640.000	0	0	0	0	3.640.000
425740		Дополнителни активности	104.000	5.273.840	0	956.800	0	6.334.640
425750		Услуги за вонучилишни образовни активности	0	2.925.000	0	72.800	0	2.997.800
425760		Превозни услуги во образованието	1.955.200	9.880.000	0	55.848.000	0	67.683.200

Категорија Ставка Потставка		Б У Џ Е Т 2014					
		Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
425790	Други образовни услуги	540.800	1.872.000	0	1.560.000	0	3.972.800
425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	1.112.800	0	0	405.600	0	1.518.400
425940	Рушење на објекти	520.000	0	0	0	0	520.000
425990	Други договорни услуги	4.399.200	8.057.660	1.040.000	785.200	0	14.282.060
426	Други тековни расходи	6.573.497	639.600	1.040.000	359.840	0	8.612.937
426110	Членарини во меѓународни организации	364.000	0	0	0	0	364.000
426120	Членарини во домашни организации	728.000	83.200	0	28.080	0	839.280
426210	Расходи за репрезентација	956.800	114.400	0	62.400	0	1.133.600
426990	Други оперативни расходи	4.524.697	442.000	1.040.000	269.360	0	6.276.057
427	Привремени вработувања	1.820.000	0	0	9.027.200	0	10.847.200
427110	Привремени вработувања	1.820.000	0	0	9.027.200	0	10.847.200
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	30.584.070	0	3.868.800	0	0	34.452.870
461	Субвенции за јавни претпријатија	2.444.000	0	0	0	0	2.444.000
461130	Субвенции за јавни комунални претпријатија	2.080.000	0	0	0	0	2.080.000
461150	Субвенции за јавни гласила	364.000	0	0	0	0	364.000
463	Трансфери до невладини организации	17.607.200	0	2.080.000	0	0	19.687.200
463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	2.756.000	0	0	0	0	2.756.000
463120	Трансфери до спортски клубови	6.760.000	0	0	0	0	6.760.000
463160	Трансфери до хуманитарни организации	748.800	0	0	0	0	748.800
463190	Останати трансфери до невладини организации	7.342.400	0	2.080.000	0	0	9.422.400
464	Разни трансфери	10.532.870	0	1.788.800	0	0	12.321.670
464910	Плаќање по судски решенија	104.000	0	0	0	0	104.000
464990	Други трансфери	10.428.870	0	1.788.800	0	0	12.217.670
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	301.589.299	1.336.400	0	0	62.400.000	365.325.699
481	Градежни објекти	1.144.000	0	0	0	0	1.144.000
481230	Реконструкција на деловни објекти	1.144.000	0	0	0	0	1.144.000
482	Други градежни објекти	233.734.800	0	0	0	0	233.734.800
482110	Подготвување проекти, вклучувајќи дизајн на улици, патишта и автопати	1.560.000	0	0	0	0	1.560.000
482120	Изградба на улици, патишта и автопати	30.680.000	0	0	0	0	30.680.000
482130	Реконструкција на улици, патишта и автопати	66.185.600	0	0	0	0	66.185.600
482620	Изградба на споменици	1.248.000	0	0	0	0	1.248.000
482720	Изградба на капацитети за водоснабдување	26.416.000	0	0	0	0	26.416.000

Категорија Ставка Потставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2014					
		Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
482920	Изградба на други објекти	23.192.000	0	0	0	0	23.192.000
482930	Реконструкција на други објекти	84.453.200	0	0	0	0	84.453.200
483	Купување на мебел, опрема, возила и машини	17.570.499	520.000	0	0	0	18.090.499
483190	Купување на друг мебел	624.000	0	0	0	0	624.000
483290	Купување на друга опрема	16.634.499	0	0	0	0	16.634.499
483390	Купување на други моторни возила	0	520.000	0	0	0	520.000
483510	Книги за библиотеки и учебници	312.000	0	0	0	0	312.000
485	Други нефинансиски средства	5.200.000	0	0	0	0	5.200.000
485420	Надомест за одземен имот	5.200.000	0	0	0	0	5.200.000
486	Финансиски средства	0	816.400	0	0	0	816.400
486110	Депозити	0	816.400	0	0	0	816.400
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	43.940.000	0	0	0	62.400.000	106.340.000
489210	Капитални субвенции за јавни финансиски претпријатија	43.940.000	0	0	0	62.400.000	106.340.000

Член 3

Приходите и расходите во износ од **1.033.224.111** искажани по основни намени во Билансот на приходи и расходи во Буџетот на Единицата на локална самоуправа за **2012** година, се распоредени по корисници и поблиски намени во посебниот дел.

Посебен дел		910.446.645	1.015.579.504	459.170.711	60.774.400	5.720.000	447.559.000	60.000.000	1.033.224.111
Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2010 Завршна сметка	2011 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2012					
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
A0	СОВЕТ НА ОПШТИНА		6.261.000	6.261.000	0	0	0	0	6.261.000
ПРИХОДИ :									
A00	СОВЕТ НА ОПШТИНА		6.261.000	6.261.000	0	0	0	0	6.261.000
РАСХОДИ :									
40	ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ		4.561.000	4.561.000	0	0	0	0	4.561.000
401	Основни плати и надоместоци		456.029	456.029	0	0	0	0	456.029
404	Надоместоци		4.104.971	4.104.971	0	0	0	0	4.104.971
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ		1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)		1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ		500.000	500.000	0	0	0	0	500.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт		500.000	500.000	0	0	0	0	500.000
A00	СОВЕТ НА ОПШТИНА		6.261.000	6.261.000	0	0	0	0	6.261.000
40	ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ		4.561.000	4.561.000	0	0	0	0	4.561.000
401	Основни плати и надоместоци		456.029	456.029	0	0	0	0	456.029
404	Надоместоци		4.104.971	4.104.971	0	0	0	0	4.104.971
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ		1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)		1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ		500.000	500.000	0	0	0	0	500.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт		500.000	500.000	0	0	0	0	500.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2010 Завршна сметка	2011 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2012					
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
D0 ГРАДОНАЧАЛНИК			6.700.000	6.700.000	0	0	0	0	6.700.000
ПРИХОДИ :									
D00 ГРАДОНАЧАЛНИК			6.700.000	6.700.000	0	0	0	0	6.700.000
РАСХОДИ :									
40 ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ			3.322.240	3.322.240	0	0	0	0	3.322.240
401 Основни плати и надоместоци			2.356.553	2.356.553	0	0	0	0	2.356.553
402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите			965.687	965.687	0	0	0	0	965.687
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ			1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
413 Тековни резерви (разновидни расходи)			1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ			670.000	670.000	0	0	0	0	670.000
420 Патни и дневни расходи			100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
426 Други тековни расходи			570.000	570.000	0	0	0	0	570.000
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ			1.707.760	1.707.760	0	0	0	0	1.707.760
463 Трансфери до невладини организации			550.000	550.000	0	0	0	0	550.000
464 Разни трансфери			1.157.760	1.157.760	0	0	0	0	1.157.760
D00 ГРАДОНАЧАЛНИК			6.700.000	6.700.000	0	0	0	0	6.700.000
40 ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ			3.322.240	3.322.240	0	0	0	0	3.322.240
401 Основни плати и надоместоци			2.356.553	2.356.553	0	0	0	0	2.356.553
402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите			965.687	965.687	0	0	0	0	965.687
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ			1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
413 Тековни резерви (разновидни расходи)			1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ			670.000	670.000	0	0	0	0	670.000
420 Патни и дневни расходи			100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
426 Други тековни расходи			570.000	570.000	0	0	0	0	570.000
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ			1.707.760	1.707.760	0	0	0	0	1.707.760
463 Трансфери до невладини организации			550.000	550.000	0	0	0	0	550.000
464 Разни трансфери			1.157.760	1.157.760	0	0	0	0	1.157.760

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2010 Завршна сметка	2011 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2012					
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
D1 МЕСНА САМОУПРАВА			400.000	400.000	0	0	0	0	400.000
ПРИХОДИ :									
D10 МЕСНА САМОУПРАВА			400.000	400.000	0	0	0	0	400.000
РАСХОДИ :									
42 СТОКИ И УСЛУГИ			280.000	280.000	0	0	0	0	280.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт		100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки		100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
426	Други тековни расходи		80.000	80.000	0	0	0	0	80.000
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ			120.000	120.000	0	0	0	0	120.000
464	Разни трансфери		120.000	120.000	0	0	0	0	120.000
D10 МЕСНА САМОУПРАВА			400.000	400.000	0	0	0	0	400.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ			280.000	280.000	0	0	0	0	280.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт		100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки		100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
426	Други тековни расходи		80.000	80.000	0	0	0	0	80.000
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ			120.000	120.000	0	0	0	0	120.000
464	Разни трансфери		120.000	120.000	0	0	0	0	120.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2010 Завршна сметка	2011 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2012					
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
ДА	МЕСНА САМОУПРАВА (КАПИТАЛНИ ПРОЕКТИ)		700.000	1.750.000	0	0	0	0	1.750.000
ПРИХОДИ :									
ДАА	РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ДОМОВИ НА КУЛТУРА		700.000	1.750.000	0	0	0	0	1.750.000
РАСХОДИ :									
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		700.000	1.750.000	0	0	0	0	1.750.000
482	Други градежни објекти		700.000	1.750.000	0	0	0	0	1.750.000
ДАА	РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ДОМОВИ НА КУЛТУРА		700.000	1.750.000	0	0	0	0	1.750.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		700.000	1.750.000	0	0	0	0	1.750.000
482	Други градежни објекти		700.000	1.750.000	0	0	0	0	1.750.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2010 Завршна сметка	2011 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2012					
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
Е0 ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА			71.000.000	75.000.000	0	0	0	0	75.000.000
ПРИХОДИ :									
Е00 ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА			71.000.000	75.000.000	0	0	0	0	75.000.000
РАСХОДИ :									
40 ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ			45.890.000	51.144.330	0	0	0	0	51.144.330
401 Основни плати и надоместоци			31.654.330	36.454.330	0	0	0	0	36.454.330
402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите			12.350.000	13.700.000	0	0	0	0	13.700.000
404 Надоместоци			1.885.670	990.000	0	0	0	0	990.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ			24.510.000	23.355.670	0	0	0	0	23.355.670
420 Патни и дневни расходи			580.000	850.000	0	0	0	0	850.000
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт			9.220.000	9.650.000	0	0	0	0	9.650.000
423 Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки			2.400.000	2.600.000	0	0	0	0	2.600.000
424 Поправки и тековно одржување			3.800.000	3.200.000	0	0	0	0	3.200.000
425 Договорни услуги			5.210.000	4.115.000	0	0	0	0	4.115.000
426 Други тековни расходи			3.300.000	2.940.670	0	0	0	0	2.940.670
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ			600.000	500.000	0	0	0	0	500.000
464 Разни трансфери			600.000	500.000	0	0	0	0	500.000
Е00 ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА			71.000.000	75.000.000	0	0	0	0	75.000.000
40 ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ			45.890.000	51.144.330	0	0	0	0	51.144.330
401 Основни плати и надоместоци			31.654.330	36.454.330	0	0	0	0	36.454.330
402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите			12.350.000	13.700.000	0	0	0	0	13.700.000
404 Надоместоци			1.885.670	990.000	0	0	0	0	990.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ			24.510.000	23.355.670	0	0	0	0	23.355.670
420 Патни и дневни расходи			580.000	850.000	0	0	0	0	850.000
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт			9.220.000	9.650.000	0	0	0	0	9.650.000
423 Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки			2.400.000	2.600.000	0	0	0	0	2.600.000
424 Поправки и тековно одржување			3.800.000	3.200.000	0	0	0	0	3.200.000
425 Договорни услуги			5.210.000	4.115.000	0	0	0	0	4.115.000
426 Други тековни расходи			3.300.000	2.940.670	0	0	0	0	2.940.670
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ			600.000	500.000	0	0	0	0	500.000
464 Разни трансфери			600.000	500.000	0	0	0	0	500.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2010 Завршна сметка	2011 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2012					
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
ЕА	КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ НА ОПШТИНАТА		3.150.000	7.680.000	0	0	0	0	7.680.000
ПРИХОДИ :									
ЕАА	АДАПТИРАЊЕ НА ПРОСТОР ВО КАСАРНА		3.150.000	7.680.000	0	0	0	0	7.680.000
РАСХОДИ :									
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		3.150.000	7.680.000	0	0	0	0	7.680.000
481	Градежни објекти		520.000	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000
482	Други градежни објекти		530.000	1.380.000	0	0	0	0	1.380.000
483	Купување на мебел, опрема, возила и машини		2.100.000	2.950.000	0	0	0	0	2.950.000
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации		0	2.250.000	0	0	0	0	2.250.000
ЕАА	АДАПТИРАЊЕ НА ПРОСТОР ВО КАСАРНА		3.150.000	7.680.000	0	0	0	0	7.680.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		3.150.000	7.680.000	0	0	0	0	7.680.000
481	Градежни објекти		520.000	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000
482	Други градежни објекти		530.000	1.380.000	0	0	0	0	1.380.000
483	Купување на мебел, опрема, возила и машини		2.100.000	2.950.000	0	0	0	0	2.950.000
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации		0	2.250.000	0	0	0	0	2.250.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2010 Завршна сметка	2011 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2012					
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
F1	УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ		4.000.000	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000
ПРИХОДИ :									
F10	УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ		4.000.000	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000
РАСХОДИ :									
42	СТОКИ И УСЛУГИ		3.900.000	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000
425	Договорни услуги		3.900.000	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		100.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
482	Други градежни објекти		100.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
F10	УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ		4.000.000	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ		3.900.000	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000
425	Договорни услуги		3.900.000	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		100.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
482	Други градежни објекти		100.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2010 Завршна сметка	2011 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2012					
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
F2	УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ		500.000	500.000	0	0	0	0	500.000
ПРИХОДИ :									
F20	УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ		500.000	500.000	0	0	0	0	500.000
РАСХОДИ :									
42	СТОКИ И УСЛУГИ		500.000	500.000	0	0	0	0	500.000
425	Договорни услуги		500.000	500.000	0	0	0	0	500.000
F20	УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ		500.000	500.000	0	0	0	0	500.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ		500.000	500.000	0	0	0	0	500.000
425	Договорни услуги		500.000	500.000	0	0	0	0	500.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2010 Завршна сметка	2011 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2012					
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
ФА	УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)		176.945.000	110.115.000	0	0	0	0	110.115.000
ПРИХОДИ :									
FA0	УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)		116.100.000	17.500.000	0	0	0	0	17.500.000
FAB	УЛИЧНА ГРАДСКА МРЕЖА		40.978.000	64.260.000	0	0	0	0	64.260.000
FAG	АГРОБЕРЗА		3.500.000	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000
FAV	ТРОТОАРИ ВО ГРАДСКО ПОДРАЧЈЕ		16.367.000	23.855.000	0	0	0	0	23.855.000
РАСХОДИ :									
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		176.945.000	110.115.000	0	0	0	0	110.115.000
481	Градежни објекти		98.600.000	0	0	0	0	0	0
482	Други градежни објекти		70.345.000	105.115.000	0	0	0	0	105.115.000
485	Други нефинансиски средства		8.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
FA0	УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)		116.100.000	17.500.000	0	0	0	0	17.500.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		116.100.000	17.500.000	0	0	0	0	17.500.000
481	Градежни објекти		98.600.000	0	0	0	0	0	0
482	Други градежни објекти		17.500.000	17.500.000	0	0	0	0	17.500.000
FAB	УЛИЧНА ГРАДСКА МРЕЖА		40.978.000	64.260.000	0	0	0	0	64.260.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		40.978.000	64.260.000	0	0	0	0	64.260.000
482	Други градежни објекти		32.978.000	59.260.000	0	0	0	0	59.260.000
485	Други нефинансиски средства		8.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
FAG	АГРОБЕРЗА		3.500.000	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		3.500.000	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000
482	Други градежни објекти		3.500.000	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000
FAV	ТРОТОАРИ ВО ГРАДСКО ПОДРАЧЈЕ		16.367.000	23.855.000	0	0	0	0	23.855.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		16.367.000	23.855.000	0	0	0	0	23.855.000
482	Други градежни објекти		16.367.000	23.855.000	0	0	0	0	23.855.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2010 Завршна сметка	2011 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2012					
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
FD	УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОР ВО РУРАЛНИ ПОДРАЧЈА (КАПИТАЛНИ ТР		9.700.000	14.130.000	0	0	0	0	14.130.000
ПРИХОДИ :									
FDA	УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОРОТ НА РУРАЛНИТЕ ПОДРАЧЈА		9.700.000	14.130.000	0	0	0	0	14.130.000
РАСХОДИ :									
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		9.700.000	14.130.000	0	0	0	0	14.130.000
482	Други градежни објекти		9.700.000	14.130.000	0	0	0	0	14.130.000
FDA	УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОРОТ НА РУРАЛНИТЕ ПОДРАЧЈА		9.700.000	14.130.000	0	0	0	0	14.130.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		9.700.000	14.130.000	0	0	0	0	14.130.000
482	Други градежни објекти		9.700.000	14.130.000	0	0	0	0	14.130.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2010 Завршна сметка	2011 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2012					
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
G1	ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ		12.600.000	11.470.000	0	2.920.000	0	0	14.390.000
ПРИХОДИ :									
G10	ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ		12.600.000	11.470.000	0	2.920.000	0	0	14.390.000
РАСХОДИ :									
42	СТОКИ И УСЛУГИ		2.600.000	1.600.000	0	500.000	0	0	2.100.000
425	Договорни услуги		1.620.000	920.000	0	500.000	0	0	1.420.000
426	Други тековни расходи		980.000	680.000	0	0	0	0	680.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		10.000.000	9.870.000	0	2.420.000	0	0	12.290.000
461	Субвенции за јавни претпријатија		2.000.000	2.350.000	0	0	0	0	2.350.000
463	Трансфери до невладини организации		7.800.000	6.350.000	0	2.000.000	0	0	8.350.000
464	Разни трансфери		200.000	1.170.000	0	420.000	0	0	1.590.000
G10	ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ		12.600.000	11.470.000	0	2.920.000	0	0	14.390.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ		2.600.000	1.600.000	0	500.000	0	0	2.100.000
425	Договорни услуги		1.620.000	920.000	0	500.000	0	0	1.420.000
426	Други тековни расходи		980.000	680.000	0	0	0	0	680.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		10.000.000	9.870.000	0	2.420.000	0	0	12.290.000
461	Субвенции за јавни претпријатија		2.000.000	2.350.000	0	0	0	0	2.350.000
463	Трансфери до невладини организации		7.800.000	6.350.000	0	2.000.000	0	0	8.350.000
464	Разни трансфери		200.000	1.170.000	0	420.000	0	0	1.590.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2010 Завршна сметка	2011 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2012					
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
GA	ИЗГРАДБА НА КОМЕРЦИЈАЛНИ ОБЈЕКТИ		4.500.000	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
ПРИХОДИ :									
GA0	ИЗГРАДБА НА КОМЕРЦИЈАЛНИ ОБЈЕКТИ		4.500.000	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
РАСХОДИ :									
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		0	0	0	0	0	0	0
461	Субвенции за јавни претпријатија		0	0	0	0	0	0	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		4.500.000	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
482	Други градежни објекти		4.500.000	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
GA0	ИЗГРАДБА НА КОМЕРЦИЈАЛНИ ОБЈЕКТИ		4.500.000	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		0	0	0	0	0	0	0
461	Субвенции за јавни претпријатија		0	0	0	0	0	0	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		4.500.000	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
482	Други градежни објекти		4.500.000	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2010 Завршна сметка	2011 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2012					
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
J2	ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ		1.950.000	850.000	0	0	0	0	850.000
ПРИХОДИ :									
J20	ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ		1.950.000	850.000	0	0	0	0	850.000
РАСХОДИ :									
42	СТОКИ И УСЛУГИ		1.950.000	850.000	0	0	0	0	850.000
424	Поправки и тековно одржување		1.950.000	850.000	0	0	0	0	850.000
J20	ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ		1.950.000	850.000	0	0	0	0	850.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ		1.950.000	850.000	0	0	0	0	850.000
424	Поправки и тековно одржување		1.950.000	850.000	0	0	0	0	850.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2010 Завршна сметка	2011 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2012					
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
J3	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ		13.800.000	13.800.000	0	0	0	0	13.800.000
ПРИХОДИ :									
J30	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ		13.800.000	13.800.000	0	0	0	0	13.800.000
РАСХОДИ :									
42	СТОКИ И УСЛУГИ		13.800.000	13.800.000	0	0	0	0	13.800.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт		9.000.000	8.500.000	0	0	0	0	8.500.000
424	Поправки и тековно одржување		4.800.000	5.300.000	0	0	0	0	5.300.000
J30	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ		13.800.000	13.800.000	0	0	0	0	13.800.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ		13.800.000	13.800.000	0	0	0	0	13.800.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт		9.000.000	8.500.000	0	0	0	0	8.500.000
424	Поправки и тековно одржување		4.800.000	5.300.000	0	0	0	0	5.300.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2010 Завршна сметка	2011 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2012					
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
J4	ЈАВНА ЧИСТОТА		6.200.000	6.200.000	0	0	0	0	6.200.000
ПРИХОДИ :									
J40	ЈАВНА ЧИСТОТА		6.200.000	6.200.000	0	0	0	0	6.200.000
РАСХОДИ :									
42	СТОКИ И УСЛУГИ		6.200.000	6.200.000	0	0	0	0	6.200.000
424	Поправки и тековно одржување		6.200.000	6.200.000	0	0	0	0	6.200.000
J40	ЈАВНА ЧИСТОТА		6.200.000	6.200.000	0	0	0	0	6.200.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ		6.200.000	6.200.000	0	0	0	0	6.200.000
424	Поправки и тековно одржување		6.200.000	6.200.000	0	0	0	0	6.200.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2010 Завршна сметка	2011 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2012					
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
Ј6	ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ И РЕГУЛИ		6.840.000	7.140.000	0	0	0	0	7.140.000
ПРИХОДИ :									
J60	ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ И РЕГУЛИРАЊЕ НА РЕЖИМ НА СООБРАКАЈОТ		6.840.000	7.140.000	0	0	0	0	7.140.000
РАСХОДИ :									
42	СТОКИ И УСЛУГИ		6.540.000	6.540.000	0	0	0	0	6.540.000
423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки		1.440.000	2.840.000	0	0	0	0	2.840.000
424	Поправки и тековно одржување		5.100.000	3.700.000	0	0	0	0	3.700.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		300.000	600.000	0	0	0	0	600.000
482	Други градежни објекти		300.000	600.000	0	0	0	0	600.000
J60	ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ И РЕГУЛИРАЊЕ НА РЕЖИМ НА СООБРАКАЈОТ		6.840.000	7.140.000	0	0	0	0	7.140.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ		6.540.000	6.540.000	0	0	0	0	6.540.000
423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки		1.440.000	2.840.000	0	0	0	0	2.840.000
424	Поправки и тековно одржување		5.100.000	3.700.000	0	0	0	0	3.700.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		300.000	600.000	0	0	0	0	600.000
482	Други градежни објекти		300.000	600.000	0	0	0	0	600.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2010 Завршна сметка	2011 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2012					
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
J7	ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО		2.450.000	0	0	0	0	0	0
ПРИХОДИ :									
J70	ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО		2.450.000	0	0	0	0	0	0
РАСХОДИ :									
42	СТОКИ И УСЛУГИ		2.450.000	0	0	0	0	0	0
424	Поправки и тековно одржување		2.450.000	0	0	0	0	0	0
J70	ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО		2.450.000	0	0	0	0	0	0
42	СТОКИ И УСЛУГИ		2.450.000	0	0	0	0	0	0
424	Поправки и тековно одржување		2.450.000	0	0	0	0	0	0

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2010 Завршна сметка	2011 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2012					
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
ЈА	ИЗГРАДБА НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ		5.100.000	10.990.000	0	0	0	0	10.990.000
ПРИХОДИ :									
JAB	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА		2.380.000	1.150.000	0	0	0	0	1.150.000
JAV	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ ВО ГРАДОТ		2.720.000	9.840.000	0	0	0	0	9.840.000
РАСХОДИ :									
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		5.100.000	10.990.000	0	0	0	0	10.990.000
482	Други градежни објекти		5.100.000	10.990.000	0	0	0	0	10.990.000
JAB	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА		2.380.000	1.150.000	0	0	0	0	1.150.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		2.380.000	1.150.000	0	0	0	0	1.150.000
482	Други градежни објекти		2.380.000	1.150.000	0	0	0	0	1.150.000
JAV	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ ВО ГРАДОТ		2.720.000	9.840.000	0	0	0	0	9.840.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		2.720.000	9.840.000	0	0	0	0	9.840.000
482	Други градежни објекти		2.720.000	9.840.000	0	0	0	0	9.840.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2010 Завршна сметка	2011 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2012					
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
ЈД	ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ		17.619.000	22.780.000	0	0	0	0	22.780.000
ПРИХОДИ :									
JDB	ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ		17.619.000	22.780.000	0	0	0	0	22.780.000
РАСХОДИ :									
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		17.619.000	22.780.000	0	0	0	0	22.780.000
482	Други градежни објекти		17.619.000	22.780.000	0	0	0	0	22.780.000
JDB	ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ		17.619.000	22.780.000	0	0	0	0	22.780.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		17.619.000	22.780.000	0	0	0	0	22.780.000
482	Други градежни објекти		17.619.000	22.780.000	0	0	0	0	22.780.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2010 Завршна сметка	2011 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2012					
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
JG	ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ		5.500.000	7.900.000	0	0	0	0	7.900.000
ПРИХОДИ :									
JGB	ВОДОВОД ВО СТОПАНСКИ ЗОНИ		5.500.000	7.900.000	0	0	0	0	7.900.000
РАСХОДИ :									
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		5.500.000	7.900.000	0	0	0	0	7.900.000
482	Други градежни објекти		5.500.000	7.900.000	0	0	0	0	7.900.000
JGB	ВОДОВОД ВО СТОПАНСКИ ЗОНИ		5.500.000	7.900.000	0	0	0	0	7.900.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		5.500.000	7.900.000	0	0	0	0	7.900.000
482	Други градежни објекти		5.500.000	7.900.000	0	0	0	0	7.900.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2010 Завршна сметка	2011 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2012					
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
ЈІ	ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТ		43.350.000	46.700.000	0	0	0	0	46.700.000
ПРИХОДИ :									
ЈІО	ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ		7.350.000	0	0	0	0	0	0
ЈІА	ГРАДСКА КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА		31.200.000	40.800.000	0	0	0	0	40.800.000
ЈІД	КАНАЛИЗАЦИЈА КОСТУРИНО		4.200.000	5.250.000	0	0	0	0	5.250.000
ЈІГ	КАНАЛИЗАЦИЈА ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА		600.000	650.000	0	0	0	0	650.000
РАСХОДИ :									
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		43.350.000	46.700.000	0	0	0	0	46.700.000
482	Други градежни објекти		43.350.000	46.700.000	0	0	0	0	46.700.000
ЈІО	ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ		7.350.000	0	0	0	0	0	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		7.350.000	0	0	0	0	0	0
482	Други градежни објекти		7.350.000	0	0	0	0	0	0
ЈІА	ГРАДСКА КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА		31.200.000	40.800.000	0	0	0	0	40.800.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		31.200.000	40.800.000	0	0	0	0	40.800.000
482	Други градежни објекти		31.200.000	40.800.000	0	0	0	0	40.800.000
ЈІД	КАНАЛИЗАЦИЈА КОСТУРИНО		4.200.000	5.250.000	0	0	0	0	5.250.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		4.200.000	5.250.000	0	0	0	0	5.250.000
482	Други градежни објекти		4.200.000	5.250.000	0	0	0	0	5.250.000
ЈІГ	КАНАЛИЗАЦИЈА ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА		600.000	650.000	0	0	0	0	650.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		600.000	650.000	0	0	0	0	650.000
482	Други градежни објекти		600.000	650.000	0	0	0	0	650.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2010 Завршна сметка	2011 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2012					
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
ЈЛ	ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)		76.000.000	40.000.000	0	0	0	60.000.000	100.000.000
ПРИХОДИ :									
ЈЛА	ИЗГРАДА МРЕЖА ЗА ГАС		76.000.000	40.000.000	0	0	0	60.000.000	100.000.000
РАСХОДИ :									
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		76.000.000	40.000.000	0	0	0	60.000.000	100.000.000
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации		76.000.000	40.000.000	0	0	0	60.000.000	100.000.000
ЈЛА	ИЗГРАДА МРЕЖА ЗА ГАС		76.000.000	40.000.000	0	0	0	60.000.000	100.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		76.000.000	40.000.000	0	0	0	60.000.000	100.000.000
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации		76.000.000	40.000.000	0	0	0	60.000.000	100.000.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2010 Завршна сметка	2011 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2012					
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
ЈМ	ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)		6.300.000	5.200.000	0	0	0	0	5.200.000
ПРИХОДИ :									
ЈМА	ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО		6.300.000	5.200.000	0	0	0	0	5.200.000
РАСХОДИ :									
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		6.300.000	5.200.000	0	0	0	0	5.200.000
482	Други градежни објекти		6.300.000	5.200.000	0	0	0	0	5.200.000
ЈМА	ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО		6.300.000	5.200.000	0	0	0	0	5.200.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		6.300.000	5.200.000	0	0	0	0	5.200.000
482	Други градежни објекти		6.300.000	5.200.000	0	0	0	0	5.200.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2010 Завршна сметка	2011 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2012					
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
JN УРБАНА ОПРЕМА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)			1.450.000	13.944.711	0	0	0	0	13.944.711
ПРИХОДИ :									
JNB УРБАНА ОПРЕМА			1.450.000	13.944.711	0	0	0	0	13.944.711
РАСХОДИ :									
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ			1.450.000	13.944.711	0	0	0	0	13.944.711
483 Купување на мебел, опрема, возила и машини			1.450.000	13.944.711	0	0	0	0	13.944.711
JNB УРБАНА ОПРЕМА			1.450.000	13.944.711	0	0	0	0	13.944.711
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ			1.450.000	13.944.711	0	0	0	0	13.944.711
483 Купување на мебел, опрема, возила и машини			1.450.000	13.944.711	0	0	0	0	13.944.711

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2010 Завршна сметка	2011 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2012					
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
К1 БИБЛИОТЕКАРСТВО			6.017.550	400.000	1.620.000	0	4.057.000	0	6.077.000
ПРИХОДИ :									
К10 БИБЛИОТЕКАРСТВО			6.017.550	400.000	1.620.000	0	4.057.000	0	6.077.000
РАСХОДИ :									
40 ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ			3.052.444	0	0	0	3.060.000	0	3.060.000
401 Основни плати и надоместоци			2.227.608	0	0	0	2.230.000	0	2.230.000
402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите			824.836	0	0	0	830.000	0	830.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ			2.965.106	400.000	1.620.000	0	997.000	0	3.017.000
420 Патни и дневни расходи			0	0	20.000	0	0	0	20.000
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт			749.000	0	200.000	0	420.000	0	620.000
423 Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки			450.556	0	350.000	0	72.000	0	422.000
424 Поправки и тековно одржување			885.550	0	730.000	0	5.000	0	735.000
425 Договорни услуги			880.000	0	80.000	0	140.000	0	220.000
426 Други тековни расходи			0	0	240.000	0	0	0	240.000
427 Привремени вработувања			0	400.000	0	0	360.000	0	760.000
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ			0	0	0	0	0	0	0
464 Разни трансфери			0	0	0	0	0	0	0
К10 БИБЛИОТЕКАРСТВО			6.017.550	400.000	1.620.000	0	4.057.000	0	6.077.000
40 ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ			3.052.444	0	0	0	3.060.000	0	3.060.000
401 Основни плати и надоместоци			2.227.608	0	0	0	2.230.000	0	2.230.000
402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите			824.836	0	0	0	830.000	0	830.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ			2.965.106	400.000	1.620.000	0	997.000	0	3.017.000
420 Патни и дневни расходи			0	0	20.000	0	0	0	20.000
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт			749.000	0	200.000	0	420.000	0	620.000
423 Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки			450.556	0	350.000	0	72.000	0	422.000
424 Поправки и тековно одржување			885.550	0	730.000	0	5.000	0	735.000
425 Договорни услуги			880.000	0	80.000	0	140.000	0	220.000
426 Други тековни расходи			0	0	240.000	0	0	0	240.000
427 Привремени вработувања			0	400.000	0	0	360.000	0	760.000
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ			0	0	0	0	0	0	0
464 Разни трансфери			0	0	0	0	0	0	0

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2010 Завршна сметка	2011 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2012					
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
К2 МУЗИЧКА И СЦЕНСКО - УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ		1.418.668		0	0	0	1.285.000	0	1.285.000
ПРИХОДИ :									
К20 МУЗИЧКА И СЦЕНСКО - УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ		1.418.668		0	0	0	1.285.000	0	1.285.000
РАСХОДИ :									
40 ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ		1.205.568		0	0	0	1.100.000	0	1.100.000
401 Основни плати и надоместоци		880.068		0	0	0	800.000	0	800.000
402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите		325.500		0	0	0	300.000	0	300.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ		213.100		0	0	0	185.000	0	185.000
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт		90.000		0	0	0	90.000	0	90.000
423 Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки		37.610		0	0	0	30.000	0	30.000
425 Договорни услуги		25.000		0	0	0	25.000	0	25.000
426 Други тековни расходи		60.490		0	0	0	40.000	0	40.000
К20 МУЗИЧКА И СЦЕНСКО - УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ		1.418.668		0	0	0	1.285.000	0	1.285.000
40 ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ		1.205.568		0	0	0	1.100.000	0	1.100.000
401 Основни плати и надоместоци		880.068		0	0	0	800.000	0	800.000
402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите		325.500		0	0	0	300.000	0	300.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ		213.100		0	0	0	185.000	0	185.000
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт		90.000		0	0	0	90.000	0	90.000
423 Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки		37.610		0	0	0	30.000	0	30.000
425 Договорни услуги		25.000		0	0	0	25.000	0	25.000
426 Други тековни расходи		60.490		0	0	0	40.000	0	40.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2010 Завршна сметка	2011 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2012					
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
К3	МУЗЕЈСКА И КИНОТЕЧНА ДЕЈНОСТ		4.550.000	6.960.000	0	0	0	0	6.960.000
ПРИХОДИ :									
К30	МУЗЕЈСКА И КИНОТЕЧНА ДЕЈНОСТ		4.550.000	6.960.000	0	0	0	0	6.960.000
РАСХОДИ :									
42	СТОКИ И УСЛУГИ		1.300.000	1.600.000	0	0	0	0	1.600.000
425	Договорни услуги		1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
426	Други тековни расходи		300.000	600.000	0	0	0	0	600.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		3.250.000	5.360.000	0	0	0	0	5.360.000
463	Трансфери до невладини организации		0	3.010.000	0	0	0	0	3.010.000
464	Разни трансфери		3.250.000	2.350.000	0	0	0	0	2.350.000
К30	МУЗЕЈСКА И КИНОТЕЧНА ДЕЈНОСТ		4.550.000	6.960.000	0	0	0	0	6.960.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ		1.300.000	1.600.000	0	0	0	0	1.600.000
425	Договорни услуги		1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
426	Други тековни расходи		300.000	600.000	0	0	0	0	600.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		3.250.000	5.360.000	0	0	0	0	5.360.000
463	Трансфери до невладини организации		0	3.010.000	0	0	0	0	3.010.000
464	Разни трансфери		3.250.000	2.350.000	0	0	0	0	2.350.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2010 Завршна сметка	2011 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2012					
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
К4	КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО		4.826.000	2.000.000	0	2.500.000	0	0	4.500.000
ПРИХОДИ :									
К40	КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО		4.826.000	2.000.000	0	2.500.000	0	0	4.500.000
РАСХОДИ :									
42	СТОКИ И УСЛУГИ		3.027.073	1.000.000	0	1.500.000	0	0	2.500.000
425	Договорни услуги		1.000.000	500.000	0	500.000	0	0	1.000.000
426	Други тековни расходи		2.027.073	500.000	0	1.000.000	0	0	1.500.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		1.798.927	1.000.000	0	1.000.000	0	0	2.000.000
464	Разни трансфери		1.798.927	1.000.000	0	1.000.000	0	0	2.000.000
К40	КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО		4.826.000	2.000.000	0	2.500.000	0	0	4.500.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ		3.027.073	1.000.000	0	1.500.000	0	0	2.500.000
425	Договорни услуги		1.000.000	500.000	0	500.000	0	0	1.000.000
426	Други тековни расходи		2.027.073	500.000	0	1.000.000	0	0	1.500.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		1.798.927	1.000.000	0	1.000.000	0	0	2.000.000
464	Разни трансфери		1.798.927	1.000.000	0	1.000.000	0	0	2.000.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2010 Завршна сметка	2011 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2012					
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
КА	КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ		400.000	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
ПРИХОДИ :									
КАА	НОВИ СПОМЕНИЦИ		400.000	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
РАСХОДИ :									
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		400.000	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
482	Други градежни објекти		400.000	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
КАА	НОВИ СПОМЕНИЦИ		400.000	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		400.000	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
482	Други градежни објекти		400.000	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2010 Завршна сметка	2011 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2012					
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
L0	СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА		7.236.000	6.300.000	0	0	0	0	6.300.000
ПРИХОДИ :									
L00	СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА		7.236.000	6.300.000	0	0	0	0	6.300.000
РАСХОДИ :									
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		7.236.000	6.300.000	0	0	0	0	6.300.000
463	Трансфери до невладини организации		7.236.000	6.300.000	0	0	0	0	6.300.000
L00	СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА		7.236.000	6.300.000	0	0	0	0	6.300.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		7.236.000	6.300.000	0	0	0	0	6.300.000
463	Трансфери до невладини организации		7.236.000	6.300.000	0	0	0	0	6.300.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2010 Завршна сметка	2011 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2012					
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
N1 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ			241.605.000	4.950.000	18.504.000	300.000	220.060.000	0	243.814.000
ПРИХОДИ :									
N10 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ			241.605.000	4.950.000	18.504.000	300.000	220.060.000	0	243.814.000
РАСХОДИ :									
40 ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ			185.753.670	0	0	0	185.650.000	0	185.650.000
401 Основни плати и надоместоци			135.599.788	0	0	0	135.500.000	0	135.500.000
402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите			50.153.882	0	0	0	50.150.000	0	50.150.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ			55.351.330	4.950.000	18.504.000	300.000	34.410.000	0	58.164.000
420 Патни и дневни расходи			0	0	260.000	0	0	0	260.000
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт			11.802.296	1.970.000	316.000	0	12.570.000	0	14.856.000
423 Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки			8.208.250	250.000	6.434.250	30.000	1.070.000	0	7.784.250
424 Поправки и тековно одржување			9.768.830	400.000	1.651.000	0	5.650.000	0	7.701.000
425 Договорни услуги			24.625.552	2.330.000	9.832.750	270.000	12.170.000	0	24.602.750
426 Други тековни расходи			0	0	10.000	0	0	0	10.000
427 Привремени вработувања			946.402	0	0	0	2.950.000	0	2.950.000
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ			500.000	0	0	0	0	0	0
482 Други градежни објекти			500.000	0	0	0	0	0	0
N10 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ			241.605.000	4.950.000	18.504.000	300.000	220.060.000	0	243.814.000
40 ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ			185.753.670	0	0	0	185.650.000	0	185.650.000
401 Основни плати и надоместоци			135.599.788	0	0	0	135.500.000	0	135.500.000
402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите			50.153.882	0	0	0	50.150.000	0	50.150.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ			55.351.330	4.950.000	18.504.000	300.000	34.410.000	0	58.164.000
420 Патни и дневни расходи			0	0	260.000	0	0	0	260.000
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт			11.802.296	1.970.000	316.000	0	12.570.000	0	14.856.000
423 Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки			8.208.250	250.000	6.434.250	30.000	1.070.000	0	7.784.250
424 Поправки и тековно одржување			9.768.830	400.000	1.651.000	0	5.650.000	0	7.701.000
425 Договорни услуги			24.625.552	2.330.000	9.832.750	270.000	12.170.000	0	24.602.750
426 Други тековни расходи			0	0	10.000	0	0	0	10.000
427 Привремени вработувања			946.402	0	0	0	2.950.000	0	2.950.000
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ			500.000	0	0	0	0	0	0
482 Други градежни објекти			500.000	0	0	0	0	0	0

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2010 Завршна сметка	2011 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2012					
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
N2 СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ		195.214.000	1.450.000	25.270.400	0	177.050.000	0	203.770.400	
ПРИХОДИ :									
N20 СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ		195.214.000	1.450.000	25.270.400	0	177.050.000	0	203.770.400	
РАСХОДИ :									
40 ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ		108.779.194	0	0	0	107.950.000	0	107.950.000	
401 Основни плати и надоместоци		79.346.248	0	0	0	78.750.000	0	78.750.000	
402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите		29.432.946	0	0	0	29.200.000	0	29.200.000	
42 СТОКИ И УСЛУГИ		86.434.806	1.450.000	23.985.400	0	69.100.000	0	94.535.400	
420 Патни и дневни расходи		324.950	0	238.000	0	100.000	0	338.000	
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт		22.633.003	0	1.247.500	0	13.940.000	0	15.187.500	
423 Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки		5.296.900	0	4.839.900	0	1.455.000	0	6.294.900	
424 Поправки и тековно одржување		8.129.259	1.300.000	526.500	0	5.639.000	0	7.465.500	
425 Договорни услуги		49.029.137	150.000	16.768.500	0	46.160.000	0	63.078.500	
426 Други тековни расходи		590.000	0	365.000	0	306.000	0	671.000	
427 Привремени вработувања		431.557	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000	
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		0	0	0	0	0	0	0	
464 Разни трансфери		0	0	0	0	0	0	0	
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		0	0	1.285.000	0	0	0	1.285.000	
483 Купување на мебел, опрема, возила и машини		0	0	500.000	0	0	0	500.000	
486 Финансиски средства		0	0	785.000	0	0	0	785.000	
N20 СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ		195.214.000	1.450.000	25.270.400	0	177.050.000	0	203.770.400	
40 ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ		108.779.194	0	0	0	107.950.000	0	107.950.000	
401 Основни плати и надоместоци		79.346.248	0	0	0	78.750.000	0	78.750.000	
402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите		29.432.946	0	0	0	29.200.000	0	29.200.000	
42 СТОКИ И УСЛУГИ		86.434.806	1.450.000	23.985.400	0	69.100.000	0	94.535.400	
420 Патни и дневни расходи		324.950	0	238.000	0	100.000	0	338.000	
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт		22.633.003	0	1.247.500	0	13.940.000	0	15.187.500	
423 Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки		5.296.900	0	4.839.900	0	1.455.000	0	6.294.900	
424 Поправки и тековно одржување		8.129.259	1.300.000	526.500	0	5.639.000	0	7.465.500	
425 Договорни услуги		49.029.137	150.000	16.768.500	0	46.160.000	0	63.078.500	
426 Други тековни расходи		590.000	0	365.000	0	306.000	0	671.000	

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2010 Завршна сметка	2011 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2012					
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
427	Привремени вработувања		431.557	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		0	0	0	0	0	0	0
464	Разни трансфери		0	0	0	0	0	0	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		0	0	1.285.000	0	0	0	1.285.000
483	Купување на мебел, опрема, возила и машини		0	0	500.000	0	0	0	500.000
486	Финансиски средства		0	0	785.000	0	0	0	785.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2010 Завршна сметка	2011 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2012					
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
V1 ДЕТСКИ ГРАДИНКИ			53.493.710	1.600.000	15.380.000	0	36.390.000	0	53.370.000
ПРИХОДИ :									
V10 ДЕТСКИ ГРАДИНКИ			53.493.710	1.600.000	15.380.000	0	36.390.000	0	53.370.000
РАСХОДИ :									
40 ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ			28.717.893	0	0	0	28.720.000	0	28.720.000
401 Основни плати и надоместоци			20.956.062	0	0	0	20.950.000	0	20.950.000
402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите			7.761.831	0	0	0	7.770.000	0	7.770.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ			24.375.817	1.600.000	15.380.000	0	7.670.000	0	24.650.000
420 Патни и дневни расходи			0	0	40.000	0	0	0	40.000
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт			4.070.000	0	2.300.000	0	1.600.000	0	3.900.000
423 Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки			10.990.000	250.000	10.990.000	0	300.000	0	11.540.000
424 Поправки и тековно одржување			3.620.000	0	1.620.000	0	1.600.000	0	3.220.000
425 Договорни услуги			3.095.817	0	430.000	0	300.000	0	730.000
427 Привремени вработувања			2.600.000	1.350.000	0	0	3.870.000	0	5.220.000
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ			400.000	0	0	0	0	0	0
482 Други градежни објекти			400.000	0	0	0	0	0	0
V10 ДЕТСКИ ГРАДИНКИ			53.493.710	1.600.000	15.380.000	0	36.390.000	0	53.370.000
40 ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ			28.717.893	0	0	0	28.720.000	0	28.720.000
401 Основни плати и надоместоци			20.956.062	0	0	0	20.950.000	0	20.950.000
402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите			7.761.831	0	0	0	7.770.000	0	7.770.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ			24.375.817	1.600.000	15.380.000	0	7.670.000	0	24.650.000
420 Патни и дневни расходи			0	0	40.000	0	0	0	40.000
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт			4.070.000	0	2.300.000	0	1.600.000	0	3.900.000
423 Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки			10.990.000	250.000	10.990.000	0	300.000	0	11.540.000
424 Поправки и тековно одржување			3.620.000	0	1.620.000	0	1.600.000	0	3.220.000
425 Договорни услуги			3.095.817	0	430.000	0	300.000	0	730.000
427 Привремени вработувања			2.600.000	1.350.000	0	0	3.870.000	0	5.220.000
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ			400.000	0	0	0	0	0	0
482 Други градежни објекти			400.000	0	0	0	0	0	0

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2010 Завршна сметка	2011 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2012					
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
V2 ДОМОВИ ЗА СТАРИ			600.000	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000
ПРИХОДИ :									
V20 ДОМОВИ ЗА СТАРИ			600.000	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000
РАСХОДИ :									
42 СТОКИ И УСЛУГИ			0	950.000	0	0	0	0	950.000
426 Други тековни расходи			0	950.000	0	0	0	0	950.000
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ			600.000	4.550.000	0	0	0	0	4.550.000
463 Трансфери до невладини организации			0	720.000	0	0	0	0	720.000
464 Разни трансфери			600.000	3.830.000	0	0	0	0	3.830.000
V20 ДОМОВИ ЗА СТАРИ			600.000	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ			0	950.000	0	0	0	0	950.000
426 Други тековни расходи			0	950.000	0	0	0	0	950.000
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ			600.000	4.550.000	0	0	0	0	4.550.000
463 Трансфери до невладини организации			0	720.000	0	0	0	0	720.000
464 Разни трансфери			600.000	3.830.000	0	0	0	0	3.830.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2010 Завршна сметка	2011 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2012					
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од донации	Расходи од дотации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
W0	ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА		17.517.000	8.800.000	0	0	8.717.000	0	17.517.000
ПРИХОДИ :									
W00	ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА		17.517.000	8.800.000	0	0	8.717.000	0	17.517.000
РАСХОДИ :									
40	ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ		16.703.576	8.800.000	0	0	8.717.000	0	17.517.000
401	Основни плати и надоместоци		11.633.385	6.140.000	0	0	6.052.245	0	12.192.245
402	Придонеси за социјално осигурување од работодавачите		5.070.191	2.660.000	0	0	2.664.755	0	5.324.755
42	СТОКИ И УСЛУГИ		500.000	0	0	0	0	0	0
423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки		500.000	0	0	0	0	0	0
W00	ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА		17.203.576	8.800.000	0	0	8.717.000	0	17.517.000
40	ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ		16.703.576	8.800.000	0	0	8.717.000	0	17.517.000
401	Основни плати и надоместоци		11.633.385	6.140.000	0	0	6.052.245	0	12.192.245
402	Придонеси за социјално осигурување од работодавачите		5.070.191	2.660.000	0	0	2.664.755	0	5.324.755
42	СТОКИ И УСЛУГИ		500.000	0	0	0	0	0	0
423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки		500.000	0	0	0	0	0	0

ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ

Име на буџетската програма	МЕСНА САМОУПРАВА (КАПИТАЛНИ ПРОЕКТИ)	DA
Назив на развојната потпрограма	РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ДОМОВИ НА КУЛТУРА	DAA
Цели на развојната програма	Ставање во функција на руинирани Домови на Култура во с.Дабиле, с.Просениково и уредување на простории за лекар и за месна заедница во с.Рич и просторија за пензионери во с.Костурино.	
Планирани активности	Изработка на проект,распишување на тендер ,избор на изведувач и надзор на реализацијата.	
Очекувани резултати/ефекти	Зградите на културните домови да добијат нов современ изглед и да бидат центар на сите општествени и културни случувања во населените места.	
Ризик и претпоставки	Ненавремено отпочнување на работите,непогодни временски услови.	
Датум на почеток на умплементација	31.03.2012	
Датум на завршување на проектот	31.12.2012	
Вкупна вредност	1.750.000	
Име на студијата	Реконструкција на Домови на Култура во нас.места	
Ниво на студијата	Пред физибилити студија	
Фирма, седиште на изгот.на студијата		
Датум на изготвување на документ.		

ИНДИКАТОРИ

потребни финансиски средства	1.750.000,00	0,00	0,00
------------------------------	--------------	------	------

ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ

Име на буџетската програма	КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ НА ОПШТИНАТА	EA
Назив на развојната потпрограма	АДАПТИРАЊЕ НА ПРОСТОР ВО КАСАРНА	EAA
Цели на развојната програма	Преуредување на објектите во касарната за потребите на Општината ,со цел зголемување на просторните можности за обавување на зголемените надлежности кои Општината ги доби со процесот на децентрализација.	
Планирани активности	Изготвување на проекти ,распишување на тендер,избор на изведувач,надзор на реализација.	
Очекувани резултати/ефекти	Зголемен просторен капацитет на Општината и надминување на проблемите кои произлегуваат од зголемените надлежности на Општината,а беа поврзани со недостаток на деловен простор.	
Ризик и претпоставки	Ненавремено отпочнување на активностите ,непогодни временски услови за реализација.	
Датум на почеток на имплементација	31.03.2012	
Датум на завршување на проектот	31.12.2012	
Вкупна вредност	7.680.000	
Име на студијата	Адаптирање на простор во касарна	
Ниво на студијата	Пред физибилити студија	
Фирма, седиште на изгот.на студијата		
Датум на изготвување на документ.		

ИНДИКАТОРИ

потребни финансиски средства	7.680.000,00	0,00	0,00
------------------------------	--------------	------	------

ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ

Име на буџетската програма	УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)	FA	
Назив на развојната потпрограма	УЛИЧНА ГРАДСКА МРЕЖА	FAB	
Цели на развојната програма	Реализација на урбанистички план на град Струмица, подобрување на улична мрежа во градот ,поефикасен превоз на луѓе и стоки во градот ,поврзување на улиците во градот со магистралните и регионалните патишта со што се создаваат услови за регионален развој на Струмица.		
Планирани активности	Изработка на главни проекти,распишување на тендер,избор на изведувачи на градежни работи,надзор на реализацијата на проектите,редовни извештаи за извршените активности.		
Очекувани резултати/ефекти	Намалување на проблемите во одвивањето на сообраќајот во градот,задоволни учесници во сообраќајот во градот и приградското подрачје ,намалување на ризикот на оштетување на возилата од неизградени и несанирани улици.		
Ризик и претпоставки	Проблеми кои може да се јават при експропријација на земјиште ,каснење на изведувачите,неповолни временски услови при изведба на објектите.		
Датум на почеток на умплементација	31.03.2012		
Датум на завршување на проектот	31.12.2014		
Вкупна вредност	130.000.000		
Име на студијата	Улична градска мрежа		
Ниво на студијата	Главен проект		
Фирма, седиште на изгот.на студијата			
Датум на изготвување на документ.			
ИНДИКАТОРИ			
Потребни Финансиски средства	64.260.000,00	32.870.000,00	32.870.000,00

ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ

Име на буџетската програма	УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)	FA
Назив на развојната потпрограма	АГРОБЕРЗА	FAG
Цели на развојната програма	Обезбедување на целокупната инфраструктура за потребите на изградбата и функционирањето на Агроберзата.	
Планирани активности	Довршување на изградба на улица со тротоари во индустриска зона и надзор на реализацијата на објектот.	
Очекувани резултати/ефекти	Реализација на Агроберзата, привлекување на други инвеститори, домашни и странски, зголемување на вработеноста во Општината, организиран откуп на земјоделски производи, зголемување на стандардот на населението во Општината.	
Ризик и претпоставки	Ненавремена реализација на проектот, непогодни временски услови при реализацијата, зависност од јавните претпријатија при приклучување на постоечките мрежи.	
Датум на почеток на имплементација	31.03.2012	
Датум на завршување на проектот	31.12.2014	
Вкупна вредност	28.000.000	
Име на студијата	Агроберза	
Ниво на студијата	Главен проект	
Фирма, седиште на изгот. на студијата	ДПГУТ Форма	
Датум на изготвување на документ.		

ИНДИКАТОРИ

Потребни финансиски средства	4.500.000,00	11.750.000,00	11.750.000,00
------------------------------	--------------	---------------	---------------

ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ

Име на буџетската програма	УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)	FA
Назив на развојната потпрограма	ТРОТОАРИ ВО ГРАДСКО ПОДРАЧЈЕ	FAV
Цели на развојната програма	Реализација на урбанистички план на град Струмица, зголемување на безбедноста на пешаците, подобрување на изгледот на градот со вградување на урбана опрема (клупи, цвеќарници, корпи за отпад и друго). Уредување на пешачката зона-градското корзо од кафетерија 19-ка до споменикот на Револуцијата во Градскиот Парк.	
Планирани активности	Изработка на главни проекти, распишување на тендер, избор на изведувачи, надзор на реализација на проекти.	
Очекувани резултати/ефекти	Современ и урбан изглед на градот, непречено движење на пешаците, намалени незгоди во сообраќајот, обезбеден простор за седење на пешаците.	
Ризик и претпоставки	Проблеми при експропријација на земјиште, временски непогоди при реализацијата и каснење на изведувачите во изведба на објектите.	
Датум на почеток на умплементација	31.03.2012	
Датум на завршување на проектот	31.12.2014	
Вкупна вредност	60.000.000	
Име на студијата	Тротоари во градско подрачје	
Ниво на студијата	Главен проект	
Фирма, седиште на изгот. на студијата		
Датум на изготвување на документ.		

ИНДИКАТОРИ

потребни финансиски средства	23.855.000,00	18.072.500,00	18.072.500,00
------------------------------	---------------	---------------	---------------

ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ

Име на буџетската програма	УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОР ВО РУРАЛНИ ПОДРАЧЈА (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)			FD
Назив на развојната потпрограма	УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОРОТ ВО РУРАЛНИТЕ ПОДРАЧЈА			FDA
Цели на развојната програма	Осовременување на изгледот на руралните населби,уредување на автобуски постројки ,тампонирање на улици и патишта,изградба на јавна вага во с.Баница и уредување на простор со урбана опрема.			
Планирани активности	Изработка на проект,распишување на тендер,избор на изведувач и надзор над реализација.			
Очекувани резултати/ефекти	Намалување на разликата во квалитетот на живеење помеѓу руралните и урбаните средини.			
Ризик и претпоставки	Ненавремено отпочнување со активностите,временски непогоди за реализацијата.			
Датум на почеток на умплементација	31.03.2012			
Датум на завршување на проектот	31.12.2014			
Вкупна вредност	30.000.000			
Име на студијата	Уредување на просторот во руралните подрачја			
Ниво на студијата	Пред физибилити студија			
Фирма, седиште на изгот.на студијата				
Датум на изготвување на документ.				
ИНДИКАТОРИ				
потребни финансиски средства	14.130.000,00	7.935.000,00	7.935.000,00	

ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ

Име на буџетската програма	ИЗГРАДБА НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	ЈА
Назив на развојната потпрограма	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА	ЈАВ
Цели на развојната програма	Целосно улично осветлување на населените места, олеснување на сообраќајот во нокни услови.	
Планирани активности	Изработка на проект, распишување на тендер, избор на изведувач и надзор над реализацијата.	
Очекувани резултати/ефекти	Издначување на условите за живеење во населените места со градот, зголемена безбедност на возилата и патниците во нокни услови.	
Ризик и претпоставки	Ненавремено отпочнување со активностите, временски непогоди при реализацијата.	
Датум на почеток на имплементација	31.03.2012	
Датум на завршување на проектот	31.12.2014	
Вкупна вредност	3.000.000	

Име на студијата	Јавно осветлување во нас. места
Ниво на студијата	Пред физибилити студија
Фирма, седиште на изгот. на студијата	
Датум на изготвување на документ.	

ИНДИКАТОРИ

потребни финансиски средства	1.150.000,00	1.000.000,00	850.000,00
------------------------------	--------------	--------------	------------

ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ

Име на буџетската програма	ИЗГРАДБА НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	JA
Назив на развојната потпрограма	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ ВО ГРАДОТ	JAV
Цели на развојната програма	Целосно осветлување на сите влезови во градот, олеснување на транзитниот сообраќај и во ноќни услови.	
Планирани активности	Изработка на проект, распишување на тендер, избор на изведувач, надзор на реализацијата.	
Очекувани резултати/ефекти	Олеснет сообраќај во ноќни услови, поубав изглед на градот ноќе.	
Ризик и претпоставки	Ненавремено отпочнување со активностите, временски непогоди при реализацијата.	
Датум на почеток на имплементација	31.03.2012	
Датум на завршување на проектот	31.12.2012	
Вкупна вредност	9.840.000	
Име на студијата	Јавно осветлување во градот	
Ниво на студијата	Пред физибилити студија	
Фирма, седиште на изгот. на студијата		
Датум на изготвување на документ.		

ИНДИКАТОРИ

потребни финансиски средства	9.840.000,00	0,00	0,00
------------------------------	--------------	------	------

ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ

Име на буџетската програма	ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ	JD
Назив на развојната потпрограма	ЛОКАЛЕН ПАТ ПОПЧЕВО	JDA
Цели на развојната програма	Директно поврзување на населено место со седиштето на Општина Струмица, скратување на патот во однос на сегашното поврзување со регионалниот пат, отварање на можност за побрз економски развој на овој пасивен дел од Општина Струмица.	
Планирани активности	Распишување на тендер, избор на изведувач, надзор на реализацијата од страна на Општина Струмица и од Светска Банка преку Агенцијата за патишта како финансиер на проектот.	
Очекувани резултати/ефекти	Побрз економски развој на ридско-планинското подрачје каде поминува патот а кое подрачје во овој момент е економски пасивно.	
Ризик и претпоставки	Ненавремено отпочнување со активностите , временски непогоди при реализацијата . отежнати услови при реализацијата поради ридско-планинската местоположба.	
Датум на почеток на имплементација	31.03.2012	
Датум на завршување на проектот	31.12.2012	
Вкупна вредност	37.000.000	
Име на студијата	Локален пат ПОПЧЕВО	
Ниво на студијата	Главен проект	
Фирма, седиште на изгот. на студијата	Друштво за проектирање, градежништво ФОРМА	
Датум на изготвување на документ.	31.12.2008	

ИНДИКАТОРИ

потребни финансиски средства	37.000.000,00	0,00	0,00
------------------------------	---------------	------	------

ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ

Име на буџетската програма	ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ	JD
Назив на развојната потпрограма	ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИ	JDB
Цели на развојната програма	Поефикасен транспорт на луѓе и стоки во населените места, поврзување на населените места со градот, создавање на услови за побрз економски развој на населените места.	
Планирани активности	Изработка на проекти, распишување на тендери, избор на изведувачи и надзор на реализацијата.	
Очекувани резултати/ефекти	Обезбедување на услови за побрз економски развој на населените места.	
Ризик и претпоставки	Ненавремено отпочнување со активностите, временски непогоди при реализацијата и непогодна конфигурација на теренот.	
Датум на почеток на имплементација	31.03.2012	
Датум на завршување на проектот	31.12.2014	
Вкупна вредност	40.000.000	

Име на студијата	Изградба и рекон. на лок. патишта и улици
Ниво на студијата	Главен проект
Фирма, седиште на изгот. на студијата	
Датум на изготвување на документ.	

ИНДИКАТОРИ

потребни финансиски средства	22.780.000,00	8.610.000,00	8.610.000,00
------------------------------	---------------	--------------	--------------

ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ

Име на буџетската програма	ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ	JD
Назив на развојната потпрограма	РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛЕН ПАТ-СПОЈ НА САЧЕВО -М6	JDD
Цели на развојната програма	Подобрено директно поврзување населено место Сачево со регионален пат М6 а со тоа и директно поврзување со седиште на Општина Струмица, скратување на патот во однос на сегашното поврзување со регионалниот пат, отварање можност за економски развој на овој дел имајќи во предвид дека на овој дел од локалниот пат се наоѓа индустриска зона Сачево со површина од 400.000 м2 со што ќе се даде импулс на побрз економски развој на самата економска зона и на населеното место Сачево.	
Планирани активности	Рапишување на тендер, избор на изведувач, надзор на реализацијата од страна на Општината но и од Европската банка за обнова и развој (ЕБОР) и преку Агенцијата за патишта како финансиер на проектот.	
Очекувани резултати/ефекти	Побрз економски развој на подрачјето каде поминува патот кој во моментот е пасивно подрачје.	
Ризик и претпоставки	Ненавремено отпочнување со активностите, временски непогоди при реализацијата.	
Датум на почеток на имплементација	31.03.2012	
Датум на завршување на проектот	31.12.2012	
Вкупна вредност	15.502.559	

Име на студијата	Реконструкција на локален пат Сачево со М6
Ниво на студијата	Главен проект
Фирма, седиште на изгот. на студијата	Конинг Градба
Датум на изготвување на документ.	

ИНДИКАТОРИ

потребни финансиски средства	15.502.559,00	0,00	0,00
------------------------------	---------------	------	------

ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ

Име на буџетската програма	ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ	JD
Назив на развојната потпрограма	ЛОКАЛЕН ПАТ МУРТИНО-СВИДОВИЦА	JDG
Цели на развојната програма	Директно поврзување населено место Муртино со населено место Свидовица а со тоа директно поврзување со седиште на Општина,скратување на патот во однос на сегашното поврзување со регионалниот пат ,отварање можност за економски развој на овој дел од Општина Струмица.	
Планирани активности	Распишување на тендер,избор на изведувач,надзор на реализацијата од страна на Општината но и од Европската Банка за обнова и развој(ЕБОР) и преку Агенцијата за патишта како финансиер на проектот.	
Очекувани резултати/ефекти	Побрз економски развој на подрачјето каде поминува кој во моментот е пасивно подрачје.	
Ризик и претпоставки	Ненавремено отпочнување со активностите,временски непогоди при реализацијата.	
Датум на почеток на имплементација	31.03.2012	
Датум на завршување на проектот	31.12.2012	
Вкупна вредност	13.679.971	
Име на студијата	Локален пат Муртино -Свидовица	
Ниво на студијата	Главен проект	
Фирма, седиште на изгот.на студијата	Конинг Градба	
Датум на изготвување на документ.		

ИНДИКАТОРИ

потребни финансиски средства	13.679.971,00	0,00	0,00
------------------------------	---------------	------	------

ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ

Име на буџетската програма	ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ	JG
Назив на развојната потпрограма	ВОДОВОД ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА	JGB
Цели на развојната програма	Ставање во функција на филтер станица во Куклиш ,реализација на водоводна мрежа во Попчево,реконструкција на водовод во с.Раборци,реализација на зафат и каптажа со цевовод до резервоар Свидвица ,реализација на филтер станица Габрово и други интервенции на водоводните мрежи во градот и населените места.	
Планирани активности	Изготвување на техничка документација за предвидените инфраструктурни објекти,распишување на тендер,избор на изведувачи,изградба на водоводна мрежа и надзор над реализацијата.	
Очекувани резултати/ефекти	Подобрување на условите за живеење во населените места ,обезбедување на здрава вода за пиење и реализација на урбанистичките плановиза населените места и градот во делот на водоводна мрежа.	
Ризик и претпоставки	Ненавремена реализација на проектот,непогодни временски услови при реализација ,зависност од јавното комунално претпријатие при приклучување на постоечката водоводна мрежа	
Датум на почеток на имплементација	31.03.2012	
Датум на завршување на проектот	31.12.2014	
Вкупна вредност	18.000.000	

Име на студијата	Водовод во населени места
Ниво на студијата	Пред физибилити студија
Фирма, седиште на изгот.на студијата	
Датум на изготвување на документ.	

ИНДИКАТОРИ

потребни финансиски средства	7.900.000,00	5.100.000,00	5.000.000,00
------------------------------	--------------	--------------	--------------

ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ

Име на буџетската програма	ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	ЈИ
Назив на развојната потпрограма	ГРАДСКА КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА	ЈИА
Цели на развојната програма	Комплетирање на градска канализациона мрежа и ободниот канал со нови делови и приклучување на новите објекти на градската канализациона мрежа со што ќе се овозможат услови за намалување на последиците од атмосферските води кои го поплавуваат градот.	
Планирани активности	Распишување на тендер, избор на изведувач, надзор на реализацијата.	
Очекувани резултати/ефекти	Трајно решавање на проблемот со поплавите, отварање на нови деловни објекти за кои е обезбедена комуналната инфраструктура.	
Ризик и претпоставки	Ненавремено отпочнување со активности, временски непогоди за реализација.	
Датум на почеток на имплементација	31.03.2012	
Датум на завршување на проектот	31.12.2012	
Вкупна вредност	40.800.000	
Име на студијата	Градска канализациона мрежа	
Ниво на студијата	Главен проект	
Фирма, седиште на изгот. на студијата	БАЛКАН КОНСАЛТИНГ СКОПЈЕ	
Датум на изготвување на документ.		

ИНДИКАТОРИ

потребни финансиски средства	40.800.000,00	0,00	0,00
------------------------------	---------------	------	------

ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ

Име на буџетската програма	ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	JI
Назив на развојната потпрограма	КАНАЛИЗАЦИЈА КОСТУРИНО	JID
Цели на развојната програма	Решавање на комуналните проблеми на граѓаните со цел спречување на миграцијата село-град заради подобри услови за живот	
Планирани активности	Распишување на тендер, избор на изведувач, надзор на реализацијата од страна на Општината.	
Очекувани резултати/ефекти	Подобрување на квалитетот на живеење на месното население.	
Ризик и претпоставки	Ненавремено отпочнување со активностите, временски непогоди при реализацијата.	

Датум на почеток на имплементација	31.03.2012
Датум на завршување на проектот	31.12.2012
Вкупна вредност	5.250.000

Име на студијата	Канализација Костурино
Ниво на студијата	Главен проект
Фирма, седиште на изгот. на студијата	ГЕОГАУС СТРУМИЦА
Датум на изготвување на документ.	

ИНДИКАТОРИ

потребни финансиски средства	5.250.000,00	0,00	0,00
------------------------------	--------------	------	------

ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ

Име на буџетската програма	ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	ЈИ
Назив на развојната потпрограма	КАНАЛИЗАЦИЈА ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА	ЈИГ
Цели на развојната програма	Решавање на комуналните проблеми на граѓаните со цел спречување на миграцијата село-град заради подобри услови за живот .	
Планирани активности	Распишување на тендер,избор на изведувач,надзор на реализацијата од страна на Општината и донаторот Европска Инвестициона Банка.	
Очекувани резултати/ефекти	Подобрување на квалитетот на живеење на месното население.	
Ризик и претпоставки	Ненавремено отпочнување со активностите,временски непогоди при реализацијата.	
Датум на почеток на имплементација	31.03.2012	
Датум на завршување на проектот	31.12.2014	
Вкупна вредност	86.174.381	
Име на студијата	Канализација во н.места во О.Струмица	
Ниво на студијата	Главен проект	
Фирма, седиште на изгот.на студијата	КОНЦЕПТ ЕУ,СТУДИО АРТ.ХИДРОИНЖЕНЕРИНГ	
Датум на изготвување на документ.		

ИНДИКАТОРИ

потребни финансиски средства	650.000,00	10.000.000,00	4.350.000,00
------------------------------	------------	---------------	--------------

ФИНАНСИСКА КОНСТРУКЦИЈА ЗА ТИПОТ НА ДОГОВОРОТ

JIG КАНАЛИЗАЦИЈА ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА

Извор на финансирање	Статус на финансирање	ДИНАМИКА НА ФИНАНСИРАЊЕ					
		Вкупен износ на договорот	Потрошено заклучно со 31.12	Предвидени расходи за 2012	Предвидени расходи за 2013	Предвидени расходи за 2014	Предвидени расходи по 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
БУЏЕТ		15.000.000	0	650.000	10.000.000	4.350.000	0
03 Буџетски средства - други трошоци	KS КВАЗИ СИГУРЕН	15.000.000	0	650.000	10.000.000	4.350.000	0
ДОНАЦИИ		71.174.381	0	35.587.190	35.587.191	0	0
15 Донации-Донатор 4	KS КВАЗИ СИГУРЕН	71.174.381	0	35.587.190	35.587.191	0	0
ВКУПНО :		86.174.381	0	36.237.190	45.587.191	4.350.000	0

ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ

Име на буџетската програма	ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)	JL
Назив на развојната потпрограма	ИЗГРАДБА НА МРЕЖА ЗА ГАС	JLA
Цели на развојната програма	Гасификација на градот со цел создавање подобри услови за стопанисување и живеење ,обезбедувајќи поефтин енергенс за стопанствениците и домаќинствата.	
Планирани активности	Изработка на главен проект ,распишување на тендер,избор на изведувач,започнување со реализација на проектот и избор на надзор.	
Очекувани резултати/ефекти	Зголемување на економичноста во работењето на стопанските субјекти и зголемување на стандардот на граѓаните преку заштеда во потрошувачката на енергија.	
Ризик и претпоставки	Ненавремено отпочнување со активностите ,непогодни временски услови за реализација.	
Датум на почеток на имплементација	31.03.2012	
Датум на завршување на проектот	31.12.2014	
Вкупна вредност	220.000.000	
Име на студијата	Изградба на мрежа за гас	
Ниво на студијата	Идеен проект	
Фирма, седиште на изгот.на студијата	АД Топлификација Скопје	
Датум на изготвување на документ.		

ИНДИКАТОРИ

потребни финансиски средства	100.000.000,0	60.000.000,00	60.000.000,00
------------------------------	---------------	---------------	---------------

ФИНАНСИСКА КОНСТРУКЦИЈА ЗА ТИПОТ НА ДОГОВОРОТ

JLA ИЗГРАДБА НА МРЕЖА ЗА ГАС

Извор на финансирање	Статус на финансирање	ДИНАМИКА НА ФИНАНСИРАЊЕ					
		Вкупен износ на договорот	Потрошено заклучно со 31.12	Предвидени расходи за 2012	Предвидени расходи за 2013	Предвидени расходи за 2014	Предвидени расходи по 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
БУЏЕТ		160.000.000	0	40.000.000	60.000.000	60.000.000	0
03 Буџетски средства - други трошоци	S СИГУРЕН	160.000.000	0	40.000.000	60.000.000	60.000.000	0
ЗАЕМИ		60.000.000	0	60.000.000	0	0	0
07 Заеми - Кредитор 1	P ВО ПРЕГОВОРИ	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0
ВКУПНО :		220.000.000	0	100.000.000	60.000.000	60.000.000	0

ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ

Име на буџетската програма	ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)	ЈМ
Назив на развојната потпрограма	ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО	ЈМА
Цели на развојната програма	Разубавување и озеленување на влезовите на градот со нови зелени површини, намалување на загадувањето на еколошката средина, намалување на ерозијата на околните ридови со пошумувањето. Нови хортикултурно решенија и изградба на езерце во Градскиот Парк. Уредување на Малиот Парк со тоалет.	
Планирани активности	Изработка на проекти, надзор над реализацијата од страна на Општината.	
Очекувани резултати/ефекти	Здрава и чиста средина за живеење, надминување на проблемите со поплавите и збогатување на градот и околината со нови локации за одмор и рекреација.	
Ризик и претпоставки	Ненавремено отпочнување со активности, непогодни временски околности при реализација и уништување на садниците од несвесни граѓани.	
Датум на почеток на имплементација	31.03.2012	
Датум на завршување на проектот	31.12.2014	
Вкупна вредност	14.000.000	
Име на студијата	Паркови и зеленило	
Ниво на студијата	Пред физибилити студија	
Фирма, седиште на изгот. на студијата		
Датум на изготвување на документ.		

ИНДИКАТОРИ

потребни финансиски средства	5.200.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00
------------------------------	--------------	--------------	--------------

ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ

Име на буџетската програма	УРБАНА ОПРЕМА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)	JN
Назив на развојната потпрограма	УРБАНА ОПРЕМА	JNB
Цели на развојната програма	Опременување на влезовите на градот со билборди,опременување на сообраќајниците со звучна сообраќајна сигнализација на слепи лица и со камери за мониторинг систем.Изградба на детски игралишта и спортски игралишта во градот и поставување на табли за куќи и улици за градот и населените места.	
Планирани активности	Изработка на проект,распишување на тендер,избор на изведувач и надзор над реализацијата.	
Очекувани резултати/ефекти	Зголемена безбедност во сообраќајот ,намалување на сообраќајните незгоди,зголемена сигурност на пешаците и патниците.	
Ризик и претпоставки	Ненавремено отпочнување со активности,ризик од уништување на опремата од несвесни граѓани.	
Датум на почеток на имплементација	31.03.2012	
Датум на завршување на проектот	31.12.2012	
Вкупна вредност	13.944.711	
Име на студијата	Урбана опрема	
Ниво на студијата	Пред физибилити студија	
Фирма, седиште на изгот.на студијата		
Датум на изготвување на документ.		

ИНДИКАТОРИ

потребни финансиски средства	13.944.711,00	0,00	0,00
------------------------------	---------------	------	------

ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ

Име на буџетската програма	КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)	КА
Назив на развојната потпрограма	НОВИ СПОМЕНИЦИ	КАА
Цели на развојната програма	Разубавување на градот со нови споменици во зелените површини и зачувување на културно-историските вредности.	
Планирани активности	Распишување на конкурс за идејно решение ,избор на изведувач и надзор над реализацијата.	
Очекувани резултати/ефекти	Трајно зачувување на значајни настани од историјата за идните генерации.	
Ризик и претпоставки	Неадекватен избор на идејно решение.	
Датум на почеток на умплементација	31.03.2012	
Датум на завршување на проектот	31.12.2014	
Вкупна вредност	5.000.000	

Име на студијата	Нови споменици
Ниво на студијата	Пред физибилити студија
Фирма, седиште на изгот.на студијата	
Датум на изготвување на документ.	

ИНДИКАТОРИ

потребни финансиски средства	1.200.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
------------------------------	--------------	--------------	--------------

ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ - ИПА

Ознака и име на ИПА програма **MV** Регионален развој

Ознака на ИПА потпрограмата **MVA** ПРЕЧИСТИТЕЛНА СТАНИЦА ЗА ОТПАДНИ ВОДИ

ОПИС НА ПРОЕКТОТ

Име на проектот	ПРЕЧИСТИТЕЛНА СТАНИЦА ЗА ОТПАДНИ ВОДИ
Цели на развојниот проект	Трајно решавање на проблемите од областа на животната средина, прочистување на отпадните води, заштита на природните реципиенти, заштита на подземните води, заштита на водите за наводнување на градинарските култури, заштита на здравјето на граѓаните.
Приоритетна оска/мерка од операт. програма во која се реализ. проектот	ИПА компонента Приоритетна Оска 3-(подобрување на инфраструктурата во областа на животната средина) на Оперативна Програма за регионален развој (ОПРР) 2007-2009 со алокација за 2011 и 2012 .
Планирани активности	1. Проект за техничка помош за ажурирање на студијата за изводливост, подготовка на студија за влијанието врз животната средина и подготовка на идеен проект за пречистителната станица, 2. Проект за техничка помош за подготовка за анализа на трошоци и добивки, ИПА апликација и тендерска документација, 3. Техничка помош за спроведување на договорот за ПСОВ Струмица, 4. Договор за технички надзор, 5. Договор за градежни работи за пречистителната станица за отпадни води.
Очекувани резултати/ ефекти	Трајно решавање на проблемите од областа на животната средина, незагадени подземни води, незагадени реципиенти
Ризик и претпоставки	Ненавремено отпочнување на активностите, административни и законски рокови, временски непогоди, непредвидени работи.

Вкупна вредност на проектот по типови на договор:

Тип на договор		Денари	Евра
0	Градежни работи Works	492.000.000	8.000.000
0	Набавка на стоки Supplies	0	0
0	Услуги Services	98.400.000	1.600.000
0	Грант Grants	0	0
0	Твининг Twining	0	0

Член 4

Буџетот на општина Струмица за 2012 година влегува во сила со денот на донесувањето, ќе се применува од 01.01.2012 година, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-7841/1 Совет на општина Струмица
29.12.2011 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за извршување на Буџетот на општина Струмица за 2012 година

Се објавува Одлуката за извршување на Буџетот на општина Струмица за 2012 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.12.2011 година.

Бр. 08-7842/2 Градоначалник
30.12.2011 год. на општина Струмица
Струмица Зоран Заев с.р.

375.

Врз основа на член 23 став 5 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ број 61/04, 96/04, 67/07, 156/09 и 47/11) и член 20 став 1 точка 4 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седница, одржана на 29.12.2011 година, донесе

Одлука

за извршување на Буџетот на општина Струмица за 2012 година

Член 1

Буџетот на Општина Струмица за 2012 година (во понатамошниот текст Буџетот), се извршува според одредбите на оваа Одлука.

Член 2

Буџетот на Општината се состои од: Основен буџет, Буџет на самофинансирачки активности, Буџет на донации и Буџет на дотации.

Член 3

Корисниците на средствата на Буџетот се должни утврдените средства во Буџетот да ги користат наменски, рационално и економично.

Член 4

Расходите утврдени со буџетот се максимални износи над кои буџетските корисници не можат да преземаат обврски.

За да се преземат нови обврски до Советот на општина Струмица, мора да се предложи нов извор на средства или да се предложи намалување на другите расходи во сразмерен износ.

Член 5

Градоначалникот на општина Струмица, ја следи реализацијата на планот на приходите и другите приливи на основниот Буџет на општина Струмица.

Доколку во текот на извршувањето на Буџетот, Градоначалникот на општината оцени дека се неопходни позначајни прераспределби на одобрените средства со Буџетот или дека реализацијата на приходите и другите приливи значително отстапуваат од планот му предлага на Советот на општина Струмица, изменување и дополнување на Буџетот.

Член 6

Пренамената во рамките на одобрените буџети на буџетските корисници ја одобрува Советот на општина Струмица.

Во рамките на расходите утврдени во Буџетот на буџетскиот корисник, корисникот може да врши прераспределба меѓу расходните ставки, програми и потпрограми по претходно одобрување од Советот на општина Струмица.

Член 7

Буџетските корисници, во услови кога во Буџетот на самофинансирачки активности; Буџетот на донации и Буџетот на дотации, планираните приходи и други приливи не се реализираат односно се реализираат над планираниот износ, доставуваат барање за намалување или зголемување на планот на приходите и другите приливи и планот на одобрените средства во овие буџети, кои Градоначалникот ги доставува до Советот на општина Струмица на одобрување.

Член 8

Буџетските корисници по усвојувањето на Буџетот изготвуваат Годишен финансиски план по квартали за користење на одобрените средства. Користењето на средствата во даден квартал буџетскиот корисник го извршува врз основа на Финансискиот план по месеци.

Член 9

Исплатата на платите на вработените ќе се извршува во рамките на обезбедените средства во буџетот, односно платите се утврдуваат за: избраните и именуваните лица појдовната основа за 1 коефициент се утврдува со Законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во РМ, за вработените кои имаат статус на државни службеници вредноста на бодот за утврдување на нето платите изнесува 73,85 денари.

Исплатата на плати на локалните јавни установи кои ќе се финансираат со блок дотации од општинскиот буџет ја контролира и одобрува Министерството за финансии. Буџетските корисници се задолжени пред исплатата на плати до општината да достават барање за одобрување на средства за плати кон кое ќе ги приложат обрасците ПДД-МП и МП-1, копија од рекапитулацијата за пресметани нето и бруто плати, образец Ф-1 за бројот на вработените по име и презиме, и плата како и други податоци во пишана и електронска верзија (на ЦД, дискета и е-маил и друго) за односниот месец за кој се однесува исплатата (како и во досегашниот период).

По извршената контрола согласно планираните средства во Буџетот на општина Струмица, Градоначалникот на општина Струмица, одделните пресметки на локалните јавни установи ги доставува до ресорното министерство од кое се трансферира блок дотацијата.

Член 10

Државниот службеник во согласност со член 55 од Законот за државни службеници има право на додаток на платата за посебни услови за работа, и тоа за:

- ноќна работа;
- работа во смени;
- работа изложена на висок ризик;
- работа за време на неделен одмор;
- работа за време на празници

утврдени со закон.

Доколку државниот службеник ги врши наведените работи по предлог на непосредно претпоставениот државен службеник, а по одобрение на Градоначалникот, има право на додаток на плата за посебни услови за работа.

Член 11

Надоместокот за дневница за службено патување во Републиката без трошоците за ноќевање изнесува 500,00 денари.

Доколку патувањето траело повеќе од 12 часа се исплатува цела дневница.

За патување во траење од 8 до 12 часа се исплатува 50% од утврдениот износ во ставот 1 од овој член.

Член 12

Надоместокот за регрес за годишен одмор ќе се реализира согласно член 9 од Законот за исплата на плати во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 70/94, 92/09).

Член 13

Надоместокот за отпремнина за пензионирање на вработениот во општината и локалните јавни установи се исплаќа врз основа на член 9 од Законот за исплата на плати.

Член 14

Во случај на боледување подолго од шест месеци и во случај на потешки последици од елементарни непогоди во смисла на Законот за заштита и спасување, и други случаи на вработениот во Општината и локалната јавна установа му се исплатува помош во висина од една последно исплатена просечна месечна плата во органот каде што е вработен.

Во случај на смрт на вработениот во Општината и локалната јавна установа, на неговото семејство му припаѓа парична помош во износ од од 30.000,00 денари.

На вработениот во Општината и локалната јавна установа во случај на смрт на член од потесното семејство (брачен другар, деца родени во брак или вон брак, посиноците, посвоените деца и децата земени на издржување) доколку живеат во заедница, му припаѓа парична помош во висина од една последна исплатена просечна месечна плата во органот каде што е вработен, но не повеќе од 15.000,00 денари по семејство.

Сите исплати на предните надоместоци се вршат врз основа на претходно оформена и комплетирана документација и донесено решение од страна на Градоначалникот на општина Струмица.

Член 15

Користењето на средствата од Буџетот на општина Струмица за вршење на функциите на буџетските корисници се набавуваат со фактури во кои посебно се искажуваат расходите по поодделни ставки, почитувајќи ги одредбите од Законот за јавните набавки.

Набавката на стоки и вршењето на услуги може да се врши и со сметкопотврди во случај кога за расходите неможе да се издаде фактура и само во ограничени поединечни износи во противвредност од 6.000 денари, каде задолжително мора да биде приложена фискална сметка, при што

расходите треба да бидат искажани по класификација на соодветниот расход.

Член 16

Средствата утврдени во Буџетот и распоредени во поодделните програми и потпрограми ги извршува Градоначалникот на општина Струмица.

Член 17

Буџетските корисници можат да вработуваат нови работници и да пополнуваат испразнети работни места само под услов, ако за тоа се обезбедени средства во Буџетот на општина Струмица. За обезбедените средства Градоначалникот на општина Струмица, дава писмено известување за обезбедените средства, по претходно дадено позитивно мислење од Агенцијата за државни службеници на актите за систематизација.

Во случај на нови вработувања, буџетските корисници од локалните јавни установи кои ќе се финансираат со блок дотации од Општинскиот буџет се должни да достават известување за обезбедени финансиски средства и да приложат обазец М-1.

Согласност за нови вработувања во локалните јавни установи кои ќе се финансираат со блок дотација ќе се дава за:

- Вработувања за кои се обезбедени средства во буџетот на Република Македонија, за што писмено известување ќе даде Министерството за финансии врз основа на барање од надлежното министерство.

- Вработување за кои се обезбедени средства во Буџетот на општина Струмица за тековната фискална година, за што писмено известување ќе даде градоначалникот на општината (член 51 од Законот за буџети).

Член 18

Кога приходите што му припаѓаат на Буџетот се погрешно уплатени или се наплатени во износ поголем од утврдениот, погрешно или повеќе наплатениот износ се враќа првенствено на Товар на видот на приходите на кои се уплатени, а доколку такви приходи нема, тогаш на товар на другите приходи на Буџетот.

Повратот на погрешно, на повеќе уплатени, односно наплатени приходи се врши со решение на Градоначалникот, освен во случаите каде надлежноста им припаѓа на други органи.

Член 19

Буџетот на Општина Струмица се извршува од 01.01.2012 до 31.12.2012 година.

Член 20

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 07- 7842/1 Совет на општина Струмица
29.12.2011 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјетона општина Струмица

Се објавува Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на општина Струмица за 2012 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.12.2011 година.

Бр. 08-7861/2 Градоначалник
30.12.2011 год. на општина Струмица
Струмица Зоран Заев с.р.

.....

376.

Врз основа на член 46 став 1 од Законот за градежното земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.82/08, 143/08) и член 20 став 1 точка 8 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 29.12.2011 година, донесе

**Програма
за уредување на градежното земјиште на
подрачјето на општина Струмица за 2012
година**

Вовед

Оваа Програма претставува континуитет на преземените активности за уредувањето на градежното земјиште од претходните години и се базира на досегашното искуство во спроведувањето на урбанистичките планови и потребите за планско уредување на градот и населените места во Општината. Според тоа, реализацијата на урбанистичките планови исклучиво ќе се одвива согласно оваа Програма.

Со Програмата особено се утврдуваат:

I. Подрачја со поблиско определување на земјиштето кое ќе се уредува во 2012 година;

II. Обем на работа за подготвување и расчистување на градежното земјиште;

III. Обем на уредување и степен на опремување на земјиштето со комунални објекти и инсталации;

IV. Извори на средства за финансирање на активностите околу уредувањето на градежното земјиште и изградбата на комунална инфраструктура;

V. Висина на надоместокот за уредување на градежното земјиште по населби и зони;

VI. Трошоци за уредување на градежното земјиште по области и објекти;

VII. Надоместок за експропријација на градежното земјиште; и

VIII. Граници на зони во потесниот градежен реон на град Струмица

Покрај тоа што со оваа Програма се дефинирани обврските за уредување на градежното земјиште, истата е отворена за измени и дополнувања и во неа можат да бидат вградени и евентуални други задачи

доколку има потреба и се создадат услови и финансиски средства за нивна ургентна реализација во текот на 2012 година.

Програмата е релативно обемна и сеопфатна со цел да се овозможи задоволувањето на потребите на градежната оператива, граѓаните и другите субјекти за изградба на деловни и стопански објекти, станбени згради и друго што од своја страна треба да го спречи незаконитото градење кое перманентно претставува проблем на градот.

I. Подрачја со поблиско определување на земјиштето кое ќе се уредува во 2012 година

Како градежно земјиште се смета изграденото и неизграденото земјиште на подрачјето на Општина Струмица со населбите, како и подрачјето за станбена и друга изградба одредени со Генералниот и деталните урбанистички планови и измените и дополнувањата за град Струмица, како и населените места за кои има УДНМ, односно Урбанистички план за село или ГУП.

Уредувањето на градежното земјиште надвор од градежниот опфат на градот Струмица или населените места ќе се врши со донесување одлука на Советот на општината и согласност од надлежното Министерство, врз основа на изработен урбанистички план - вон населено место.

Програмата ќе биде отворена и во неа ќе бидат вградени и други локации за кои ќе има потреба од нивна ургентна реализација. Пресметувањето на надоместокот за уредување ќе се врши спрема стварните трошоци.

II. Обем на работа за подготвување и расчистување на градежното земјиште

Овде се опфатени сите активности поврзани со расчистување на предвидените локалитети во смисла на регулирање на имотно правните односи, (во колку се работи за приватно земјиште), расчистување на постојните инсталации и други пречки кои ќе се јават при отпочнувањето на уредувањето на градежното земјиште.

III. Обем на уредување и степен на опремување на земјиштето со комунални објекти и инсталации

1. Подготвителни работи

Обемот на уредување на градежното земјиште, како и степенот на опремување ќе опфаќа:

- Прибавување изводи од урбанистичките планови;
- Геодетско снимање и изработка на ажурирани геодетски подлоги;
- Изготвување елаборати за расчистување на имотно - правни односи;
- Расчистување на имотно - правни односи;
- Рушење на објекти;
- Изработка на урбанистички планови;
- Изработка на инвестиционо-техничка документација (проекти).

2. Опремување на градежното земјиште со инфраструктурни објекти:

- Изградба на улици и тротоари;
- Изградба на улична водоводна мрежа во град Струмица и населените места, како и системи за водоснабдување во руралните подрачја;
- Изградба на улична фекална и атмосферска канализациона мрежа во град Струмица и населените места, како и системи за одведување и прочистување на отпадни води во рурални подрачја;

3. Урбана опрема;

4. Одведување и прочистување на отпадни води;

5. Јавна чистота;

6. Озеленување на јавни површини, одржување и користење на паркови и зеленило;

7. Изградба и одржување на јавно осветлување;

8. Одржување на спомен-обележја.

Со оваа Програма не се предвидува приклучување на електрична мрежа на објектите предвидени со урбанистичкиот план, приклучување со ПТТ мрежа и трошоците за хидротехнички услови за приклучоци, што значи дека финансирањето на тие објекти и инсталации, односно нивната изградба ќе ја извршуваат претпријатија што управуваат со истите.

Степенот на уредување ќе се реализира согласно со динамиката на

прибирање на средствата (сите средства прибрани за уредување на урбаниот блок во тековната година ќе бидат вложени за уредување), а додека целосното уредување ќе се реализира со прибирање на вкупните средства предвидени за комплетно уредување на урбаниот блок.

IV. Извори на средства за финансирање на активностите околу уредувањето на градежното земјиште и изградбата на комунална инфраструктура

Уредувањето и опремувањето на градежното земјиште ќе се врши од средствата кои се прибираат како надоместок за уредување на градежното земјиште, утврден со оваа Програма.

V. Висина на надоместокот за уредување на градежното земјиште по населби и зони

1. Во текот на 2012 година надоместок за уредување на градежното земјиште во град Струмица ќе се наплатува за следните видови објекти:

1.1. За станбени куќи 1.700,00 ден/м² нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со "Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост" („Сл. весник на РМ" бр. 38/11 и 93 /11) и оваа Програма.

1.2. За станбени куќи, во VIII урбана заедница, на просторот ограничен со улиците: "Ката Поцкова", "Климент Охридски" и "Ѓорѓи Василев", надоместокот изнесува 1.870,00 ден/м² нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со "Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост" и оваа Програма.

1.3. За станбени згради надоместокот за уредување на градежното земјиште се наплаќа во зависност од зоните во кои се гради објектот, а кои се

определени како зони на крајот од оваа Програма.

Надоместокот ќе се пресметува за нето површина на подовите во сите простории на објектот спрема намената на користење и истиот ќе изнесува:

- Во Прва зона4.500,00 ден/м²
- Во Втора зона4.000,00 ден/м²
- Во Трета зона 3.500,00 ден/м²

За деловни простории во колективни станбени згради, надоместокот ќе изнесува:

- Во Прва зона7.800,00 ден/м²
- Во Втора зона5.800,00 ден/м²
- Во Трета зона 3.800,00 ден/м²

1.4. За деловни и јавни објекти, надоместокот за уредување на градежното земјиште изнесува 3.800,00 ден/м² нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со “Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост” и оваа Програма.

За пренамена на станбен простор во деловен простор, се наплаќа за 1 м² разликата од станбен во деловен простор, нето развиена површина.

Во надоместокот за уредување на градежното земјиште не е земено како приход обезбедување на електрична енергија од дистрибутивната мрежа и трафостаница, изведба на ПТТ мрежа, како и приклучоци на целата инфраструктура (електро, ПТТ, водовод и канализација), што значи дека тие трошоци паѓаат на товар на инвеститорите кои ги градат инвестиционите објекти.

1.5. За деловни и јавни објекти во VIII урбана заедница, на просторот ограничен со улиците: “Ката Поцкова”, “Климент Охридски” и “Ѓорѓи Василев”, надоместокот изнесува 4.180,00 ден/м² нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со “Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост” и оваа Програма.

1.6. За други објекти:

- Спортски покриени објекти
- Спортски откриени објекти
- гасни станици и базни станици
- Отворени пазаришта
- Базени и
- Трафостаници на 35 Кв

Надоместокот за уредување на градежното земјиште изнесува 3.800,00 ден/м² помножен со соодветните коефициенти утврдени со “Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост” и оваа Програма.

1.7. За катни гаражи надоместокот за уредување на градежното земјиште изнесува 15.200,00 x 0,05 = 760,00 ден/м² согласно Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост” и оваа Програма.

1.8. За други објекти, во VIII урбана заедница, на просторот ограничен со улиците: “Ката Поцкова”, “Климент Охридски” и “Ѓорѓи Василев”.

За други објекти:

- Спортски покриени објекти
- Спортски откриени објекти
- гасни станици и базни станици
- Отворени пазаришта
- Базени
- Трафостаници на 35 Кв,

Во VIII урбана заедница, на просторот ограничен со улиците: “Ката Поцкова”, “Климент Охридски” и “Ѓорѓи Василев”, надоместокот за уредување на градежното земјиште изнесува 4180 ден/м² помножен со соодветните коефициенти утврдени со “Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост” и оваа Програма.

1.9. За катни гаражи во VIII урбана заедница, на просторот ограничен со улиците: “Ката Поцкова”, “Климент Охридски” и “Ѓорѓи Василев” надоместокот за уредување на градежното земјиште изнесува 16.720,00 x 0,05 = 836,00 ден/м² согласно Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на

трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост“ и оваа Програма.

1.10. За објектите од група на класа на намени Г - производство, дистрибуција и сервиси:

- Г1 тешка и загадувачка индустрија,
- Г2 лесна и незагадувачка индустрија,
- Г3 сервиси и
- Г4 стоваришта

Надоместокот за уредување на градежното земјиште изнесува $20.553,00 \times 30\% = 6.1660 \times 0,05 = 308,3$ ден/м² нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со “Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост“ и оваа Програма.

1.11. За бензинска пумпна станица и нејзини придружни содржини (продавници, кафетерии и ресторани, авто сервиси, авто салони, помошни простории), надоместокот изнесува $3.800,00$ ден/м² нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со “Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост“ и оваа Програма.

1.12. За објектите од група на класи на намени Б5 - угостителски и туристички комплекси, хотелски комплекси и одморалишта, и за објектите од група на класи на намени А4 - хотел, мотел, планинарски дом и ловен дом надоместокот изнесува $76.000,00 \times 0,05 = 3.800,00$ ден/м² нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со “Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост“ и оваа Програма.

1.13. За агро берзи, откупно дистрибутивни центри или пазари, висината на трошоците за уредување на градежното

земјиште изнесува $3.800,00$ ден/м² нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со “Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост“ и оваа Програма.“

2. Во текот на 2012 година надоместокот за уредување на градежното земјиште во Повеќенаменската индустриска зона во КО Сачево и КО Градско Балдовци ќе изнесува $20.553,00 \times 30\% = 6.1660 \times 0,05 = 308,3$ ден/м² нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со “Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост“ и оваа Програма.

3. Во текот на 2012 година надоместокот за уредување на градежното земјиште во Зона Север, ГУП на Струмица на излезот кон с. Добрејци, ДУП 3 и 5 ќе изнесува $20.553,00 \times 30\% = 6.1660 \times 0,05 = 308,3$ ден/м² нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со “Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост“ и оваа Програма. Изградените објекти заклучно со 01.01.2012 кои беа ослободени од плаќање на надоместокот за уредување на градежно земјиште а имаа обврска сами да изградат целосна инфраструктура, за изградба само на водоводна мрежа и фекална канализација ќе им се пресметува надоместокот за уредување на градежно земјиште од 70% од надоместокот за уредување на градежно земјиште за ДУП 3 и 5.

Овие цени се однесуваат само на класа на намени Г- производство, сервиси, стоваришта.

4. Во текот на 2012 година надоместокот за уредување на градежното земјиште во населените места: Вељуса, Водоча, Градско Балдовци, Дабиле, Добрејци, Просениково, Банско, Муртино, Сачево, Куклиш и Баница кои имаат Општ акт, УДНМ или ГУП ќе се наплатува за следните видови објекти:

4.1. За станбени објекти надоместокот за уредување на градежното земјиште ќе изнесува 800,00 ден/м² нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со “Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост” и оваа Програма.

4.2. За деловни и јавни објекти, надоместокот за уредување на градежното земјиште изнесува 1.900,00 ден/м² нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со “Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост” и оваа Програма.

За пренамена на станбен простор во деловен простор, се наплаќа за 1 м² разликата од станбен во деловен простор, нето развиена површина.

Во надоместокот за уредување на градежното земјиште не е земено како приход обезбедување на електрична енергија од дистрибутивната мрежа и трафостаница, изведба на ПТТ мрежа, како и приклучоци на целата инфраструктура (електро, ПТТ, водовод и канализација), што значи дека тие трошоци паѓаат на товар на инвеститорите кои ги градат инвестиционите објекти.

4. 3. За други објекти:

- Спортски покриени објекти
- Спортски откриени објекти
- Гасни станици и базни станици
- Отворени пазаришта
- Базени
- Трафостаници над 35 kV,

надоместокот за уредување на градежното земјиште изнесува 1900,00 ден/м² помножен со соодветните коефициенти утврдени со “Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост” и оваа Програма.

4.4. За катни гаражи надоместокот за уредување на градежното земјиште изнесува $7.600,00 \times 0,05 = 380,00$ ден/м² согласно Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост” и оваа Програма.

4.5. За објектите од група на класа на намени Г - производство, дистрибуција и сервис:

- Г1 тешка и загадувачка индустрија,
- Г2 лесна и незагадувачка индустрија,
- Г3 сервис и
- Г4 стоваришта,

надоместокот за уредување на градежното земјиште изнесува $20.553,00 \times 30\% = 6.1660 \times 0,05 = 308,3$ ден/м² нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со “Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост” и оваа Програма.

4.6. За бензинска пумпна станица и нејзини придружни содржини (продавници, кафетерии и ресторани, авто сервис, авто салони, помошни простории), надоместокот изнесува 1.900,00 ден/м² нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со “Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост” и оваа Програма.

4.7. За објектите од група на класи на намени Б5 - угостителски и туристички комплекси, хотелски комплекси и одморалишта, и за објектите од група на класи на намени А4 - хотел, мотел,

планинарски дом и ловен дом надоместокот изнесува $38.000,00 \times 0,05 = 1.900,00$ ден/ m^2 нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти

утврдени со “Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост” и оваа Програма.”

Степен на опремување на градежното земјиште со комунални објекти и инсталации:

Населени места	Улица, тротоар, јавен пат	Улична водоводна мрежа	Главен довод за вода, прочистит. станица	Улична фекална канализација	Улична атмосфер. канализација	Вкупен износ за наплата (станбени објекти) - Ден.	Вкупен износ за наплата (деловни и јавни објекти) - Ден.	Вкупен износ за наплата (други обј. - гасни станици, базни станици...) - Ден.	Вкупен износ за наплата (други обј. - катни гаражи) - Ден.	Вкупен износ за наплата (производство, дистрибуција и сервис) ден.	Вкупен износ за наплата (Бензински пумпи и придружни објекти) - Ден	Вкупен износ за наплата (Угостит. и хотелски комплекси, мотел ...) - Ден
Прва група 800/1900 ден	40%	15%	15%	20%	10%							
Вељуса	+	/	/	/	/	320	760	760	152	123	760	760
Водоча	+	+	+	/	/	560	1330	1330	266	216	1330	1330
Гр. Балдовци	+	+	+	/	/	560	1330	1330	266	216	1330	1330
Дабилџа	+	+	+	/	/	560	1330	1330	266	216	1330	1330
Добрејци	+	+	+	/	/	560	1330	1330	266	216	1330	1330
Просениково	+	+	+	/	/	560	1330	1330	266	216	1330	1330
Банско	+	+	+	/	/	560	1330	1330	266	216	1330	1330
Муртино	+	+	+	+	/	720	1710	1710	342	277	1710	1710
Сачево	+	+	+	/	/	560	1330	1330	266	216	1330	1330
Куклиш	+	+	+	+	/	720	1710	1710	342	277	1710	1710
Баница	+	+	+	/	/	560	1330	1330	266	216	1330	1330

5. Во текот на 2012 година надоместокот за уредување на градежното земјиште во населените места: Попчево, Рич, Дорломбос, Костурино, Мемешли, Орманли, Белотино, Раборци, Габрово, Свидовица и Триводи кои имаат УДНМ или Општ акт ќе се наплатува за следните видови објекти:

5.1. За станбени објекти надоместокот за уредување на градежното земјиште ќе изнесува $400,00$ ден/ m^2 нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со “Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост” и оваа Програма.

5.2. За деловни и јавни објекти, надоместокот за уредување на градежното земјиште изнесува $950,00$ ден/ m^2 нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти

утврдени со “Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост” и оваа Програма.

За пренамена на станбен простор во деловен простор, се наплаќа за $1 m^2$ разликата од станбен во деловен простор, нето развиена површина.

Во надоместокот за уредување на градежното земјиште не е земено како приход обезбедување на електрична енергија од дистрибутивната мрежа и трафостаница, изведба на ПТТ мрежа, како и приклучоци на целата инфраструктура (електро, ПТТ, водовод и канализација), што значи дека тие трошоци паѓаат на товар на инвеститорите кои ги градат инвестиционите објекти.

5. 3. За други објекти:

- Спортски покриени објекти
- Спортски откриени објекти
- гасни станици и базни станици
- Отворени пазаришта
- Базени
- Трафостаници на 35 Кв

Надоместокот за уредување на градежното земјиште изнесува $950,00$ ден/ m^2 помножен со соодветните коефициенти

утврдени со “Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост” и оваа Програма.

5.4. За катни гаражи надоместокот за уредување на градежното земјиште изнесува $3.800,00 \times 0,05 = 190,00$ ден/м² согласно Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост“ и оваа Програма.

5.5. За објектите од група на класа на намени Г - производство, дистрибуција и сервиси:

- Г1 тешка и загадувачка индустрија,
- Г2 лесна и незагадувачка индустрија,
- Г3 сервиси и
- Г4 стоваришта,

надоместокот за уредување на градежното земјиште изнесува $20.553,00 \times 30\% = 6.1660 \times 0,05 = 308,3$ нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со “Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост“ и оваа Програма.

5.6. За бензинска пумпна станица и нејзини придружни содржини (продавници, кафетерии и ресторани, авто сервиси, авто салони, помошни простории), надоместокот изнесува $950,00$ ден/м² нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со “Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост“ и оваа Програма.

5.7. За објектите од група на класи на намени Б5 - угостителски и туристички комплекси, хотелски комплекси и одморалишта и за објектите од група на класи на намени А4 - хотел, мотел, планинарски дом и ловен дом надоместокот изнесува $19.000,00 \times 0,05 = 950,00$ ден/м² нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со “Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост“ и оваа Програма.“

Степен на опремување на градежното земјиште со комунални објекти и инсталации :

Населени места	Улица, тротоар, јавен пат	Улична водоводна мрежа	Главен довод за вода, прочистит. станица	Улична фекална канализација	Улична атмосфер. канализација	Вкупен износ за наплата (станбени објекти) - Ден.	Вкупен износ за наплата (деповни и јавни објекти) - Ден.	Вкупен износ за наплата (други обј. - гасни станици, бањи)	Вкупен износ за наплата (други обј. - катни гаражи) - Ден.	Вкупен износ за наплата (производство, дистрибуција и)	Вкупен износ за наплата (Бензински пумпи и придружни)	Вкупен износ за наплата (угостит. и хотелски комплекси, мотел)
Втора група 400/950 ден	40%	15%	15%	20%	10%							
Попчево	+	/	/	/	/	160	380	380	76	123	380	380
Рич	+	/	/	/	/	160	380	380	76	123	380	380
Дорламбос	+	/	/	/	/	160	380	380	76	123	380	380
Белотино	+	/	/	/	/	160	380	380	76	123	380	380
Костурино	+	/	/	/	/	160	380	380	76	123	380	380
Мемешли	+	/	/	/	/	160	380	380	76	123	380	380
Орманли	+	/	/	/	/	160	380	380	76	123	380	380
Раборци	+	/	/	/	/	160	380	380	76	123	380	380
Габрово	+	+	+	/	/	280	665	665	133	216	665	665
Свидовица	+	/	/	/	/	160	380	380	76	123	380	380
Триводи	+	/	/	/	/	160	380	380	76	123	380	380

6. Коефициенти утврдени со “Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост” и оваа Програма.

	6. 1.Станбени објекти	Коефициенти
1	Станбени простории	1.0
2	Станбени простории со висина до 2,5 м, потпокривен простор	0.2
3	Логија затворена од три страни	0.4
4	Подлогија затворена од две страни	0,3
5	Балкони,тераси	0,2
6	Заеднички преодни тераси,пасажи	0,2
7	Помошни простории, остава за гориво,котлара, визба	0.3
8	Трафостаница од 35 KW во објектот и надвор од објектот	0,3
9	Скалишен простор и заеднички комуникации	0,3
10	Стражарница, управител, простор за домар	0,5
11	Паркиралишта и гаражи	0,1

	6.2. Деловни и јавни објекти	коэффициенти
1	Простории	1,0
2	Магазини	0,5
3	Помошни простории, остава за гориво, котлара	0,3
4	Трафостаница до 35 KW во објект и надвор од објект	0,4
5	Скалишен простор и заеднички комуникации	0,5
6	Паркиралишта и гаражи	0,1
7	Логија затворена од три страни	0,5
8	Подлогија затворена од две страни	0,3
9	Балкони, тераси	0,4
10	Отворен наткрилен простор	0,3

	6.3. Други објекти	коэффициенти
1	Катна гаража	0,05
2	Спортски покриени објекти	0,5
3	Спортски откриени објекти	0,3
4	Гасни станици и базни станици	50% од површината на локацијата 1,0
5	Отворени пазаришта	30% од површината на локацијата, 1,0
6	Базени	0,2
7	Трафостаници над 35 KW	1,0
8	Објекти за алтернативна енергија	20% од површината на локацијата 1,0

	6.4. Класа на намени Г- производство, дистрибуција и сервиси	коэффициенти
1.	Г1- тешка и загадувачка индустрија	0,05
2.	Г2- лесна и незагадувачка индустрија	0,05
3.	Г3- сервиси	0,05
4.	Г4- стоваришта	0,05

	6.5. Бензинска пумпна станица и нејзини придружни содржини (продавници, кафетерии и ресторани, авто -сервиси, авто салони, помошни простории)	коефици енти
1.	Продажни простории на бензинските пумпни станици	1,0
2.	Услужни простории на бензинските пумпни станици	1,0

	6.6. Класа на намени Б5 - угостителски и туристички комплекси, хотелски комплекси и одморалишта, и за објектите од група на класи на намени А4- хотел, мотел, планинарски дом и ловен дом	коефици енти
1.	Сите простории	0,05

	6.7. Останати објекти	коефици енти
1.	За агро-берзи, откупно-дистрибутивни центри или пазари	50% од вкупно пресметаната површина 1,0

Во нова корисна површина што ќе се гради согласно заверена проектна документација не се пресметува површината на:

- сидови и други конструктивни елементи;
- инсталационите канали;
- окната на лифтови;
- окна на врати;
- отворени паркиралишта;
- подземни резервоари; и
- објекти заштитени како културно наследство.

7. За подрачјето во градежниот реон и надвор од него, каде Општина Струмица не е во состојба да обезбеди целосно уредување на градежното земјиште согласно предвидениот обем на уредување и степен на опремување на градежното земјиште со комунални објекти и инсталации, инвеститорите ќе плаќаат надоместок како што следува:

- 7.1. За улици и тротоари или јавен пат, од предвидениот надоместок за односниот тип на објекти 40%
- 7.2. За улична водоводна мрежа 15%
- 7.3. За главен довод на вода и построение за прочистување15%
- 6.4. За улична (фекална) канализациона мрежа 20%
- 7.5. За колекторска (атмосферска) канализација10%

Или вкупно:100%

8. Износот на надоместокот за уредување на градежно земјиште за површината на легален објект што е урнат или ќе се урива, а на негово место (во иста градежна парцела) се гради друг објект, се намалува од развиената површина на објектот што ќе се гради, по истите норми (проценти) по кои е пресметан во моментот на регулирањето на надоместокот за уредување на градежно земјиште (кога за тоа има поднесено барање).

9. Износот на надоместокот за уредување на градежното земјиште за објекти од времен карактер, кои преминуваат во објекти од траен карактер се пресметува надоместок како за новоизграден објект.

10. За реконструкција на легално изградени објекти со иста површина и намена не се пресметува надоместок за уредување на градежно земјиште.

11. Во колку во текот на годината се наложи потреба од промена на висината на надоместокот поради поголема инфлација, корекцијата на цената ќе ја изврши Советот на општината, во согласност со индексот на цените на мало дадени од Заводот за статистика на Р. Македонија.

12. Градоначалникот на Општината, може поединечно со Решение да одобри, износот на надоместокот за уредување на градежното земјиште да се плати на рати во зависност од висината на надоместокот и оценката за важноста на објектот.

13. Во текот на 2012 година од наплата на надоместокот за уредување на градежно земјиште ќе се ослободат сите јавни служби основани од општина Струмица.

VI. ТРОШОЦИ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ПО ОБЛАСТИ И ОБЈЕКТИ

Ф2. Уредување на градежно земјиште
(рушење објекти) 500.000,00 ден

ФА. Уредување на градежно земјиште
(капитални трошоци) 110.115.000,00 ден.

Ред. Бр.	Објект	Износ денари
1.	Повеќегодишни инвестиции (плоштад и др.	
2.	Долг кон ЈПҚД „Комуналец“ Струмица	
3.	Изградба на градско корзо од 19-ска до Дион	
4.	Одбележување на патеки во градскиот парк	
5.	Улица покрај Агроберза	
6.	Пробивање на патишта во нови урбани блокови	
7.	Втор слој на „Ленинова“ од „24-ти Октомври“ до бул.„М.Тито“ со проширување пред УЈП	
8.	Втор слој на бул. „М.Тито“ и „Балканска“ (до раскрсница со „Дрварска“)	
9.	Проширување на ул. „Братство и Единство“ пред Народна техника	
10.	Втор слој на бул. „Гоце Делчев“ од ул. „Климент Охридски“ до ул. „Младинска“	
11.	Џеб на улица „Ванчо Китанов“	
12.	Џеб на ул. „М.Х.Јасмин“ од бр.21 до 27	
13.	Втор слој на ул. „Бетовенова“ од мост до крај – кон гробишта	
14.	Улица „Бошко Буха“ - асфалтирање	
15.	Пробивање на улица „Струма“	
16.	Дооформување на улица „Васил Главинов“ од мостот нагоре	
17.	Втор слој на ул. „М.Х.Јасмин“ до 35	
18.	Втор слој на ул.„М.Х.Јасмин“ од бр.35 преку „Бр. Миладинови“ до „Младинска“	
19.	Втор слој на улица „Бел Камен“	
20.	Пробивање на улица „Партизанска“	
21.	Пробивање на улица „Пиринска“	
22.	Втор слој на улица „Неретва“	
23.	Џеб на улица „Стив Наумов“ од број 123 до број 133	
24.	Четири крака на улица „Боро Поцков“	
25.	Втор слој на улица „Ристо Курчиев“	
26.	Втор слој на улица „Боро Поцков“ само на раскрсница со „Горги Василев“	
27.	Втор слој на улица „Киро Абрашев“ од раскрсница со „Димитар Цветинов“ до „Крушевска Република“ кружен тек	
28.	Втор слој на спој на ул. „Горги Трајков“ со ул. „Борис Поп Димитров“	
29.	Втор слој на ул.„Кр. Република“ од мост на ул.„Младинска“ до ул. „Кл.Охридски“ една страна	
30.	Втор слој на џеб на „Кр. Република“ кај број 29	
31.	Улица „Тодор Чучков“ до „Огражден неметали“	
32.	Асфалт на улица „Љуба Брашнарска“	
33.	Кружен тек на раскрсница меѓу ул.„Младинска“ и бул. „Гоце Делчев“	
34.	Семафори	

35.	Втор слој на улица „Дрварска“ меѓу Стара Чаршија и ул. „Балканска“	
36.	Втор слој на мостови на ул. „Кр. Република“ во делот на 8 Урбана заедница	
37.	Асфалтирање на џеб на улица „Тимо Тренчев“ кај бр. 31	
38.	Втор слој на улица „Први Мај“ позади училиште	
39.	Асфалтирање на игралиште во СОУ „Никола Карев“	
40.	Тротоар на ул. „Бетовенова“	
41.	Тротоар на ул. „Братство Единство“ спроти градинка	
42.	Тротоар на улица „Димитар Влахов“ од Католичка црква до крај (десна страна)	
43.	Тротоар на улица „Вардарска“ од плоштад „29-ти Ноември“ до ул. „Кр. Република“	
44.	Тротоар до „Тинекс“ пред штабот на ВМРО ДПМНЕ	
45.	Тротоар на булевар „Гоце Делчев“	
46.	Поправка на тротоар на ул. „Брака Миладинови“ од градинка до СОУ „Димитар Влахов“	
47.	Тротоар на улица „Балканска“ од пошта до раскрсница на улица „Дрварска“	
48.	Тротоар на горен дел на улица „Кирил и Методиј„	
49.	Тротоар на улица „Иљо Шопов“	
50.	Тротоар на улица „Јанко Цветинов“ (од „Бр. Миладинови“ до „Иљо Шопов“)	
51.	Тротоар на улица „Јанко Цветинов“ спроти ловното со атмосферска канализација	
52.	Тротоар на улица „Ванчо Китанов“ (делови каде што нема тротоар)	
53.	Тиrolски зафат меѓу „Мачук“ и зграда на ул. „Димитар Цветинов“	
54.	Поправка на Дупина Чешма	
55.	Проекти и ревизии на патишта и канализации	
56.	ИПО за сите потреби	
В к у п н о:		110.115.000,00

ФД. Уредување на простор во рурални подрачја
(капитални трошоци) 14.130.000,00 ден.

Населено место	Објект	Износ денари
1. Дабиле	Реконструкција на тревнато фудбалско игралиште	
2. Добрејци	Уредување на парк во центарот на Добрејци	
	Бетонирање на канал од Крсто Јанев до Наце Стојков	
	Тротоар на главна улица во Добрејци од лева страна	
3. Просениково	Автобуска постројка	
	Чистење на канали и тампонирање на патишта	
4. Вељуса	Уредување на сред село	
5. Баница	Изградба на јавна вага во Баница	
	Тротоари на центарот на селот	
	Проширување на селските гробишта	
6. Градско Балдовци	Набавка на цевка Ф-1000 за Градско Балдовци	
	Чистење на м.в. „Белик“ и м.в. „Бучала“ во Градско Балдовци	
7. Банско	Детско игралиште пред домот и клупи на сред село пред школото	
	Изградба на соблекувални на тревно игралиште во Банско	
8. Муртино	Тротоари на сред село, каде што нема	
	Фонтана и парк на сред село	
	Атмосферски канал на сред село	
	Пробивање на Стара Река во Муртино	

9. Костурино	Пробивање на улица со одводен канал од Живко Џавалеков до Јанко Чонев	
	Тампонирање на улица од Ристо Глигоров до Мите Терзиев	
	Тампонирање на улица од Амбуланта до Ѓуро Циев	
10. Куклиш	Тротоари	
	Чистење на Главен канал за одводнување Детско игралиште	
11. Свидовица	Настрешница и патека од бекатон на гробишта Парк на средсело	
12. Костурино	Детско игралиште пред домот во Костурино	
13. Сачево	Настрешница на гробишта Поправка на селски мост кај игралиште	
14.	Други работи низ населените места	
В к у п н о :		14.130.000,00

Ј2. Одведување и прочистување на отпадни води1.950.000,00 ден.

Ред.бр.	О Б Ј Е К Т	Износ во денари
1.	Чистење на канал Св. Илија	
2.	Чистење на мали канали на ул. „Цветан Димов“ кај бр. 78 и околу	
3.	Чистење на канал „Крушевска Република“	
В к у п н о :		850.000,00

ЈА. Изградба на јавно осветлување 10.990.000,00 ден.

Ред. бр.	населени места	О Б Ј Е К Т	Износ во денари
1.	Град Струмица: Нови столбови и светилки во градот	Новогодишно осветлување	
		Нови столбови на транзитот од Поројот до Терминал	
		Нови канделабри на Стара Чаршија	
		Нови столбови бул. „Гоце Делчев“ од „Стр. Слив“ до крај	
		Нови канделабри со светилки на долен дел од 19-ка до Дион на градско корзо	
		Улични светилки позади згради на улица „Братство и Единство“ 38 – 42	
		Улични светилки на улица „М.Х.Ј“ пред Симпо	
		Улични светилки на ул. „Браќа Миладинови“ пред „Симпо“	
		Осветлување на дворови на СОУ „Никола Карев“ и „Јане Сандански“	
		Подни светилки на палми	
		Други светилки	
2.	Куклиш	Улични светилки 15 броја	
3.	Просениково	На влезот после мостот	
4.	Вељуса	Улични светилки према гробишта Улични светилки други 8 броја	
5.	Баница:	Улични светилки 10 броја	
6.	Градско Балдовци:	Нови бандери и вандарми од број 199 до „Ников“ Улични светилки други 6 број	
8.	Свидовица:	Улични светилки 8 броја	

9.	Сачево:	Улични светилки 6 броја	
10.	Раборци:	Улични светилки 6 броја	
11.	Водоча:	Улични светилки 6 броја	
12.	Дабиле:	Улични светилки 10 броја	
13.	Добрејци:	Улични светилки 15 броја	
14.	Банско:	Улични светилки 8 броја	
15.	Попчево:	Улични светилки 6 броја	
16.	Рич:	Улични светилки 8 броја	
17.	Костурино:	Улични светилки 10 броја	
В к у п н о :			10.990.000,00 ден.

Ј.Г Изградба на системи за водоснабдување 7.900.000, 00 ден

р.б.	О б ј е к т	износ денари
1.	Нови водоводи во град	
2	Водовод во „Зона - Север“ и други	
3	Филтер станица во Куклиш	
4	Филтер станица габрово	
5	водовод во дел на ДУП блок бр. 41	
6	водовод касарна	
7	водоводна линија во Попчево	
8	реконструкција на водовод во Раборци	
9	захват и каптажа со целовод до резервоар во Свидовица	
Вкупно:		7.900.000,00

ЈИ. Изградба на системи за одведување и прочистување на води46.700.000,00 ден.

р.б.	О б ј е к т	износ денари
1	Повеќегодишни инвестиции: Ободен канал, егејско маало и др.	
2	Ободен канал: фекална канализација на ул. „Бетовенова“	
3	Фекална и атмосферска канализација на дел од ДУП блок бр. 41	
4	Канали во Попчево	
5	Фекална и атмосферска канализација -касарна	
6	отварање на атмосферска канализација кај амбулантата во Костурино	
7	нови канализации во градот	
8	канализација „Зона – Север“ и други	
9	Канализација Костурино	
Вкупно:		46.700.000,00

ЈМ.ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО**(Капитални трошоци) 5.200.000,00 денари**

р.б.	О б ј е к т	износ денари
1	Дрвца за ридови над градот Струмица	
2	Озеленување на влезови во градот	
3	Хортикултурно уредување на повеќе локации во општината	
4	Нови дополнителни жардинерии за плоштадот	
5	Езерце во градскиот парк	
6	Уредување на малиот парк пред општинската зграда со реконструкција на јавниот тоалет	
Вкупно:		5.200.000,00

ЈН. УРБАНА ОПРЕМА (капитални трошоци) 13.944.711,00 ден.

р.б.	Објект	износ денари
1	Табли за улици и објекти за градот и населените места	
2	Голем екран за плоштадот	
3	Реновирање на детски игралишта низ општината	
4	Големо ново игралиште	
5	Детско игралиште помеѓу ул „Спиро Захов“ и „Елка Јанкова“	
6	Детско игралиште на триаголник „Боро Поцков“	
7	Клупи и канти	
8	Звучна сообраќајна сигнализација за слепи лица	
9	Билборди на влезот во Општината	
Вкупно:		13.944.711,00

VII. Надоместок за експропријација на градежното земјиште

За обештетување за градежно земјиште за пробивање на улици, тротоари и џебови на улици во градот Струмица и населените места ќе се наплаќа како што следува:

Градежно неизградено земјиште во потесниот градежен реон на град Струмица:

1. Вредноста на неизграденото градежно земјиште во потесниот градежен реон на град Струмица ограничен со Генералниот урбанистички план, се определува спрема зоната во која се наоѓа, и тоа:

- Во Прва зона1.200,00 ден/м²;
- Во Втора зона1.000,00 ден/м²;
- Во Трета зона 800,00 ден/м²;
- Во Четврта зона500,00 ден/м²;

2. Вредноста на неизграденото градежно земјиште во потесниот градежен реон на населените места ограничени со УДНМ или ГУП изнесува 200,00 ден/м².

3. Вредноста на градежното неизградено земјиште надвор од потесниот градежен реон за кое постои урбанистички план, ќе се наплатува како што следува:

3.1. Во прва зона - покрај потесниот градежен реон на град Струмица (на пр. Пречистителна станица).....400,00 ден/м²;

3.2. Во втора зона - покрај магистрален пат и населените места со Одлука за определување на градежниот реон300,00 ден/м²;

3.3. Во трета зона - покрај останати јавни патишта надвор од потесниот реон на населбите..... 200,00 ден/м²;

3.4. Во Четврта зона - во и покрај пасивните и заостанати населени места - Рич, Белотино и Попчево 40,00 ден/м².

VIII. Граници на зони во потесниот градежен реон на град Струмица

1. Прва зона - го опфаќа подрачјето во централниот дел од градот кој е ограничен со улиците:

Дел од ул. „Ленинова“ покрај паркот пред зградата на Општината, ул. „Боро Џони“, „Орце Николов“, „Ванчо Китанов“, ја пресекува ул. „Благој Мучето“, кај споменикот на револуцијата, „24-ти Октомври“, „Младинска“, „Кр. Република“, „Димитар Влахов“ и се затвора со ул. „Ленинова“.

2. Втора зона - го опфаќа подрачјето надвор од границите на прва зона и тоа:

Просторот ограничен со: патот М-6, ул. „Климент Охридски“, ул. „Ѓорѓи Упчев“, ул. „Бетовенова“, ул. „5-ти Ноември“, ул. „Стив Наумов“, граница на урбаниот опфат со ГУП, до спој со патот М-6.

3. Трета зона - го опфаќа просторот надвор од втората зона во рамките на градежниот опфат со ГУП и тоа источно од патот М-6, источно од бул. „Климент Охридски“, јужно од ул. „Ѓорѓи Упчев“, западно од ул. „Маршал Тито“ и северно од границата на Урбан модул 26 дефиниран со ГУП на град Струмица.

4. Четврта зона - го опфаќа просторот на повисокиот дел на градот и тоа над улиците: „Бетовенова“, „Славчо Стојменски“, „Бел Камен“, „Пиринска“, „Партизанска“, ја пресекува ул. „Васил Главинов“ и од над ул. „Стив Наумов“.

IX. Завршни одредби

Започнатите постапки за издавање на одобрение и на одобрение за употреба ќе продолжат според прописите кои важеле до денот на стапувањето во сила на оваа Програма, а спрема законски предвидениот рок за завршување на тие постапки.

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден, од денот на објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-7861/1 Совет на општина Струмица
29.12.2011 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение
за објавување на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици на територијата на општина Струмица за 2012 година

Се објавува Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици на територијата на општина Струмица за 2012 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.12.2011 година.

Бр. 08-7862/2 Градоначалник
30.12. 2011 год. на општина Струмица
Струмица Зоран Заев с.р.

377.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 12 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 29.12.2011 година, донесе

Г о д и ш н а п р о г р а м а
за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици на
територијата на општина Струмица за 2012 година

Во текот на 2012 година, ќе се извршат следните активности:

ЈД. Изградба и реконструкција на
локални патишта и улици 22.780.000,00 денари

Населени места	О б ј е к т	
1. Дабиле – улици:	кај број 310 (200 м)	
	Од бр. 29 до бр. 58 (100 м) втор крак	
	Од бр. 129 втор крак (150 м)	
	Од бр. 17 до бр. 20 (100 м)	
	Од бр. 247 до бр. 259 (200 м) Остаток на улици од 2011 година	
2. Куклиш:	од Златко Ангелов до Леце Гуциев (100 м)	
	пред Флорида (50 м)	
	од бр. 331 до 335 (100 м)	
	према прочистителната станица (400 м)	
	од број 290 до 314 (500 м)	
	Улица од Фалко и Фоликон кон поројот Липа	
	од Милан Крстев до Алекса Димкин (100 м)	
3. Добрејци:	Асфалтирање на улица од бр. 35 до главен канал (од млин „Жикол“)	
4. Вељуса:	Асфалтирање на улица од Зурапова чешма до Ванчо Витанов	
5. Баница:	Асфалтирање на улица во Баница кај Ивица	
	Асфалтирање на улица во Баница во правец на училиштето – втор слој	
6. Попчево:	Асфалтирање на улица од бр. 79 до бр. 105 (Жежова тумба до Б. Тачев)	
	Бетон на ул. од бр. 110 до бр. 123 (Т. Вучков до М. Стојанов)	
7. Градско Балдовци	асф. од бр. 99 до Ников (150 м)	
	асф. од бр. 1 до Киро Мустачки (50 м)	
	асф. од бр. 43 до 44 б (50 м)	
8. Банско:	асф. од бр. 32 до бр. 73 (150 м)	
	асф. од Димовски Ило до Чамовски Ванчо (300 м)	
	асф. од Доне Доне до Ристо Димитров (200 м)	
	Асфалтно игралиште во училиштето во Банско	
9. Муртино:	асф. од Васе Манушев до Васе Најденов (300 м)	
	асф. према Владо Галев (300 м)	
	асф. од домот кон Живко Коцев (100 м)	
	асф. од бр. 245 према млекара Здравје (100 м)	
	асф. од пошта до бр. 294 (150 м)	
	асф. од млекара „Здравје“ до Манушевска маала (200 м)	

	асф. од црквата до бр. 234 (250 м)	
	асф. од земјоделската аптека до Трајков Асен (150 м)	
	асф. кај Стара Река (150 м)	
10. Габрово:	Асф на улица од Училиштето до Стојан Коциров	
	асф. на улица од Каранфила Цветкова до Илија Николов	
11. Сачево:	асф. на улица од дуќан на Гаљо до К. Митев	
12. Водоча:	Асфалтирање на три улици од по 50 метра	
	асф. на улица помеѓу двата моста	
13. Рич :	Асфалтирање на игралиште	
	Асфалтирање на улица од игралиште до црква	
14. Просениково	Санација на локален пат Струмица Просениково	
	Повеќе годишни инвестиции	
	В к у п н о :	22.780.000,00

**Ј6 . Одржување и заштита на локални патишта и улици
и регулирање на режим на сообраќај7.140.000,00 денари**

ред, бр.	О б ј е к т	
1	Крпење на ударни дупки	
2	Зимско одржување (сол, механизација)	
3	Хоризонтална сигнализација	
4	Вертикална сигнализација(знаци)	
5	Одржување на семафори	
6	Чистење на банкини и сливници покрај пат	
7	Одржување на цвеќарници и фонтани	
8	Подигање на шахти	
9	Велосипедска патека	
	В к у п н о :	7.140.000,00

Средствата за реализација на оваа програма ќе се обезбедат од Буџетот на општина Струмица и Агенцијата за јавни патишта.

Оваа Годишна програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-7862/1 Совет на општина Струмица
29.12.2011 год. Претседател,
Ст р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина

Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Програмата за одржување на јавното осветлување на подрачјето на општина Струмица за 2012 година

Се објавува Програмата за одржување на јавното осветлување на подрачјето на општина Струмица за 2012 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.12.2011 година.

Бр. 08-7863/2 Градоначалник
30.12.2011 год. на општина Струмица
Ст р у м и ц а Зоран Заев с.р.

378.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 12 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 29.12.2011 година, донесе

Програма за одржување на јавното осветлување на подрачјето на Општина Струмица за 2012 година

Согласно Одлуката за комунален ред и мерките за нејзино спроведување на подрачјето на општина Струмица, Советот на општината го уредува и организира одржувањето на објектите и инсталациите, редовна замена на светлечките тела, чистење и боење на електричните столбови.

Со Програма се утврдуваат активностите за одржување на јавното осветлување за 2012 година, односно се утврдува обемот и динамиката на одржувањето, финансирањето на истите, како и финансирањето на потрошената енергија од јавното осветлување во општината.

Финансирањето, односно покривањето на трошоците за јавното осветлување е регулирано со Законот за изменување и дополнување на Законот за комуналните такси („Сл. весник на РМ“ број 92/07), според кој за користење и одржување на јавното осветлување се плаќа комунална такса.

Наплатата на таксата за користење и одржување на јавното осветлување од имателите на броило ја врши ЕВН Македонија АД Скопје – КЕЦ - Струмица и ја уплатува на сметка на Буџетот на општина Струмица.

Мрежата за јавно осветлување се напојува од 122 трафостаници во кои се наоѓаат блокови за јавно осветлување.

Со редовното одржување на јавното осветлување е опфатено:

- замена на прегорени и скршени сијалици;
- замена на оштетени светлосни арматури;
- замена на заштитни стакла;
- замена на сите останати елементи на сијаличното место (пригушници, фасонки и др.)

J3 - Јавно осветлување

За тековната потрошувачка на електрична енергија..... 8.500.000,00 ден;
За одржување
на инсталациите 5.300.000,00 ден.

Редовното одржување на јавното осветлување се изведува преку составување на пријава – барање од страна на граѓани, месни и урбани заедници и се однесува за дефект на улично осветлување и за проширување на улично осветлување. Исто така ќе се вршат редовни контроли како теренски увиди за согледување на состојбите, отстранување на утврдените дефекти и доведување на јавното осветлување во исправна состојба.

Во рамките на одржувањето на јавното осветлување ќе се врши и месечно читање на потрошената електрична енергија од јавното осветлување во сите напојни 122 трафостаници.

Извршител на сите овие активности ќе биде ЕВН Македонија – АД Скопје – КЕЦ Струмица, со претставник од Секторот за урбанизам и комунални работи - Струмица.

Додека редовното одржување преку замена на елементи ќе го врши стручна организација која ќе ја утврди Комисијата за јавни набавки преку спроведена тендерска постапка.

Надзор во редовното одржување на инсталациите, проверка на пристигнатите фактури за наплата на извршените работи, како и динамика на наменското користење на средствата ќе врши преку Секторот за урбанизам и комунални работи Струмица.

Оваа Програма влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-7863/1 Совет на општина Струмица
29.12.2011 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Програмата за изработка
на урбанистички планови во Општина
Струмица за 2012 година

Се објавува Програмата за изработка на урбанистички планови во Општина Струмица за 2012 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.12.2011 година.

Бр. 08-7864/2 Градоначалник
30.12.2011 год. на општина Струмица
Струмица Зоран Заев с.р.

.....

379.

Врз основа на член 17 од Законот за просторно и урбанистичко планирање - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/08) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 29.12.2011 година, донесе

**Годишна програма
за изработка на урбанистички планови на подрачјето
на општина Струмица за 2012 година**

1. Вовед

Годишната програма за изработка на урбанистичките планови на општина Струмица за 2012 година претставува основа за изработка и донесување на: Детални урбанистички планови и Урбанистички планови за населените места во Општината, основа за уредување и опремување на градежното земјиште и е сегмент од потребната документација за добивање согласност за изработените планови од Министерството за транспорт и врски.

2. Планирани активности

Ф1. Урбанистичко планирање 4.500.000,00 ден.

I. Детални урбанистички планови во градот3.000.000,00 ден.

р.б.	Објект	Износ денари
1	Блок 1 (Дел од централно градско подрачје)	
2	Блок 9	
3	Блок 10	
4	Блок 11 (дел)	
5	Блок 13	
6	Блок 15	
7	Блок 17 (источно од ул. "К.Охридски"-Белик)	
8	Блок 17/1 (источно од ул. "К.Охридски"-Белик)	
9	Блок 18	
10	Блок 19	
11	Блок 20 (дел)	
12	Блок 21 (источно од ул. "К.Охридски"-Белик)	
13	Блок 22 (дел)	
14	Блок 38 (дел)	
15	Блок 39 (Софилар)	
16	Блок 40 (Софилар)	
17	Измена и дополнување на дел од Блок 41	
18	Измени на ГУП на град Струмица	
Вкупно :		3.000.000,00

II. Детални урбанистички планови во градот - самофинансирање

р.б.	Објект	Износ денари
1	Блок 3-а (Печатница)	самофинансирање
2	Блок 4 (дел)	самофинансирање
3	Блок 8	самофинансирање
4	Блок 12	самофинансирање
5	Блок 16	самофинансирање
6	Блок 18 (дел)	самофинансирање
7	Блок 23 (АДГ Градба)	самофинансирање
8	Блок 24 (Огражден и Санкерамика)	самофинансирање
9	Блок бр. 25 (дел)	самофинансирање
10	Блок 30 (цел)	самофинансирање
11	Блок бр. 31	самофинансирање
12	Блок 33 (дел)	самофинансирање
13	Блок 21/1	самофинансирање

III. Урбанистички план за населени места во**Општината.....1.500.000,00 ден.**

Р.б.	Објект	Износ денари
1.	Урбанистички план за дел од село Банско	Буџет на РМ
2	Урбанистички план за село Костурино	самофинансирање
3	Урбанистички план за село Габрово	самофинансирање
4	Урбанистички план за дел од село Куклиш - КП бр. 4455/1	самофинансирање
5	Урбанистички план за село Градско Балдовци	
6	Урбанистички план за село Куклиш	
7	Урбанистички план за село Просениково	
8	Урбанистички план за село Дабилџа	
9	Урбанистички план за село Добрејци	
10	ДУП комплекс стопанство село Муртино	
Вкупно :		1.500.000,00

IV. Локална урбанистичка планска документација со која се уредува користењето на просторот вон планските опфати

р.б.	Објект	Износ денари
1.	КП бр. 1191 КО Просениково	самофинансирање
2.	Викенд населба КО Куклиш	самофинансирање
3	Стопанска зона КО Свидовица - КО Куклиш	Буџет на РМ
4.	Викенд населба К.О. Раборци	самофинансирање
5.	КП бр. 3036, дел од 2947/1, дел од 3048 и дел од 3049, КО Костурино	самофинансирање
6.	КП бр. 7866, КО Струмица	самофинансирање
7.	КП бр. 7931, КО Струмица	самофинансирање
8.	КП бр. 7752, КО Струмица	самофинансирање
9.	КП бр. 7747, КО Струмица	самофинансирање
10.	КП бр. 984, КО Муртино	самофинансирање
11.	КП бр. 2236, КО Габрово	самофинансирање
12.	КП бр. 2512, КО Дабиле	самофинансирање

V. Детални урбанистички планови за една парцела

Р.б.	Објект	Износ денари
1	КП бр. 2327 КО Струмица	самофинансирање
2	КП бр. 1837 КО Струмица	самофинансирање
3	КП бр. 1745 КО Струмица	самофинансирање
4	КП бр. 1744 КО Струмица	самофинансирање
5	КП бр. 4820 КО Струмица	самофинансирање
6.	КП бр. 7410 КО Струмица	самофинасирање
7.	КП бр. 7156, 7157/6 и 7157/15 КО Струмица	самофинасирање
8.	КП бр. 2710 КО Струмица	самофинансирање
9.	КП бр. 2023/9 КО Струмица	самофинансирање
10.	КП бр. 1799/1 КО Струмица	самофинансирање
11.	КП бр. 1863, КО Струмица	самофинансирање
12.	КП 3282, КО Струмица	самофинасирање
13.	КП 503/1, КО Струмица	самофинасирање
14.	КП 4469, КО Струмица	самофинасирање
15.	КП 1622, КО Струмица	самофинасирање
16.	КП 328, КО Струмица	самофинасирање
17.	КП 1163 и 1166/2, КО Струмица	самофинасирање
18.	КП 2386/3, КО Струмица	самофинасирање
19.	КП 5382, КО Струмица	самофинасирање
20.	КП бр. 4853, КО Струмица	самофинасирање
21.	КП бр. 4958, КО Струмица	самофинасирање
22.	КП бр. 5836, КО Струмица	самофинасирање
23.	КП бр. 1662, КО Струмица	самофинасирање
24.	КП 1685/1, КО Струмица	самофинасирање
25.	КП бр. 3774, КО Струмица	самофинасирање
26.	КП бр. 10,11,12,13,14 и 6276/1, КО Струмица	самофинасирање
27.	КП бр. 6545, 6546 и 6547, КО Струмица	самофинансирање
28.	КП бр. 1000, КО Струмица	самофинансирање

VI. Детални урбанистички планови вон населено место

Р.б.	Објект	Износ денари
1	Индустриска зона Куклиш	Буџет на РМ

3. Финансирање

За финансирање на урбанистичките планови од програмата Ф1 средства ќе се обезбедат од: Буџетот на општина Струмица за 2012 година, со самофинансирање и од Буџетот на РМ.

4. Завршни одредби

Во текот на годината во зависност од потребите, Програмата може да претрпи измени и дополнувања.

Врз основа на годишната програма за изработка на урбанистички планови, Општината како нарачател на планот склучува договор за изработка на планови согласно Законот, со правни лица кои имаат

овластувања и лиценци за изработка на урбанистички планови.

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на општина Струмица".

Бр. 07-7864/1 Совет на општина Струмица
29.12.2011 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина

Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Програмата за одржување на јавно зеленило на подрачјето на општина Струмица за 2012 година

Се објавува Програмата за одржување на јавно зеленило на подрачјето на општина Струмица за 2012 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.12.2011 година.

Бр. 08-7865/2 Градоначалник
30.12.2011 год. на општина Струмица
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

380.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 12 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ Бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 29.12.2011 година, донесе

П р о г р а м а за одржување на јавно зеленило на подрачјето на општина Струмица за 2012 година

I. Вовед

Програмата за одржување и уредување на јавното зеленило на подрачјето на Општина Струмица за 2012 година, има за цел да го прикаже видот и обемот на работите за одржување на зеленилото на подрачјето на градот, заштитените подрачја и спортско рекреативните центри и уредувањето на нови зелени површини, како и начинот на нивното финансирање.

Редовното одржување на зеленилото се реализира со примена на соодветна динамика и интензитет на работните операции, прикажани во табеларните прегледи, опфатени со Годишниот план за работа на извршителот на Програмата.

Подигањето на нови зелени површини и реконструкцијата на деградирани зелени површини се врши според утврдените потреби.

II. Организација на одржување на јавното зеленило

Одржувањето на јавното зеленило е планирано во согласност со стандардните и биотехничките нормативи.

Реализацијата на Програмата се спроведува преку:

- Одржување на јавното зеленило на подрачјето на градот и одржување на јавното зеленило во вонградскиот појас.

1. Јавно зеленило на подрачјето на градот

Одржувањето на јавните зелени површини на подрачјето на општина Струмица дел се врши интензивно, а дел екстензивно.

Под интензивно одржување подлежат следниве зелени површини:

1. Парковски зелени површини;
2. Зелени површини на булевари;
3. Зелени површини кои по урбанистичкиот план се од јавен карактер;
4. Ул. „Благој Јанков Мучето“;
5. Плоштад „Гоце Делчев“;
6. Зеленило кај „Отекс“;
7. Зеленило кај супер маркет;
8. Кружен тек на ул. „Балканска“ и „Маршал Тито“;
9. Кружен тек на ул. „22 Декември“ и „Орце Николов“;
10. Зелена површина на ул. „Брака Миладинови“;
11. Зелена површина на ул. „Братство и Единство“;
12. Зелена површина на ул. „Климент Охридски“;

Под екстензивно одржување подлежат дрворедите, зелените површини околу детските игралишта во градот и вонградското зеленило.

Динамиката и интензитетот на одржување на јавното градско и вонградско зеленило ќе се уреди согласно со Оперативна програма, истото се врши согласно со прегледите кои се составни делови на Програмата, со кои ќе се вградат сите елементи на одржување на градското и вонградското зеленило со сите негови пропратни делови како и мерки за негово збогатување и реконструкција.

Во парковски површини спаѓаат следниве:

- Парк пред објект на Општината _____ 3.250 м²
- Градски парк (прв дел) _____ 22.575 м²
- Градски парк (втор дел) _____ 16.493 м²
- Градски парк (трет дел) _____ 50.000 м²
- Бежански парк _____ 860 м²
- Вкупно: _____ 93.178 м²

2. Зелени површини на булевари

Во зелени површини на булевари спаѓаат:

- бул. „Маршал Тито“ _____ 1.391 м²
- ул. „Ленинова“ _____ 918 м²
- бул. „Гоце Делчев“ _____ 850 м²
- ул. „Балканска“ _____ 700 м²
- Вкупно: _____ 3.859 м²

3. Други зелени површини

Во други зелени површини кои се од јавен карактер и кои се под интензивно одржување:

- ул „Благој Ј. Мучето“ _____ 700 м²
- плоштад „Гоце Делчев“ _____ 280 м²
- зеленило пред „Отекс“ _____ 250 м²
- зеленило кај супер маркетот _____ 50 м²
- кружен тек на ул „Балканска“ _____ 172 м²
- кружен тек на ул „22 Декември“ _____ 410 м²
- зелени површина на ул „Брака Миладинови“ _____ 357 м²
- зелена површина на ул „Климент Охридски“ _____ 1 100 м²
- зелена површина на ул „Братство и Единство“ _____ 78 м²
- кружен тек на ул „Климент Охридски“ _____ 452 м²
- зелена површина на ул „Маршал Тито“ _____ 1 030 м²
- Вкупно: _____ 4.879 м²

Табеларен преглед на тековното одржување на градското зеленило и динамика на извршување на работните операции:

Реден Број	Вид операција	Мерна единица	Количина	Бр.на операци
1	Гребулање на тревата	м ²	83947	10
2	Машинско косење на тревата	м ²	83947	10
3	Собирање на искосената трева	м ²	83947	10
4	Припрема на цв. површини	м ²	2701	2
5	Садење на сезонско цвеќе	м ²	2701	2
6	Прашење на сезонско цвеќе	м ²	2701	6
7	Кроење на жива ограда	м ²	336	2
8	Окопување на жива ограда	м ²	336	2
9	Окопување на грмушки	бр.	3225	1
10	Кроење на грмушки и дрва	бр.	3225	1
11	Окопување на ружи	бр.	1623	4
12	Кроење на ружи	бр.	1623	2
13	Чистење на зелени површини	м ²	82615	3

14	Заливање на зелени површини	м ²	82615	60
15	Сечење на ивици по стази	м	6470	2
16	Собирање на отпад со износ	м ²	82615	252
17	Метење на стази	м ²	5600	252
18	Прихранување со минерално г.	кг.	4939	
19	Расад сезонско цвеќе	бр.	37525	
20	Вода потрошена за заливање	м ³	37782	
21	Одржување на дрвореди	бр.	1850	
22	Заштита на палми	бр.	35	

Динамика на извршување на работните операции – календарски:

Р. Бр.	РАБОТНА ОПЕРАЦИЈА	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Вкупно
1	Гребување на тревата пред м.к.	-	-	-	1	2	2	1	2	1	1	-	-	10
2	Машинско косење на тревата	-	-	-	1	2	2	1	2	1	1	-	-	10
3	Собирање на искосената трева	-	-	-	1	2	2	1	2	1	1	-	-	10
4	Припремање на цветни површ.	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2
5	Садење на цветни површини	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2
6	Прашење на сезонско цвеќе	-	-	2	-	1	2	-	-	-	1	-	-	6
7	Кроење на жива ограда	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	4
8	Окопување на жива ограда	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2
9	Окопување на грмушки дрвја	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2
10	Кроење на грмушки и дрвја	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
11	Окопување на ружи	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	4
12	Кроење на ружи	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2
13	Чистење на зелени површини	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
14	Заливање на зелени површини	-	-	-	-	5	10	20	20	5	-	-	-	60
15	Сечење на ивици по стази	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2
16	Собирање на отпад и износ	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	252
17	Метење на асфалтни стази	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	252
18	Варосување на дрвјата	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
19	Заштита на палми	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

4. Вонградско зеленило

Заштитната шума „Еленица“ зафаќа површина од 947 ха и е од големо значење за градот Струмица. Оваа шума има големо значење за инфраструктурата на градот, односно е од големо значење за заштита од ерозија на почвата. Неопходно е чување на шумата и дополнително пошумување со што би се запазил шумскиот фонд.

Во заштита на човековата околина пресудно значење има вонградското зеленило кое со својата конфигурација на теренот со три сливни подрачја гравитира кон градот. Од овој аспект вонградското зеленило има пресудно значење за заштита од наноси во изградената канализација во градот од една страна, а од друга претставува идеално место за граѓаните од градот за рекреација и излети.

Табела

Карактеристики	Реон А	Реон Б	Реон В
Големина	685 ха	108 ха	54 ха
Простирање	Гравитира кон градот Струмица -Месност „Чам Чифлик“	Гравитира према река Тркања	Гравитира према село Баница
Сливни подрачја	Порој Св.Илија 321 ха Порој Коритниче 50 ха Порој Гупски 1 190 ха Порој Гупски 3 26 ха Порој Гупски 4 24 ха		
Голини за пошумување	Голини на месноста „Чам Чифлик“ 30 ха	Голини за пошумување 28 ха	Голини за пошумување 14 ха

III. Извршител на Програмата

Задолжен субјект за извршување на активностите утврдени со оваа Програма е ЈПКД “Комуналец” Струмица.

Согласно оваа Програма, ЈПКД “Комуналец” Струмица изготвува Годишна програма за работа, која ги содржи површините, основните операции и динамиката на нивно извршување, поделбата на територијата на реони и катастарски преглед на секоја од површините, како и потребните средства.

За подигањето на ново јавно зеленило и реконструкција на деградирано јавно зеленило, Општина Струмица, покрај ЈПКД “Комуналец”, може да вклучи и други правни лица, одбрани преку јавен повик.

IV. Надзор над извршување на Програмата

Надзор над извршувањето на Програмата, согласно Одлуката за комунален ред, врши Секторот за урбанизам и комунални работи.

Инспекциски надзор, согласно Одлуката за комунален ред, врши општинската комунална инспекција.

V. Финансирање на активностите предвидени со Програмата

Финансирањето на активностите за одржување на јавното зеленило, предвидени со оваа Програма, се врши од Буџетот на општина Струмица Програма Ј-М каде што се предвидени средства во висина од 2.000.000,00 денари и од сопствени средства на ЈПКД “Комуналец” Струмица.

Делот на подигање и реконструирање на јавните зелени површини се финансира преку Програмата за уредување на градежно земјиште за 2012 година.

Цените за работите околу одржувањето, подигањето и реконструкцијата на зеленилото, кои ги врши ЈПКД “Комуналец” Струмица се дефинирани согласно важечките ценовници за ваков вид на услуги.

VII. Преодни одредби

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.07-7865/1 Совет на општина Струмица
29.12.2011 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение
за објавување на Програмата за одржување на јавна чистота на подрачјето на општина Струмица за 2012 година

Се објавува Програмата за одржување на јавна чистота на подрачјето на општина Струмица за 2012 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.12.2011 година.

Бр. 08-7866/2 Градоначалник
30.12.2011 год. на општина Струмица
Струмица Зоран Заев с.р.

381.

Врз основа на член 12 од Законот за јавна чистота („Службен весник на Република Македонија“ бр.111/08) и член 20 став 1 точка 15 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 29.12.2011 година, донесе

Програма **за одржување на јавната чистота на подрачјето на општина Струмица за 2012 година**

1. Вовед

Програмата за одржување на јавната чистота на подрачјето на Општина Струмица за 2012 година ги дефинира обемот, динамиката, начинот на вршење на потребните активности и начинот на нивното финансирање.

Одржувањето на јавната чистота подразбира чистење (метење и миење) на јавните сообраќајни површини и е во зависност од:

- густина на населеноста;
- фреквенција на луѓе и моторни возила;
- степен на нечистотија;

- степен на пречки (паркирани возила, диви продавачи и др.) ;
- инфраструктурните сообраќајни услови;
- делувањето на градежната оператива, која со своите возила се јавува како еден од најголемите загадувачи на јавните сообраќајни површини.

2. Одржувањето на јавната чистота ќе се состои од:

- Машинско и рачно метење и миеење на улиците, булеварите, како и сите други јавни површини и отворени простори и јавни објекти наведени во Законот за јавна чистота;

- Празнење на уличните корпи за отпад кои се поставени во поширокото централно градско подрачје; и
- Одржување на јавните површини во зимски услови.

Одржувањето на јавната чистота ќе го вршат дневно-дежурните и ноќните метачи.

Дневно-дежурните метачи ќе вршат рачно метење во поширокото централно градско подрачје и празнење на уличните корпи за отпад со двократно работно време и тоа од 08,30 до 12,30 и од 17,30 до 20,30 часот, шест дена во седмицата (слободен ден сабота).

Вкупната површина која ќе се одржува е 59 332 м².

Реонот кој ќе се одржува е следниот:

- бул."Маршал Тито" со површина од 9 437 м²
- бул."Гоце Делчев" со површина од 12 285 м²
- ул."Ленинова" со површина од 18 625 м²
- ул."Маршал Тито" со површина од 8 040 м²
- ул."Гоце Делчев " со површина од 2 704 м²
- ул."Сандо Масев" со површина од 2 376 м²
- ул."Герас Цунев" со површина од 1 932 м²
- ул "Јосиф Јосифовски" со површина од 1 833 м²
- ул."Невена Стојкова" со површина од 2 100 м²

Согласно Законот за јавна чистота ќе се продолжи со поставување на нови улични корпи за отпад почнувајќи од централното градско подрачје кон периферните делови на градот.

Ноќното чистење ќе се врши шест дена со чистење на поширокото централно градско подрачје и двапати седмично на секој од трите реони во периферните делови на градот со работно време од 04 до 11 часот. Во пошироко градско подрачје ќе бидат опфатени следниве булевари и улици со вкупна површина од 85 898 м²:

- бул."Маршал Тито" со површина од9 437м²
- ул. "Балканска " 10 332 м²
- бул. "Гоце Делчев " 12 258 м²
- ул. "Ленинова " 18 625 м²
- ул." Маршал Тито " 8 040 м²
- ул. " Гоце Делчев " 2 704 м²
- ул." Сандо Масев " 2 376 м²
- ул." Герас Цунев"1 932 м²
- ул. "Јосиф Јосифовски" 1 833 м²
- ул. "Благој Мучето " 6 684 м²
- ул. "24 Октомври " 7 718 м²
- ул." 4-ти Јули "1 979 м²
- ул. " Васил Сурчев " 1 980 м²

Периферните делови на градот се поделени на три реони и нивното чистење ќе се врши двапати седмично.

Реон I ги опфаќа следните улици со површина од 66 690 м² и чистењето ќе се врши во понеделник и четврток:

ул. "Димитар Влахов "	6 129 м ²
ул. "Маврово "	1 152 м ²
ул. " Ѓуро Ѓаковиќ "	3 740 м ²
ул. " Херој Карпош "	2 125,5 м ²
ул. " 5-ти Ноември "	6 461 м ²
ул. "Крушевска Република"	9 390 м ²
ул. " Вардарска "	1 035,5 м ²
Плоштад "29-ти Ноември "	1 111,5 м ²
ул. "Белградска "	954 м ²
ул. "Охридска"	1.197 м ²
ул. "Дојранска"	739,5 м ²
ул. "Кожув "	1 244 м ²
ул. "15-ти Мај"	1 681,5 м ²
Ул. "Бетовенова "	4 837 м ²
ул. "Славчо Стојменов"	2 093 м ²
ул. " Маршал Тито "	9 724 м ²
ул. " Елка Јанкова "	2 800 м ²
ул. " Спирос Захов "	2 076 м ²
ул. " Е.П. Андонов "	2 140 м ²
ул. " Скопска "	525 м ²
ул. " Атанас Нивичански. "	804 м ²
ул. " Светозар Марковиќ "	2 086 м ²
ул. " Огражден "	1 301,5 м ²
ул. " 11-ти Септември "	1 344 м ²
ул " Сташо Пинџур "	745 ,5 м ²
ул " 1 Мај "	942 м ²
ул " Дебарска "	348 м ²
ул " Пиринска "	310 м ²

Реон II ги опфаќа следните улици со површина од 90.912 м² и чистењето ќе се врши во вторник и петок.

- ул. " Иљо Шопов "	4 383 м ²
- ул. " Браќа Миладинови "	7 100 м ²
- ул. "Јанко Цветинов "	4 977 м ²
- ул. " Жртви на фашизмот "	2 817 м ²
- ул. " Коста Бозов "	3 186 м ²
- ул. " Мито Хацивасилев Јасмин "	4 683 м ²
- ул. " Панче Пешев "	6 422 м ²
- ул. " Братство Единство "	8 328 м ²
- ул. " Младинска " (од ул. „Братство“ до „Е. Јанкова“).	19 880 м ²
- ул. " Дрварска "	2 736 м ²
- ул. " Широк дол "	2 628 м ²
- ул. " Цар Самоил "	1 297 м ²
- ул. " Тиверија "	1 539 м ²
- ул. " Методи Митевски "	1 539 м ²
- ул. " Киро Абрашев "	5 985 м ²
- ул. " Атанас Караман "	2 331 м ²
- ул. " Максим Горки "	3 125,5 м ²
- ул. " Браќа Минкови "	3 277,5 м ²
- ул. " Ристо Курчиев "	1 708 м ²
- ул. " Елка Јанкова "	2 970 м ²

Реон III ги опфаќа следниве улици со површина од 46 526 м² и чистењето ќе се врши во среда и сабота.

- ул." Кирил и Методиј "	4 263 м ²
- ул." Стив Наумов "	4 110 м ²
- ул." Вера Циривири "	2 015 м ²
- ул. " Невена Стојкова "	2 100 м ²
- ул. " 22-ри Декември "	3 552 м ²
- ул. " 11-ти Октомври "	5 192 м ²
- ул." Моша Пијаде "	8 459 м ²
- ул." Ванчо Китанов "	2 700 м ²
- ул. " Гуро Салај "	3 377 м ²
- ул. " Наум Наумовски Борче "	2 460 м ²
- ул. " Сава Ковачевиќ "	3 768 м ²
- ул. " Беласица "	936 м ²
- ул. " Монополска "	888 м ²
- ул. " Орце Николов "	1 060 м ²
- ул. " Мирче Ацев "	588 м ²
- ул. " Никола Тесла "	2 058 м ²

Миењето на булеварите и улиците ќе се врши во летниот период и тоа во ноќните часови почнувајќи од јуни па се до крајот на септември.

Интензитетот на миењето е 6 дена седмично во поширокото централно градско подрачје и периодично во периферните делови на градот. За таа цел ќе биде ставена во употреба една цистерна.

Во зимскиот период во услови на снег дневно-дежурните и ноќните метачи ќе работат на рачно чистење на снегот од тротоарите, пешачките патеки и плоштадите, како и ослободување на сливниците за нормално функционирање на атмосферската канализација. Исто така ќе вршат машински и рачно посипување со индустриска сол. Чистење на јавните површини од снежните врнежи ќе се врши согласно Програмата за зимско одржување на улиците на општина Струмица донесена од Советот на општина Струмица.

Чистењето на јавните објекти, дворни површини, колективни и индивидуални објекти покрај редовното ќе се врши и вонредно со организирани акции двапати годишно и тоа во месец мај и при крајот на месец септември, со претходно објавување во медиумите. На тој начин на граѓаните и институциите во општината ќе им се овозможи да ги исчистат своите подруми и дворни места.

Чистењето на јавните површини по јавни манифестации, собири и други масовни собирања ќе се врши од страна на ЈП по претходен договор со организаторот на истите.

Јавните површини кои по поројните врнежи се прекриени со наноси од песок и друг материјал ќе се чистат

веднаш по престанувањето на врнежите и се со приоритет пред другите активности. Доколку постојат објективни можности по чистењето на наносите ќе се врши перење на улиците.

Во населените места (руралните средини) кои имаат урбанистички планови ќе се врши чистење на центарот и главната влезна улица еднаш седмично.

На Спомен-костурницата, Трим-патека и околината на манастирот "Св. Илија" ќе се врши редовно чистење и празнење на поставените корпи за отпад.

3. Чистење на диви депонии

Физичкиот обем на работите и локалитетите се одредуваат месечно, според согледувањата на терен, од страна на Секторот за урбанизам и комунални работи. Исчистените диви депонии се потврдуваат со месечен преглед доставен од страна на Јавното претпријатие, а се одобруваат од Секторот за урбанизам и комунални работи.

3. Начин на финансирање

Потребните финансиски средства за одржување на јавната чистота на подрачјето на Општина Струмица се обезбедуваат од цената на услугата за изнесување на смет, согласно Одлуката за одржување на јавната чистота („Сл. гласник на општина Струмица" бр. 16/08) и се предвидени во Буџетот на општина Струмица за 2012 година и тоа:

Програма Ј4 – Јавна чистота
 во износ од6.200.000,00 денари
 од кои:
 - Јавна чистока –
 ЈПКД „Комуналец“ ...6.000.000,00 денари;
 -Чистење диви
 депонии 200.000,00 денари.

Вонредните, зголемени активности за чистење на јавните површини, поради организирани собири и манифестации, се изведуваат по налог на Секторот за урбанизам и комунални работи и се финансираат од страна на организаторот, согласно Ценовникот за вршење на дополнителни услуги.

5. Извршител на Програмата

Задолжен субјект за извршување на активностите предвидени со оваа Програма е ЈПКД „Комуналец“ Струмица.

ЈПКД „Комуналец“ Струмица изготвува годишна програма за работа во која се содржани вкупните површини, бројот и категоријата на улиците поименично, бројот на извршителите, ангажираната механизација, динамиката и степенот на услугата, како и финансиските показатели.

6. Надзор над извршување на Програмата

Надзор над извршувањето на Програмата врши Секторот за урбанизам и комунални работи.

Инспекциски надзор, над извршувањето на Програмата вршат комуналните инспектори на Општина Струмица.

7. Завршна одредба

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен гласник на Општина Струмица“.

Бр.07-7866/1 Совет на општина Струмица
 29.12.2011 год. Претседател,
 С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е за објавување на Програмата за активности на општина Струмица во областа на културата во 2012 година

Се објавува Програмата за активности на општина Струмица во областа на културата за 2012 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.12.2011 година.

Бр. 08-7867/2 Градоначалник
 30.12.2011 год. на општина Струмица
 С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

382.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 12 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 29.12.2011 година, донесе

П р о г р а м а за активностите на Општина Струмица од областа на културата во 2012 година

I. Цели

Основни цели на оваа Програма се:

- Обезбедување активен однос на општина Струмица кон задоволувањето на потребите и интересите на граѓаните во областа на културата;
- Сочувување и афирмирање на материјалното и духовното културно наследство на Општина Струмица;
- Сочувување и афирмирање на културниот идентитет на Општина Струмица;
- Создавање услови за квалитетно културно живеење, соодветно на статусот на општина Струмица;
- Промовирање и поддржување на нови идеи и проекти што ја афирмираат Општина Струмица како развиен културен центар;
- Презентирање и афирмирање на творците, интерпретаторите и институциите од областа на културата во земјава и странство;

-Интензивирање и збогатување на меѓународната културна соработка.

II. Активности

- Активностите на Општина Струмица во областа на културата ќе бидат насочени кон поттикнување, поддржување и помагање на остварувањето на целите на оваа Програма;

Во таа смисла ќе се спроведуваат активностите за:

-Сочувување на континуитетот на одржувањето на традиционалните културно - уметнички манифестации со потврдени квалитети и присутен голем интерес на граѓаните;

-Реализирање на манифестации, програми и проекти со современи содржини кои квалитетно го збогатуваат културниот живот на општината;

-Помагање на манифестациите на младите со културни-уметнички и забавно-едукативни содржини;

-Претставување во општината во Република Македонија и странство на афирмирани уметници, ансамбли и институции, како и на млади творци и интерпретатори, во согласност со утврдени критериуми;

-Поддржување на откривањето и презентирањето на нови сознанија за материјалното и духовното наследство за општина Струмица;

-Одвивање на културно-уметнички и забавни приредби на атрактивни историски и урбани простори и објекти на подрачјето на општина Струмица;

-Издавање публикации за историското наследство, културната традиција, современиот културен живот и уметничкото творештво во општина Струмица;

-Унапредување на меѓународната - културна комуникација врз реципрочна

основа со други градови од земјата и странство

-Остварување на продуктивна соработка со меѓународни асоцијации, организации и фондации кои го помагаат развојот на културата во локалните заедници.

II. Финансирање

Активностите на општина Струмица од областа на културата, утврдени со оваа Програма, ќе се финансираат од средствата на Буџетот на општина Струмица за 2012 година, средства од Буџетот на Република Македонија, спонзорства и донации.

При реализација на Програмата, Општина Струмица ќе ги поддржува организаторите на манифестациите и реализаторите на проектите при спроведувањето на нивните активности за обезбедување финансиски средства и друга помош од:

-Буџетот на Република Македонија за 2012 година (преку надлежните министерства);

-Трговски друштва, јавни претпријатија, фондации и други правни и физички лица;

-Заинтересирани партнери за меѓусебна соработка во земјата и странство; и

- Други извори.

IV. Распоредување на буџетските средства

Средствата од Буџетот на Општина Струмица за 2012 година од Програмите K1, K3, K4 и KA во вкупен износ од 10.560.000,00 денари, се распоредуваат како учество на Општина Струмица за поттикнување, одржување и помагање на следните манифестации и проекти од областа на културата.

Активности:

реден број	Програма	Назив на активностите	Распоред на средствата програма	Вкупно
1.	K1-Библи-отекарство	Трансфер до библиотека		
		В к у п н о :		400.000
2.	K3. Музичка и кинотечна дејност	Фестивал „Ристо Шишков“		
		Ликовна колонија		
		„Астер Фест“		
		Фестивал на афоризми		
		Фестивал „Распеани струмичани“		

		Организација за празник на градот		
		„Црешијада“ Вељуса		
		„Струмица Опен фестивал“		
		Други културни манифестации и одбележувања		
		Поддршка за издавање на книги други		
		Проект на Маџиров Никола за Никарагва		
		Проект „Мудрост на вековите“ од Иван Котев		
		Проект „Струмички спортски летопис“ од Иван Станоев		
		Поддршка на здружение на борците за културни манифестации		
		Трансфер за други културни и музички манифестации		
		Вкупно:		6.960.000
4.	К4.Културни манифестации и творештво	Карневал- Буџет	2.000.000	
		карневал – Спонзорства	2.500.000	4.500.000
5.	КА: Културни манифестации творештво (капитални трошоци)	Споменик од Ликовна колонија и други		1.200.000
		Споменик на Ристо Шишков (20 години од фестивалот)		
	Се вкупно:			13.060.000

Средствата распоредени за дополнително утврдени манифестации, проекти и приредби ќе ги насочува Градоначалникот на општина Струмица, за активности кои не се опфатени со оваа Програма, а со својата активност, значење и квалитет придонесуваат за остварување на програмираните цели во областа на културата.

V. Манифестации и приредби што ќе се поддржуваат и помагаат со други форми и активности

Други форми и активности со кои ќе се поддржуваат и помагаат културните манифестации, приредби и проекти се следните:

- Почесно покровителство на Општина Струмица;
- Доделување награди, пригодни подароци и слично;
- Обезбедување стручна, техничка и друга поддршка со кадрите и опремата со која располага Општина Струмица;
- Учество на претставници на Општина Струмица, при организирање

протоколарни и промотивни средби, одржување на манифестации и реализирање на проекти од областа на културата.

Другите форми на активности за поддршка и помош на манифестациите и приредбите, ќе се реализираат од страна на надлежниот орган на Општина Струмица и тоа по барање на организаториО на манифестациите и реализаторите на проектите до Градоначалникот на општина Струмица, усогласено со целите на оваа Програма и расположивите можности на Општина Струмица

V. Завршни одредби

Градоначалникот на општина Струмица се грижи и го обезбедува спроведувањето на оваа Програма.

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Сл.гласник на општина Струмица”.

Бр.07-7867/1Совет на општина Струмица
29.12.2011 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Програмата за активности на општина Струмица во областа на спорт и млади во 2012 година

Се објавува Програмата за активности на општина Струмица во областа на спорт и млади во 2012 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.12.2011 година.

Бр. 08-7868/2 Градоначалник
30.12.2011 год. на општина Струмица
Струмица Зоран Заев с.р.

383.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 12 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 29.12.2011 година, донесе

П р о г р а м а за активностите на Општина Струмица во областа на спорт и млади во 2012 година

I. Ц е л и

**Основни цели на оваа
Програма се:**

- Остварување учество на Општина Струмица во организирањето, одвивањето и збогатувањето на спортскиот живот во општината, во согласност со потребите и интересите на граѓаните;

- Афирмирање на Општина Струмица како развиен спортски центар;

- Унапредување на условите и можностите за остварување на спортските активности на децата и младината, спортистите и на спортско-рекреативните активности на граѓаните;

- Создавање услови за реализирање на спортско-рекреативните активности на граѓаните, особено младите и здруженијата на граѓани од областа на спортот;

- Промовирање на можностите на Општина Струмица да биде домаќин на одделни спортски манифестации од највисок ранг и поддржување на иницијативите што се преземаат на тој план;

- Создавање услови за настапи во земјата и странство на наши истакнати спортисти и млади спортски надежи, како и за гостување во Општина Струмица на спортисти со постигнати врвни резултати во меѓународна конкуренција;

- Остварување и унапредување на меѓународната спортска соработка.

II. Активности

Активностите во областа на спортот, Општина Струмица ќе ги насочи кон поттикнување, поддржување и помагање на остварувањето на целите на оваа Програма.

Во таа смисла ќе се спроведуваат активностите за:

- Заживување на спортските манифестации со традиција за кои постои интерес кај граѓаните, спортските манифестации и спортистите од странство;

- Учество во организирањето натпревари со силна меѓународна конкуренција;

- Иницирање и реализирање посебни програми за создавање услови за спроведување спортски активности на спортистите аматери, на учениците и младината;

- Поддржување на иницијативите и активностите за одвивање и развој на спортски дисциплини кои не се присутни во Општина Струмица, а имаат значајно место на врвните меѓународни манифестации;

- Овозможување поинтензивна комуникација на спортистите и нивните здруженија, со спортистите од други градови, региони и светот, заради унапредување на меѓусебната соработка.

II. Финасирање

Активностите на општина Струмица од областа на спортот, утврдени со оваа Програма, ќе се финансираат од средства на Буџетот на општина Струмица за 2012 година и спонзорства и донации и тоа:

Р.бр.	Назив на активноста	Распоредени средства
1.	Донација за спортски клубови	5.300.000
2.	Организација на други спортски манифестации и настани	1.000.000
	Вкупно:	6.300.000

-При реализација на Програмата, Општина Струмица ќе ги поддржува организаторите на спортските манифестации при спроведувањето на нивните активности за обезбедување финансиски средства и друга помош од:

-Буџетот на Република Македонија за 2012 година (преку надлежните министерства);

-Трговски друштва, јавни претпријатија, фондации и други правни и физички лица;

-Заинтересирани партнери за меѓусебна соработка во земјата и странство

-Други извори.

IV. Распоредување на буџетските средства

Средствата од Буџетот на општина Струмица за 2012 година од Програмата LO во износ од 6.300.000,00 денари, се распоредуваат како учество на Општина Струмица за поттикнување, подржување и помагање за следните активности од областа на спортот:

Р.бр.	Назив на активноста	Распоредени средства
1.	Поддршка на спортски екипи и спортски сојузи	4.000.000
2.	Поддршка на Сојуз на училишен спорт по програма	250.000
3.	Избор на најдобри спортисти на Струмица во 2012 година	100.000
4.	Разни спортски турнири	250.000
5.	Дополнително утврдени спортски активности, манифестации, проекти и приредби	400.000
6.	Распоредување на средства по одлука на Градоначалникот за професионален спорт	1.300.000
	Вкупно:	6.300.000

Средствата предвидени под точка 1 на горната табела ќе бидат распоредени на спортски здруженија, или друга форма на спортско здружување за поддршка на квалитетен спорт, поддршка на кадетски и пионерски екипи како надоместок за одржување на тренинзи и натпревари, како и на квалитетни спортисти за учество на домашни и меѓународни спортски манифестации.

Распределбата на средствата ќе се врши врз основа на Решение за распределба на средства за поддршка на спортот донесено од Советот на општина Струмица, а врз основа на предлог за распределба на средствата, изготвен од комисија формирана од страна на Градоначалникот на општина Струмица.

Средствата предвидени по точка 2 од горната табела, ќе бидат распоредени врз основа на програма на Сојузот на училишен спорт за активности и манифестации на учениците од основното и средното образование (турнири во кошарка, одбојка, фудбал, нојна трка и сл.), како придружни активности на Програмата за одбележување на празници и манифестации.

Средствата распоредени за дополнително утврдени активности, за активности кои не се опфатени со оваа Програма, а со својата актуелност, атрактивност, значаење и квалитет, придонесуваат за остварувањето на програмираните цели во областа на спортот, по предходно образложени

барања, ќе ги насочува Градоначалникот на општина Струмица.

V. Други форми и активности за поддржување и помагање на спортските манифестации

Други спортски манифестации за остварување на целите на Програмата, ќе се поддржуваат и помагаат особено преку следните форми на активности:

-Почесно покровителство на општина Струмица;

-Доделување награди, пригодни подароци и слично;

-Обезбедување стручна, техничка и друга поддршка со кадрите и опремата со која располага општина Струмица;

-Учество на претставниците на општина Струмица на протоколарни и промотивни средби, организирани по повод одржувањето на спортските манифестации.

- Формите на активности за поддршка и помош на спортските манифестации, ќе се реализираат од страна Општина Струмица и тоа по барање на организаторот на манифестацијата, усогласен со целите на оваа Програма и расположивите можности на општина Струмица

Општината на младите ќе им помага преку:

-организирање трибини, форуми, дебати и сл. на теми што се од нивен интерес,

-организирање кампањи за потенцирање на здравиот начин на живот;

-организирање анкети за да се утврди нивниот интерес и да се насочат сферите на делување на општината.

VI. Завршни одредби

Градоначалникот на општина Струмица се грижи и обезбедува спроведувањето на оваа Програма.

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Сл. гласник на општина Струмица".

Бр.07-7868/1 Совет на општина Струмица
29.12.2011 год. Претседател,
Струмица Марјан Дскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Програмата за активности на општина Струмица во областа на локалниот економски развој и туризмот во 2012 година

Се објавува Програмата за активности на општина Струмица во областа на локалниот економски развој и туризмот во 2012 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.12.2011 година.

Бр. 08-7869/2 Градоначалник
30.12.2011 год. на општина Струмица
Струмица Зоран Заев с.р.

.....

389.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 12 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ Бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 29.12.2011 година, донесе

Програма

за активностите на општина Струмица во областа на локалниот економски развој и туризмот во 2012 година

Развојни приоритети и цели

Програмата за активностите на општина Струмица во областа на локалниот економски развој (ЛЕР) во текот на 2012 година ќе бидат насочени кон поддршка на локалниот економски развој и поттикнување на развојот на туризмот.

Основна цел на Програмата за ЛЕР е реализација на зацртаните развојни процеси согласно постојните стратешки документи.

Проектни активности распоредување на буџетските средства

утврдените развојни и структурни приоритети.

Проектите на Општина Струмица во областа на ЛЕР ќе бидат насочени кон забрзан и динамичен развој на општината, согласно надлежностите и

Предвидените проекти, генерално можат да се групираат во:

G1 : Програма за поддршка на локалниот економски развој

РБ	Проект	Предвидени средства
1.	Трансфер за поддршка на НВО	
2.	Трансфер до младински совет	
3.	Трансфер до ЈП „Паркиралишта“	
4.	Трансфер по закон за рамномерен развој до ЈИП Регион	
5.	Саем на денови на раноградинарството (кукла, градинар)	
6.	Проект на Планетум за Чуvari на природата	
7.	Проект за подигање на свеста за чистота	
8.	Проект за подигање на свеста за паркирање и чист воздух	
9.	Проект – награда за најубав двор	
10.	Проект за претставување на општината	
11.	Промотивни материјали на општината (изработка)	
12.	Проект на СОУ „Јане Сандански“ со УНЕСКО	
13.	Други проекти од областа на ЛЕР	
	Вкупно:	11.470.000

Финансирање

Предвидените проектни активности во рамки на оваа Програма во вкупна вредност од 11.470.000,00 денари, ќе бидат финансирани од средствата на Буџетот на општина Струмица за 2012 година –Програма Г1 и кофинансирање од страна на домашни и меѓународни институции, агенции и фондации.

Завршни одредби

Градоначалникот на општина Струмица, го следи реализирањето на предвидените активности во рамките на оваа Програма, покренува иницијативи, дава мислења и поднесува предлози во врска со остварувањето на нејзините цели.

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-7869/1 Совет на општина Струмица
29.12.2011 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение
за објавување на Програмата за активности на општина Струмица во областа на социјалната заштита во 2012 година

Се објавува Програмата за активности на општина Струмица во областа на социјалната заштита во 2012 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.12.2011 година.

Бр. 08-7870/2 Градоначалник
30.12.2011 год. на општина Струмица
Струмица Зоран Заев с.р.

.....

385.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 12 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ Бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 29.12.2011 година, донесе

П р о г р а м а
за активностите на општина Струмица
за областа на социјалната заштита во
2012 година

I. Ц е л и

Основни цели на оваа Програма се:

- обезбедување активен однос на Општина Струмица кон задоволување на потребите и интересите на граѓаните од областа на социјалната заштита;
- изнаоѓање форми за згрижување на социјално ранливи групи;
- изнаоѓање форми за социјализација на маргинализирани групи;
- подобрување на стандардот на граѓаните;
- создавање услови за поквалитетни услови на децата од предучилишна возраст;

- осовременување на училишните установи во однос на организацијата на програмските содржини и соодветни кадровски услови за инклузија на деца со посебни потреби.

II.Активности

Активностите на општина Струмица во областа на социјалната заштита ќе бидат насочени кон поттикнување, поддржување и помагање за остварување на целите на оваа Програма и тоа:

- создавање услови за отворање на дневни центри за згрижување на семејно запустени деца и деца од улица;
- создавање услови за поповолен социјален живот во клуб за стари лица;
- создавање услови за формирање сервис за дотур на храна и лекови и грижа на стари изнемоштени лица;
- создавање услови за континуирана работа на црковно-народна кујна;
- помош за семејства погодени од несреќи и елементарни непогоди;
- помош на социјално загрозени семејства;
- помош на лица – жртви на семејно насилство;
- промовирање на родовата рамноправност.

Р.б.	Проект	Предвидени средства
1.	Проект за социо - економски развој и мотористички способности кај децата	
2.	Проект Банка за Храна	
3.	Проект за апстиненција на нарко зависници со НВО ИЗБОР	
4.	Прифатилиште за жртви на семејно насилство	
5.	Проект за борба против семејно насилство (со организација на жени)	
6.	Проект со УНДП, Црвен Крст и Агенција за заштита и спасување	
7.	Проект за поддршка на Црвен Крст	
8.	Трансвери до НВО за реализација на проекти по Програма за социјална заштита	
9.	Трансфери до физички лица за социјална помош	
Вкупно:		5.500.000

III. Трансвери до НВО

Трансверот до НВО за реализација на проекти ќе се реализира преку идентификација, подршка и соработка во реализацијата на иницијативи и предлози на проекти од интерес на општина Струмица, како и програмски активности поднесени од страна на здруженија на граѓани и фондации.

Релизацијата на средствата ќе се врши преку јавен повик за прибирање на барања за користење на средствата од Буџетот на општина Струмица, наменети за финансирање на иницијативи за проекти и програмски активности на здруженија на граѓани.

Проектите кои ќе бидат финансиски поддржани од страна на Општина Струмица, Одделение за услуги на граѓаните и месна самоуправа се однесуваат на стратешките цели дефинирани во Програмата.

IV. Трансфери до физички лица

Трансферите до физичките лица ќе ги реализира Градоначалникот на општина Струмица согласно оваа Програма, по барање на лицата, поткрепено со соодветна документација и мислење од Одделението за услуги на граѓаните и месна самоуправа.

V. Финансирање

Активностите од областа на социјалната заштита утврдени со оваа Програма ќе се финансираат од средства од Буџетот на општина Струмица предвидени за 2012 година. При реализацијата на Програмата, Општина Струмица ќе ги поддржува институциите и здруженијата на граѓани при реализирање на проектите од социјалната сфера на обезбедување на финансиски средства и друга помош од:

- Министерството за труд и социјална политика на Република Македонија;
- трговски друштва, јавни претпријатија, фондации и други правни и физички лица;
- заинтересирани партнери за соработка во земјата и странство; и
- други извори.

VI. Распоредување на буџетските средства

Содржините предвидени во оваа Програма се финансираат со посебна ставка во Буџетот на општината - Програма V2 во вкупен износ од 5.500.000,00 денари.

VI. Активности поддржани со други форми на активности

Во општина Струмица делуваат бројни здруженија на граѓани чија основна цел е социјализација и инклузија на социјално запустени лица, стари и изнемоштени лица, маргинализирани групи и зависници од дроги и други наркотици.

Општина Струмица ќе ги поддржи нивните напори за отворање дневни центри за згрижување и социјализација и ќе вложи напори да обезбеди соодветен простор за нивно делување.

VII. Други форми на активности

Други форми на активности со кои ќе се помагаат со средства од Буџетот на општина Струмица се:

- обезбедување стручна, техничка и друга поддршка со кадри и опрема со која располага Општината;
- организирање протоколарни средби за воспоставување соработка на претставници на Општината со потенцијални донатори на проекти од областа на социјалната заштита.

Овие форми на активности ќе се реализираат согласно можностите на општина Струмица.

VIII. Завршни одредби

Градоначалникот на општина Струмица го следи реализирањето на оваа Програма, покренува иницијативи, дава мислења и поднесува предлози, врска со остварувањето на нејзините цели и активности.

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-7870/1 Совет на општина Струмица
29.12.2011 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Програмата за активности на општина Струмица за поддршката на НВО секторот во 2012 година

Се објавува Програмата за активности на општина Струмица за поддршката на НВО секторот во 2012 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.12.2011 година.

Бр. 08-7872/2 Градоначалник
30.12.2011 год. на општина Струмица
Струмица Зоран Заев с.р.

386.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 12 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ Бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 29.12.2011 година, донесе

П р о г р а м а за активностите на општина Струмица за поддршката на НВО секторот во 2012 година

I. Ц е л и

Основни цели на оваа Програма за активностите на општина Струмица за

поддршката на НВО секторот во 2012 година се:

1. Грижата за младите и соработка со НВО секторот во согласност со можностите.

2. Создавање услови за реализирање на активности на граѓаните и здруженијата на граѓани.

3. Афирмација на општина Струмица како општина со развиена мрежа на НВО кои остваруваат соработка со НВО.

II. Активности

За реализирање на целите на оваа Програма општина Струмица ќе ги преземе сите потребни активности и ќе ги стави на располагање сите свои технички и човечки ресурси.

Во контекст на оваа активностите најмногу ќе се насочуваат кон:

- сочувување на континуитетот на соработката со граѓанскиот сектор;
- обезбедување просторни услови за работа на здруженијата на граѓани;
- давање поддршка на проекти кои се од поширок општествен интерес и задоволуваат потреби на поголема група граѓани;
- воспоставување подеднаква соработка со здруженијата на граѓани од различни интересни групи на делување;
- го афирмираат градот во државата и надвор од неа.

Во областа на поддршката на НВО секторот активностите на општина Струмица ќе бидат насочени кон реализирање на партнерски проекти од поширок интерес на заедницата, кон градење мрежи и коалиции во сите области на делување на локалната самоуправа

РБ	Програма ДО	Предвидени средства
1.	Трансфери до НВО за реализација на проекти	2.150.000
2.	Други трансфери за помош на НВО	200.000
	Вкупно:	2.350.000

III. Финансирање

Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма е од Буџетот на општина Струмица од 2012 година – Програма Г1, како и од спонзорства и донации.

За активности од областа што ги опфаќа оваа Програма, а кои со својата актуелност и општ интерес ќе се појават во текот на 2012 година, ќе бидат ангажирани дополнителни средства од Буџетот на општината.

IV. Трансфери до НВО

1. Трансферот до НВО за реализација на проекти ќе се реализира преку идентификација, поддршка и соработка во реализацијата на иницијативи и предлози на проекти од интерес на општина Струмица, како и програмски активности поднесени од страна на здруженија на граѓани и фондации.

Реализацијата на средствата ќе се врши преку јавен повик за прибирање на барања за користење на средствата од Буџетот на општина Струмица, наменети за финансирање на иницијативи за проекти и програмски активности на здруженија на граѓани.

Резултатите од јавниот повик на НВО ќе бидат јавно објавени преку соопштение во локалните медиуми. Соопштението ќе содржи листа на невладини организации кои добиле средства од Буџетот на општина Струмица за 2012 година.

Листата ќе содржи име на организацијата, име на проектот и сума на средства за реализација на проектот која организациите ја добиле од Буџетот на општина Струмица.

Проектите кои ќе бидат финансиски поддржани од страна на Општина Струмица, се однесуваат на стратешките цели дефинирани во Програмата.

2. Други трансфери за помош на НВО

Другите трансфери кои се од помал обем, ќе ги реализира Градоначалникот на општина Струмица, согласно оваа Програма, по барање на НВО.

V. Други форми на делување

Освен со финансиски средства општина Струмица активностите на здруженијата на граѓани ќе ги помага и со:

- покровителство;
- доделување награди и признанија;
- обезбедување стручна, техничка и други видови помош;
- учество на промотивни протоколарни средби;
- организирање трибини, форми, дебати и слично, на теми што се од нивен интерес;
- организирање кампањи;
- организирање анкети за да се утврди нивниот интерес и да се насочат сферите на делување на Општината.

VI. Завршни одредби

Практичната реализација и следењето на активностите на оваа Програма ќе ја следи Градоначалникот на општина Струмица во соработка со здруженија на граѓани и фондации во општина Струмица.

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-7872/1 Совет на општина Струмица
29.12.2011 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Програмата за активности на општина Струмица во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и справување со кризи во 2012 година

Се објавува Програмата за активности на општина Струмица во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и справување со

кризи во 2012 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.12.2011 година.

Бр. 08-7873/2 Градоначалник
30.12.2011 год. на општина Струмица
Струмица Зоран Заев с.р.

387.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 12 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ Бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 29.12.2011 година, донесе

Програма

**за активностите на Општина Струмица
во областа на заштитата и спасувањето,
противпожарната заштита и справувањето со кризи во 2012 година**

Со оваа Програма се утврдуваат заедничките интереси и активности во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и управувањето со кризи кои претставуваат активности од јавен интерес. Според законските одредби, Општина Струмица во 2012 година овие активности ќе ги остварува преку:

- Општинскиот штаб за заштита и спасување,
- просторните и специјализираните сили за заштита и спасување,
- Комисијата за процена на штета од елементарни и други непогоди на територијата на Општина Струмица,
- Територијалната противпожарна единица која ќе дејствува на територијата на Општина Струмица, а ќе ги покрива и подрачјата на соседните општини Василево, Босилово и Ново Село, кои немаат формирано сопствени противпожарни единици.

I. Цели

- заштита и спасување на луѓето и материјалните добра од природни непогоди, пожари во населени места, пожари во шуми, пожари на отворени простори, поплави, сообраќајни несреќи и др;

- заштита и спасување на луѓето, животната средина, материјалните добра, природните богатства, животинскиот и растителниот свет и културното наследство од природни непогоди и други несреќи во мир и вонредна состојба;

- создавање на услови и можности за организирано остварување и

реализација на заштитата на луѓето и материјалните добра;

- обезбедување на навремено истакнување на опасноста, благовремено откривање и елиминирање на причините за настанување на пожари и други видови непогоди;

- обезбедување на услови и можности за соодветна организација, опременост и координираност на силите за заштита и спасување, справување со кризи и противпожарната заштита

II. Активности

За реализација и остварување на основните цели на оваа Програма, активностите на Општината и Советот ќе бидат насочени кон создавање на максимални услови за реализирање на програмските определби во доменот на противпожарната заштита и спасувањето, како и заштитата и спасувањето во услови на разни видови непогоди, кризни појави и други несреќи во мир.

Во оваа насока, активностите претежно ќе бидат насочени кон обезбедување на услови за квалитетна, навремена и во законски рамки реализирана активност.

Општина Струмица преку оваа Програма за 2012 година во рамките на своите материјални можности ќе обезбеди средства потребни за квалитетна и технички стручно подготвена единица за противпожарна заштита, која ќе може брзо и ефикасно да дејствува на целото подрачје на Општина Струмица и другите општини.

Конкретни програмски активности на ТППЕ Струмица:

1. Гаснење пожари и спасување на луѓе и имоти загрозувани во пожари и други елементарни непогоди

ТППЕ-Струмица во текот на 2012 година ќе учествува во локализирање, гаснење на пожари и технички интервенции доколку се појават на териториите на општините: Струмица, Ново Село, Босилово и Василево.

ТППЕ-Струмица по барање на институциите од областа на заштитата и спасувањето ќе учествува во гаснење на настанати пожари со својата техника и опрема и во соседните општини: Радовиш, Валандово, Берово и пошироко.

2. Вршење на технички интервенции

- интервенирање при сообраќајни несреќи;
- спасување на луѓе од височини (објекти);
- спасување-извлекување на луѓе и домашни животни од длабочини - бунари, јами, пештери и сл.
- црпење вода од поплавени објекти при елементарни непогоди;
- интервенирање при појава на акциденти со опасни материи;
- евакуација на луѓе, животни и материјални добра од загрозени средини;
- интервенирање во случај на сите елементарни непогоди, техничко -технолошки катастрофи и слично;
- противпожарно обезбедување на јавни настани и манифестации, спортски натпревари, домашни и странски делегации и слично;

3. Анализа на пожари и технички интервенции на кои интервенирала ТППЕ-Струмица

ТППЕ- Струмица во текот на цела година врши редовна анализа на секој настанат пожар и техничка интервенција со цел отстранување на пропустите и воведување на нови квалитетни и ефективни тактички методи при самите интервенции.

4. Стручно оспособување и усовршување на вработените во ТППЕ-Струмица.

За оспособување и усовршување на пожарникарите Командирот на ТППЕ изготвува Годишен план за изведување на настава и обука каде што се опфатени следните концептни содржини:

- Прописи за заштита од пожари, експлозии и опасни материи;
- Противпожарни опасности и мерки за заштита;
- Противпожарни справи и опрема;
- Противпожарна тактика;
- Практични тренинг вежби;
- Прва помош;
- Запознавање (учење) на улици, природи кон објекти и хидрантската мрежа во општините: Струмица, Ново Село, Босилово и Василево каде што дејствува ТППЕ-Струмица;

- Вежби (физичко - кондициони активности);
- Меѓународна соработка, размена на искуства, обука на повисок степен во поедини области и сл.

5. Изведување на тактички вежби на гаснење пожари и спасување на луѓе, животни и материјални добра при појава на пожари и елементарни непогоди.

ТППЕ-Струмица во текот на годината организира тактичко показни вежби во воспитно-образовни институции, производно-преработувачки капацитети од дрвната, текстилната, градежната, прехранбената индустрија и сл.

За секоја тактичко показна вежба се изготвува посебен елаборат со шематски приказ на тактичкиот настап.

6. Испитување на исправноста на заштитната опрема.

Испитувањето на исправноста на заштитната опрема се врши во текот на целата година по Упатството за испитување на опремата во ТППЕ-Струмица. По секоја интервенција се врши контрола на заштитната опрема и доколку на истата се воочат одредени недостатоци истите се отстрануваат од употреба или опремата се заменува со нова.

Покрај испитувањето на заштитната опрема во текот на целата година се вршат дневни, неделни, месечни, годишни и вонредни прегледи на заштитната и техничката опрема со која што располага ТППЕ- Струмица.

7. Водење на пропишана евиденција за работа на ТППЕ-Струмица

Во текот на целата година во ТППЕ се води следнава евиденција:

- Книга за дневно дежурство;
- Книга за пријавување и примањето на пријавите за настанатиот пожар или техничка интервенција;
- Книга за евидентирање на настанатите пожари и технички интервенции;
- Извештај за настанатиот пожар или техничка интервенција со краток опис;
- Картони за локација на улиците, позначајните објекти, училишта, детски градинки, болници, бензински станици, складишни простори во кој се чуваат запаливи материи и слично;
- Обрасци за изведување настава;

- Картон, хигиенска и чек листа за дневен преглед на возилата, во која што се евидентираат сите зафати и поправки на возилата;
- Книгата за неделен преглед на возила, моторни и електрични пумпи;
- Патни налози за сите возила поединечно;
- Неделни извештаи за настанати пожари и технички интервенции;
- Месечни извештаи;
- Годишен Извештај за работата на ТППЕ-Струмица.

8. Превентивни активности (предавања, патроли, настапи преку локалните средства за јавно информирање и сл.).

Предавања во претпријатијата, училиштата, детските градинки и други институции од аспект на заштита од пожари, експлозии и опасни материи. Превентивно информирање на граѓаните преку јавните средства за опасностите од настанување на пожари како и за мерките кои треба да се превземат за да не дојде до нивна појава.

Посети на Општините Василево, Босилово и Ново Село.

Цел на посетите - разгледување на урбанистичките планови на овие општини, изворите на вода, водоводната мрежа, хидрантската мрежа и природните патиштата кон поважни објекти.

9. Техничко опремување на ТППЕ-Струмица

Во текот на годината според Правилникот за минимална техничка опрема и средства за гаснење, ТППЕ Струмица треба да се опреми со следната опрема:

- пп апарати S-6 со сув прав 10 бр.
- турбо млазници-10 броја;
- редуцир со манометар за полнење пп апарати со азот и CO₂-1 број;
- две моторни пумпи за извлекување вода;
- грбни пумпи за вода од 25 литри – 30 броја;
- пп црева Ф-25 мм 25 бр. x 15 м (за шумски пожари);
- 50 пара кожени длабоки чевли за шумски пожари;
- водонепропустливи фенери -10 броја;
- алпинистички ремени за спасување од височина-5 броја;
- техничко возило со корпа;
- интервентни одела;
- алуминиумски скали троделни - 3 броја;
- ножици за метал-2 броја.

Обезбедувањето на опремата ќе зависи и од обезбедување на средства од други извори.

9 а. Административно-техничко опремување:

- клима уред- 2 бр.

10. Соработка со претпријатијата што стопанисуваат со шуми, земјоделски површини, водоводна мрежа, електрична енергија и др.

ТППЕ Струмица со свои претставници редовно учествува на работни состаноци со:

- раководните и оперативните структури на ЈПШС „Беласица“ Струмица (превземање на превентивни мерки за сведување на опасностите од појава на шумски пожари на минимум и организирано дејствување во локализирање и гаснење во случај на нивна појава);
- земјоделските комбинати кои стопанисуват со житни култури (за превземање на противпожарни мерки пред, за време и по завршувањето на жетвените работи;
- ЈПКД „Комуналец“- состојба на хидрантска мрежа, заедничко координирано делување при технички интервенции и асистенции;
- ЕВН Подружница-Струмица - унапредување и синхронизирање на соработката во сите случаи на ициденти предизвикани од електричната енергија, каде е неопходна стручна помош и асистенција.

11. Посета на претпријатијата во општините

Во тековната година предвидена е посета на објекти (институции) со висока пожарна загрозеност-(бензински станици , енергетски постројки, дрвно-преработувачки и производствени капацитети , складишта на високо запаливи материи се со цел запознавање со нивната инфраструктура од аспект на ПП заштита, организирање предавања од превентивен карактер , показни вежби со вработените и сл.

Покрај горенаведеното ТППЕ и оваа година заедно со Дирекцијата за заштита и спасување ПО-Струмица, Центарот за управување со кризи и Општинската организација на Црвениот крст активно ќе зема учество во

реализирањето на Проектот „Зајакнување на капацитетите и отпорноста на локалните власти во случај на природни несреќи и катастрофи “- поддржан од Локалната самоуправа и UNDP) во подрачните училишта со наставни содржини од противпожарната заштита , презентација на техничките средства со кои располага ТППЕ и изведување на показни вежби.

Во рамки на овој проект во 2012 ќе бидат опфатени и:

- ЛУБ „Б.Ј. Мучето“;
- ЈПКД „Комуналец“;
- Дом на АРМ;
- Младински центар;
- ЈП „Паркиралишта-Струмица“;
- Одделение за урбанизам.

12. Смотри на ТППЕ-Струмица

Во текот на целата година секојдневно се врши смотра на:

- изгледот на пожарникарите
- гаражниот простор и возилата
- просториите за дневен престој и пасивен одмор
- санитарниот јазол

Секој месец се врши смотра на:

- личната заштитна опрема;
- колективната заштитна опрема;
- на целокупната опрема и инвентар со кои располага ТППЕ.

13. Подготовка на единицата пред летната и зимската сезона

Во месец мај се врши преглед на целокупната опрема со посебен осврт на опремата за гаснење на шумски и полски пожари.

Во текот на месец октомври се врши подготовка на возилата и погонските системи за претстојната зимската сезона - гуми, масла, акумулатори, електрична инсталација, проверка на средствата против замрзнување во возилата , редовно подмачкување на возилата , проверка на зимската опрема, системите за сигнализација, агрегати , моторни пумпи , хидраулични алатки за справување со сообраќајни незгоди и сл.

14. Ажурирање на картотеката за позначајните објекти и хидрантската мрежа

Во текот на целата година се изготвуваат оперативни карти за гаснење пожари на позначајни објекти со потребните податоци и графички прикази на хидрантската мрежа.

15. Контролни активности од страна на командирот на ТППЕ Струмица

Командирот на ТППЕ Струмица во текот на секој месец врши по четири контроли и тоа: две до 23 часот и две по 23 часот.

По извршената контрола Командирот на ТППЕ за сите воочени недостатоци (доколку ги има) сугерира на командирот на одделение за нивно отстранување, а во одредени случаи превзема и соодветни дисциплински мерки.

16. Ажурирање на планот за мобилизација

Во текот на месеците март, мај и ноември се врши ажурирање на планот за мобилизација (проверка со ангажирање на сите вработени во ТППЕ Струмица).

17. Работи на одржување на објектот

Во текот на 2012 година предвидено е да се изврши:

- санација на дел од кровната конструкција;
- обновување на санитарниот јазол;
- варосување на просторот за дневен престој на пожарникатите; и
- санација на прозорци и врати.

Б. Други форми на активности за поддржување и помагање на ТППЕ

Активностите на Територијалната противпожарна единица - Струмица , кои ги надминуваат границите на територијата на Општина Струмица, освен со финансиски средства, Советот на Општината и Градоначалникот ќе ги помагаат и стимулираат и со:

- одбележување на Денот на пожарникарите;
- прогласување на најистакнати пожарникари во извршувањето на работните задачи;

- обврски при гаснењето на пожари;
- учество на Градоначалникот и претставници на Советот на средби и настани организирани од страна на ТППЕ по разни поводи и прослави; и
- поддршка и учество во проектни активности.

средства од Буџетот на општина Струмица за 2012 година Програма W0 во износ од 8.800.000,00 денари и Програма E0 во висина од 2.410.000,00 денари.

Финасирањето ќе се врши и од:

- Средства од Буџетот на РМ;
- Доброволни прилози и други средства од осигурителни друштва, фондации, правни и физички лица, наменети за унапредување на заштитата од пожари;
- Приходи од сопствени извори за извршени услуги од страна на Територијалната противпожарна единица; и
- Приходи од други општини.

III. Финансирање

Финансирањето на активностите од областа на заштитата и спасувањето, справувањето со кризни состојби и дејствувањето на Територијалната противпожарна единица, утврдени според оваа Програма ќе биде реализирани со

IV. Распоред на финансиските средства за ТППЕ Струмица

р.б.	Намена	износ
1.	Гориво и масла	400.000,00
2.	Регистрација на моторни возила	200.000,00
3.	Униформи-комплет	500.000,00
4.	Други материјали за специјална намена (пена)	100.000,00
5.	Поправка на возила	250.000,00
6.	Осигурување на вработени (несреќи, живот)	30.000,00
7.	Други здравствени услуги	130.000,00
8.	Одржување (варосување, средства за хигиена, чистење и сл.)	150.000,00
9.	Комунални услуги (струја, вода, огрев)	100.000,00
10.	Опрема	200.000,00
11.	Други активности	50.000,00
12.	Транфер за заштита и спасување	300.000,00
	Вкупно:	2.410.000,00

VI. Завршни одредби:

За спроведувањето на оваа Програма се грижи Градоначалникот на Општина Струмица, во соработка со Општинскиот штаб за заштита и спасување, Дирекцијата за заштита и спасување, Центарот за управување со кризи, државниот инспектор за заштита од пожари, инспекторот за заштита и спасување и другите надлежни органи и тела. Органите и телата на Советот на Општина Струмица ќе го следат спроведувањето на оваа Програма и активно ќе учествуваат во нејзината реализација, како и во покренувањето на

иницијативи, давање на мислења и поднесување на предлози во врска со остварувањето на програмските цели и активности.

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Струмица“.

Бр. 07-7873/1 Совет на општина Струмица
29.12.2011 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Програмата за обележување на годишнини на значајни настани и истакнати личности во 2012 година

Се објавува Програмата за обележување на годишнини на значајни настани и истакнати личности во 2012 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.12.2011 година.

Бр. 08-7874/2 Градоначалник
30.12.2011 год. на општина Струмица
Струмица Зоран Заев с.р.

388.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 12 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 29.12.2011 година, донесе

Програма
за одбележување на годишнини на значајни настани и истакнати личности во 2012 година во Општина Струмица

I. Со Општинската програма за одбележување на годишнини на значајни настани и истакнати личности во 2012 година (во понатамошниот текст Програма), се определуваат годишнините на значајните настани и истакнати личности од посебно значење за развојот на Република Македонија и Струмица, за афирмација на историското и културното наследство и негување на општоцивилизационските вредности и државните празници на Република Македонија, утврдени со закон.

II. Во 2012 година ќе се одбележат следните годишнини на значајни настани и личности:

Февруари

1. 04.02.2012 година

-140 години од раѓањето на апостолот на македонското револуционерно движење за ослободување од турското ропство Гоце Делчев
Носител: ОУ “Гоце Делчев” од Вељуса во содејство со Комисијата.

2. 26.02.2012 година

-Осум години од загинавањето на претседателот на Република Македонија, Борис Трајковски
Носител: Комисијата

Април

1. 14.04.2012 година

- 15 години од смртта на еден од најеминентните македонски и роднокрајни писатели – Видое Подгорец.
Носител: ОУ “Видое Подгорец” Струмица во содејство со Комисијата.

Мај

1. 01.05.2012 година

-Меѓународен ден на трудот
Носител: Општинскиот синдикален совет

2. 04.05.2012 година

-109 години од убиството на апостолот на македонското револуционерно движење за ослободување од турското ропство Гоце Делчев.
Носител: Комисијата

3. 09.05.2012 година

-Меѓународен ден на победата над фашизмот
Носител: Комисијата

4. 12.05.2012 година

- 70 години од смртта на првоборецот Сандо Масев
Носител: ОУ “Сандо Масев” - Струмица во содејство со Комисијата.

- 24.05.2012 год.

“Св. Кирил и Методиј” – ден на сесловенските просветители
Носител: ОУ “Св. Кирил и Методиј” с. Дабиле со содејство со Комисијата

5. 31.05.2012 г.

- 140 години од раѓањето на еден од најистакнатите дејци и поклоници на македонското револуционерно движење за ослободување од турското ропство – Јане Сандански.
Носител: СОУ “Јане Сандански” – Струмица во содејство со Комисијата

Јуни

1. 25.06.2012 година

- 56 години од раѓањето на трагично загиналиот претседател на Република Македонија – Борис Трајковски.
Носител: Комисијата.

Јули

1. 12.07.2012 година

- **70 години** од формирањето и излегувањето на јадрото на Првиот Струмички партизански одред

Носител: Општински одбор на СБМ од НОАВМ во содејство со Комисијата

2. 14.07.2012 година

- **68-години** од убиството на народниот херој Благој Јанков Мучето од страна на бугарскиот фашистички окупатор и домашните предавници.

Носители: Општински одбор на СБМ од НОАВМ, Локалната установа библиотека "Благој Јанков Мучето" Струмица и Домот за деца и млади "Благој Мучето" од Струмица во содејство со Комисијата.

Август

1. 02.08.2012 година

Ден на Републиката

- 109 години од Илинденското востание и создавање на Крушевската Република

- **68 години** од одржувањето на Првото заседание на АСНОМ и поставувањето темелите на Македонската држава

Носител: Комисијата

2. 13.08.2012 година

- **61 години** од убиството на петтемина струмички студенти

Носител: Комисијата

Септември

1. 08.09.2012 година

- **Ден на независноста на Република Македонија**

- 21 години од референдумската определба за независна и суверена Република Македонија

Носител: Комисијата

2. 11.09.2012 година

- **Ден на ослободувањето на Струмица**

- **68 години** слободна Струмица

(Поради близината на Денот на независноста на Република Македонија и Денот на ослободувањето на Струмица, одбележувањето на двата датума ќе се реализира според заедничка програма).

Носител: Комисијата.

3. 21.09.2012 година

– Меѓународен ден на мирот.

Носител: Комисијата

Октомври

1. 11.10.2012 година

- **Ден на народносот востание на Македонија и Ден на борецот**

- **71 години** од првите востанички истрели во Прилеп и Куманово против фашистичките окупатори.

Носител: Комисијата

2. 23.10.2012 година

- **Ден на македонската револуционерна борба**

Носител: Комисијата

Декември

1. 11.12.2012 година

- **Ден на заштитниците на Струмица – Светите 15 Тивериополски свештено-маченици**

Оваа година се одбележуваат 1650 години од убиството на Светите петнаесет Тивериополски Свештеномаченици

Носител: Комисијата

III

Покрај настаните од точка II, Локалната самоуправа во текот на годината ќе се вклучи и во одбележувањето на годишнини од раѓањето или смртта на личности кои се земени како патрони на различни институции, како и на настани од историјата на македонскиот народ што ќе бидат одбележувани од други институции и невладини организации.

III. Финансиски план

Финансиските средства за реализација на оваа Програма ќе се обезбедат од Буџетот на општина Струмица за 2012 година – Програма Е0 во зависност од активностите што ќе бидат реализирани

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Сл.гласник на општина Струмица".

Бр. 07-7874/1 Совет на општина Струмица
29.12.2011 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/02) и член 39 став 1 алинея 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“

бр.5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на општина Струмица за 2012 година

Се објавува Програмата за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на општина Струмица за 2012 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.12.2011 година.

Бр. 08-7877/2 Градоначалник
30.12.2011 год. на општина Струмица
Струмица Зоран Заев с.р.

389.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02), член 89 став 1 точка 1 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/11) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 29.12.2011 година, донесе

П р о г р а м а
за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на општина Струмица за 2012 година

I. Вовед:

1. Општ дел

Со донесување на новиот Закон за градежно земјиште („Сл.весник на РМ бр.17/2011 од 11.02.2011), градежното земјиште може да биде во сопственост на Република Македонија, општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, домашни и странски правни и физички лица.

Сопственоста на градежното земјиште создава права и обврски. Сопственоста на градежното земјиште вклучува и право на градење на земјиштето. Одлука за стекнување на сопственост на градежното земјиште за општините, општините во градот Скопје и градот Скопје донесува Советот.

Сопственоста на општините им ги овозможува следните права: на градење, користење, пренесување на правото на

градење на други лица и отуѓување на градежното земјиште.

Со градежното земјиште сопственост на Република Македонија управува Владата на Република Македонија.

Градежното земјиште наменето за општа употреба можат да го користат сите правни и физички лица, општините, општините во градот Скопје и градот Скопје. Правото на користење Владата на Република Македонија може да го пренесе на општините.

Сопственоста на градежното земјиште ја опфаќа неговата површина и се она што е со него трајно поврзано, а се наоѓа над или под површината.

Градежното земјиште е добро од општ интерес за Република Македонија, а уредувањето на градежното земјиште е од јавен интерес.

Градежното земјиште може да биде изградено и неизградено, уредено и неуредено. Изградено градежно земјиште е земјиште на кое е изграден објект од траен карактер и земјиштето што служи за редовна употреба на објектот во граници на градежната парцела.

Уредено градежно земјиште е земјиште опремено со комунална инфраструктура, додека неуредено е земјиште на кое нема изградно комунална инфраструктура.

Градежно земјиште е земјиште кое е планирано со урбанистички план или урбанистичка планска документација.

Градежна парцела е дел од градежното земјиште, чии граници се утврдени со урбанистички план или урбанистичка планска документација и може да се состои од една, од дел или од повеќе катастарски парцели.

Објект од траен карактер е објект изграден со документација (одобрение) и заведен во јавните книги за недвижности.

Објект од времен карактер е објект поставен со одобрение за поставување до реализација на урбанистички план или урбанистичка документација. Времените објекти не се дел од градежното земјиште и врз основа на нив не може да се стекне сопственост на градежното земјиште.

Инфраструктурен објект е подземна или надземна градба за инсталации од комуналната инфраструктура.

Прометот со градежното земјиште е слободен.

Градежното земјиште сопственост на Република Македонија може да се отуѓи, даде на користење (концесија или јавно приватно партнерство), даде под долготраен и краткотраен закуп, разменува или да се востановат други стварни права.

II.Просторен опфат и предмет на Програмата

Предмет на Програмата е менаџирање со градежното земјиште во сопственост на Република Македонија што се наоѓа на територијата на Општина Струмица, дефинирана според територијалната организација на Република Македонија, за време на календарска 2012 година.

За да може да се врши отуѓување, давање под закуп, на градежното земјиште потребно е да се изработи мапа на државното градежно земјиште во општината со сите нумерички податоци за истото.

Важен фактор во оваа постапка е и категоријата урбанистички план, односно урбанистичките планови врз основа на кои може да се издаде одобрение за градење.

Во текот на годишната Програмата се предвидува предмет на менаџирање со градежното земјиште во сопственост на Република Македонија да бидат градежните парцели што се наоѓаат на териториите на следните населени места и локалитети: Градот Струмица (се наведуваат населените места и локалитети; за населените места за кои постојат повеќе од еден урбанистички план, се наведуваат насловите на сите урбанистички планови што се однесуваат на парцелите што се предмет на Програмата).

III. Основи за изработка на Програмата

1.Законски основ

Законски основ на програмата за управување со градежното земјиште се: Закон за локалната самоуправа (Сл. Весник на РМ 5/2002), Закон за градежно земјиште (Сл.весник на РМ бр.17/2011 од 11.02.2011) и чл. 14 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник бр. 5/06).

2.Основни плански документи

Други документи потребни за изработка на Програмата се следните стратешки, развојни и плански документи донесени на локално ниво:

- Стратегија за локален економски развој – 2006-2013 година;
- Платформа за развој на Општина Струмица 2006 - 2011 година;
- Стратегиски план на Струмичкиот регион 2006-2013 година;

- Локален акциски план за вработување;
- Генерален урбанистички план на Град Струмица за плански период од 2006 до 2020 година;
- Урбанистички планови за населените места
- Програма за изработка на урбанистички планови во 2012 година;
- Плански програми за изработка на урбанистичка документација за индустриски зони во Општина Струмица;
- SWOT анализа на Струмичкиот микро регион;
- Анкета за бизнис-климата во Струмичкиот регион; и
- Други стратешки документи.

IV.Цели на Програмата

1.Општи цели на Програмата

Обезбедување на услови за социо-економски развој на општината, преку правене просторни услови за развој.

2.Конкретни цели на Програмата по населени места, урбани блокови и локалитети

Заинтересираните граѓани за изградба на сопствени простори за обавување на дејност Предлог – Програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на општина Струмица за 2012 година можат да ја реализираат својата потреба, а со тоа да придонесат за развој на населеното место/локалитет, користење на локалните ресурси, вработување на лица, обезбедување на подобри услови за живеење.

3.Обем и преглед на градежно земјиште што е предмет на Програмата (групирани по населено место и по урбанистички план)

Со оваа програма се опфатени парцели од градежно земјиште кое е исклучиво во сопственост на Република Македонија, односно не се земени во предвид парцели на кои покрај Република Македонија има и друг сопственик, односно парцели кои што до донесување на програмата се идентификувани како такви.

V. Графички прилог со одбележани градежни парцели што ќе бидат предмет на менаџирање во тоа населено место/ локалитет, идентификувани со број на градежните парцели и со детален преглед на градежните парцели (по населено место и по урбанистички план)

A. Градежни парцели што ќе бидат предмет на отуѓување по пат на јавно надавање:

1. Информации за градежна парцела: 1.2 Блок 42 - Струмица

Број на градежна парцела ГП 1.2

Вкупна површина на градежната парцела 5.844 м²

Намена на земјиштето (основна класа) Г2- лесна и загадувачка индустрија

Намена на земјиштето (опис) градежно неизградено земјиште вон централно подрачје подзона Д

Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела

Површина за градба 2,541 м²

Бруто развиена површина 3,559 м²

Процент на изграденост 43,49


Коефициент на искористеност на земјиштето 0,60

Максимална дозволена висина – во зависност од технолошкиот процес

Катност P+1

Почетна/Утврдена цена по метар квадратен 61,00 ден. и

Вкупна почетна/утврдена цена 356.484,00 ден.



2. Информации за градежна парцела: 1.3 Блок 42 - Струмица

Број на градежна парцела ГП 1.3

Вкупна површина на градежната парцела 4690 m²

Намена на земјиштето (основна класа) Г2 - лесна и загадувачка индустрија

Намена на земјиштето (опис) градежно неизградено земјиште вон централно подрачје подзона Д

Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела

Површина за градба 2743m²

Бруто развиена површина 3840 m²

Процент на изграденост 58,49


Коефициент на искористеност на земјиштето 0.81

Максимална дозволена висина – во зависност од технолошкиот процес

Катност P+1


Почетна/Утврдена цена по метар квадратен 61,00 ден. и

Вкупна почетна/утврдена цена 286,090,00 ден.



3. Информации за градежна парцела: 1.34 Блок 42 - Струмица

Број на градежна парцела ГП 1.34
 Вкупна површина на градежната парцела 4664 m²
 Намена на земјиштето (основна класа) Г2- лесна и загадувачка индустрија
 Намена на земјиштето (опис) градежно неизградено земјиште вон централно подрачје
 подзона Д
 Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела
 Површина за градба 2715 m²
 Бруто развиена површина 3801 m²
 Процент на изграденост 58,21
 Коефициент на искористеност на земјиштето 0.81
 Максимална дозволена висина – во зависност од технолошкиот процес
 Катност Р+1
 Почетна/Утврдена цена по метар квадратен 61,00 ден. и
 Вкупна почетна/утврдена цена 284,504,00 ден.



4. Информации за градежна парцела: 1.33 Блок 42 - Струмица

Број на градежна парцела ГП 1.33

Вкупна површина на градежната парцела 2907 m²

Намена на земјиштето (основна класа) Г2- лесна и загадувачка индустрија

Намена на земјиштето (опис) градежно неизградено земјиште вон централно подрачје подзона Д

Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела

Површина за градба 1564 m²

Бруто развиена површина 2190m²

Процент на изграденост 53,80


Коефициент на искористеност на земјиштето 0.75

Максимална дозволена висина – во зависност од технолошкиот процес

Катност Р+1

Почетна/Утврдена цена по метар квадратен 61,00 ден. и

Вкупна почетна/утврдена цена 177,327,00 ден.



5. Информации за градежна парцела: 1,4 Блок 42 - Струмица

Број на градежна парцела ГП 1,4

Вкупна површина на градежната парцела 2684 м²

Намена на земјиштето (основна класа) Г2- лесна и загадувачка индустрија

Намена на земјиштето (опис) градежно неизградено земјиште вон централно подрачје подзона Д

Броеви на катастарски парцели во состав на градежната парцела

Површина за градба 1289 м²

Бруто развиена површина 1805 м²

Процент на изграденост 48,03


Коефициент на искористеност на земјиштето 0.67

Максимална дозволена висина – во зависност од технолошкиот процес

Катност Р+1

Почетна/Утврдена цена по метар квадратен 61.00 ден.

Вкупна почетна/утврдена цена 163.724,00 ден.



6. Информации за градежна парцела: 1,5 Блок 42 - Струмица

Број на градежна парцела ГП 1,5

Вкупна површина на градежната парцела 3628 м²

Намена на земјиштето (основна класа) Г2- лесна и загадувачка индустрија

Намена на земјиштето (опис) градежно неизградено земјиште вон централно подрачје подзона Д

Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела

Површина за градба 1954 м²

Бруто развиена површина 2736 м²

Процент на изграденост 53,86


Коефициент на искористеност на земјиштето 0,75

Максимална дозволена висина – во зависност од технолошкиот процес

Катност П+1

Почетна/Утврдена цена по метар квадратен 61,00 ден.

Вкупна почетна/утврдена цена 221,308,00 ден.



7. Информации за градежна парцела: 38-47 Блок 38 - Струмица

Број на градежна парцела ГП 38-47

Вкупна површина на градежната парцела 4327,6 м²

Намена на земјиштето (основна класа) ДЗ – спорт и рекреација

Намена на земјиштето (опис) градежно неизградено земјиште вон централно подрачје подзона Е

Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела 10/1

Површина за градба 2067м²

Бруто развиена површина

Процент на изграденост


Коефициент на искористеност на земјиштето

Максимална дозволена висина 9,5

Катност П

Почетна/Утврдена цена по метар квадратен 900,00 ден.

Вкупна почетна/утврдена цена 3,894,840,00 ден.



8. Информации за градежна парцела: 369 Блок 14 - Струмица

Број на градежна парцела ГП 369

Вкупна површина на градежната парцела 1.056 м²

Намена на земјиштето (основна класа) А2 – домување во станбени згради

Намена на земјиштето (опис) градежно неизградено земјиште вон централно подрачје подзона Б

Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела

Површина за градба 340 м²

Бруто развиена површина 1700 м²

Процент на изграденост

Коефициент на искористеност на земјиштето

Максимална дозволена висина 13,5

Катност П+3+Пк

Почетна/Утврдена цена по метар квадратен 2300,00 ден.

Вкупна почетна/утврдена цена 2,428,800,00 ден.



9. Информации за градежна парцела:207 Блок 14 - Струмица

Број на градежна парцела ГП 207

Вкупна површина на градежната парцела 240 м²

Намена на земјиштето (основна класа) А1- домување во семејни куќи

Намена на земјиштето (опис) градежно неизградено земјиште вон централно подрачје подзона А

Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела

Површина за градба 100 м²

Бруто развиена површина 300 м²

Процент на изграденост


Коефициент на искористеност на земјиштето

Максимална дозволена висина 9,5

Катност П+2

Почетна/Утврдена цена по метар квадратен 61,00 ден.

Вкупна почетна/утврдена цена 14,640,00 ден.



10. Информации за градежна парцела: 34,3,1 Блок 3 - Струмица

Број на градежна парцела ГП 34,3,1

Вкупна површина на градежната парцела 6027 м²

Намена на земјиштето (основна класа) Г2,3,4- лесна и загадувачка индустрија

Намена на земјиштето (опис) градежно неизградено земјиште вон централно подрачје подзона Д

Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела

Површина за градба 3941 м²

Бруто развиена површина 10849 м²

Процент на изграденост 65


Коефициент на искористеност на земјиштето 1,8

Максимална дозволена висина – во зависност од технолошкиот процес

Катност П


Почетна/Утврдена цена по метар квадратен 61,00 ден.

Вкупна почетна/утврдена цена 367,647,00 ден.



11. Информации за градежна парцела: 35,3,1 Блок 3 - Струмица

Број на градежна парцела ГП 35,3,1
 Вкупна површина на градежната парцела 3838 м²
 Намена на земјиштето (основна класа) Г2,3,4- лесна и незагадувачка индустрија
 Намена на земјиштето (опис) градежно неизградено земјиште вон централно подрачје
 подзона Д
 Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела
 Површина за градба 2553 м²
 Бруто развиена површина 6908 м²
 Процент на изграденост 66
 Коефициент на искористеност на земјиштето 1,8
 Максимална дозволена висина – во зависност од технолошкиот процес
 Катност П
 Почетна/Утврдена цена по метар квадратен 61,00 ден. и
 Вкупна почетна/утврдена цена 234,118,00 ден.



12. Информации за градежна парцела: 36,3,1 Блок 3 - Струмица

Број на градежна парцела ГП 36,3,1

Вкупна површина на градежната парцела 2198 м²

Намена на земјиштето (основна класа) Г2,3,4- лесна и загадувачка индустрија

Намена на земјиштето (опис) градежно неизградено земјиште вон централно подрачје подзона Д

Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела

Површина за градба 1326 м²

Бруто развиена површина 3956 м²

Процент на изграденост 60


Коефициент на искористеност на земјиштето 1,79

Максимална дозволена висина – во зависност од технолошкиот процес

Катност П


Почетна/Утврдена цена по метар квадратен 61,00 ден. и

Вкупна почетна/утврдена цена 134,078,00 ден.



13. Информации за градежна парцела: 37,3,1 Блок 3 - Струмица

Број на градежна парцела ГП 37,3,1
Вкупна површина на градежната парцела 2764 м²
Намена на земјиштето (основна класа) Г2,3,4- лесна и незагадувачка индустрија
Намена на земјиштето (опис) градежно неизградено земјиште вон централно подрачје
подзона Д
Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела
Површина за градба 1868 м²
Бруто развиена површина 4975 м²
Процент на изграденост 67
Коефициент на искористеност на земјиштето 1,79
Максимална дозволена висина – во зависност од технолошкиот процес
Катност П
Почетна/Утврдена цена по метар квадратен 61,00 ден. и
Вкупна почетна/утврдена цена 168,604,00 ден.



14. Информации за градежна парцела: 38,3,1 Блок 3 - Струмица

Број на градежна парцела ГП 38,3,1

Вкупна површина на градежната парцела 2405 м²

Намена на земјиштето (основна класа) Г2,3,4- лесна и загадувачка индустрија

Намена на земјиштето (опис) градежно неизградено земјиште вон централно подрачје подзона Д

Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела

Површина за градба 1563 м²

Бруто развиена површина 4329 м²

Процент на изграденост 64


Коефициент на искористеност на земјиштето 1,8

Максимална дозволена висина – во зависност од технолошкиот процес

Катност П

Почетна/Утврдена цена по метар квадратен 61,00 ден. и

Вкупна почетна/утврдена цена 146,705,00 ден.



15. Информации за градежна парцела: 39,3,1 Блок 3 - Струмица

Број на градежна парцела ГП 39,3,1

Вкупна површина на градежната парцела 3616 м²

Намена на земјиштето (основна класа) Г2,3,4- лесна и незагадувачка индустрија

Намена на земјиштето (опис) градежно неизградено земјиште вон централно подрачје подзона Д

Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела

Површина за градба 2426 м²

Бруто развиена површина 6509 м²

Процент на изграденост 67


Коефициент на искористеност на земјиштето 1,8

Максимална дозволена висина – во зависност од технолошкиот процес

Катност П

Почетна/Утврдена цена по метар квадратен 61,00 ден. и

Вкупна почетна/утврдена цена 220,576,00 ден.



16. Информации за градежна парцела: 40,3,1 Блок 3 - Струмица

Број на градежна парцела ГП 40,3,1

Вкупна површина на градежната парцела 2706 м²

Намена на земјиштето (основна класа) Г2,3,4- лесна и незагадувачка индустрија

Намена на земјиштето (опис) градежно неизградено земјиште вон централно подрачје подзона Д

Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела

Површина за градба 1329 м²

Бруто развиена површина 4871 м²

Процент на изграденост 49


Коефициент на искористеност на земјиштето 1,8

Максимална дозволена висина – во зависност од технолошкиот процес

Катност П

Почетна/Утврдена цена по метар квадратен 61,00 ден. и

Вкупна почетна/утврдена цена 165.066,00 ден.



17. Информации за градежна парцела: 41,3,1 Блок 3 - Струмица

Број на градежна парцела ГП 41,3,1

Вкупна површина на градежната парцела 2760 м²

Намена на земјиштето (основна класа) Г2,3,4- лесна и загадувачка индустрија

Намена на земјиштето (опис) градежно неизградено земјиште во централно подрачје подзона Д

Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела

Површина за градба 1905 м²

Бруто развиена површина 4968 м²

Процент на изграденост 69


Коефициент на искористеност на земјиштето 1,8

Максимална дозволена висина – во зависност од технолошкиот процес

Катност П

Почетна/Утврдена цена по метар квадратен 61,00 ден. и

Вкупна почетна/утврдена цена 168.360,00 ден.



18. Информации за градежна парцела: 42,3,1 Блок 3 - Струмица

Број на градежна парцела ГП 42,3,1

Вкупна површина на градежната парцела 2754 м²

Намена на земјиштето (основна класа) Г2,3,4- лесна и загадувачка индустрија

Намена на земјиштето (опис) градежно неизградено земјиште вон централно подрачје подзона Д

Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела

Површина за градба 1657 м²

Бруто развиена површина 4957 м²

Процент на изграденост 60


Коефициент на искористеност на земјиштето 1,8

Максимална дозволена висина – во зависност од технолошкиот процес

Катност П

Почетна/Утврдена цена по метар квадратен 61,00 ден. и

Вкупна почетна/утврдена цена 167.994,00 ден.



19. Информации за градежна парцела: 43,3,1 Блок 3 - Струмица

Број на градежна парцела ГП 43,3,1

Вкупна површина на градежната парцела 2743 м²

Намена на земјиштето (основна класа) Г2,3,4- лесна и незагадувачка индустрија

Намена на земјиштето (опис) градежно неизградено земјиште вон централно подрачје подзона Д

Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела

Површина за градба 1646 м²

Бруто развиена површина 4937 м²

Процент на изграденост 60


Коефициент на искористеност на земјиштето 1,8

Максимална дозволена висина – во зависност од технолошкиот процес

Катност П

Почетна/Утврдена цена по метар квадратен 61,00 ден. и

Вкупна почетна/утврдена цена 167.323,00 ден.



20. Информации за градежна парцела: 44,3,1 Блок 3 - Струмица

Број на градежна парцела ГП 44,3,1

Вкупна површина на градежната парцела 2659 м²

Намена на земјиштето (основна класа) Г2,3,4- лесна и загадувачка индустрија

Намена на земјиштето (опис) градежно неизградено земјиште вон централно подрачје подзона Д

Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела

Површина за градба 1519 м²

Бруто развиена површина 4786 м²

Процент на изграденост 57


Коефициент на искористеност на земјиштето 1,8

Максимална дозволена висина – во зависност од технолошкиот процес

Катност П

Почетна/Утврдена цена по метар квадратен 61,00 ден. и

Вкупна почетна/утврдена цена 162.199,00 ден.



21. Информации за градежна парцела: 45,3,1 Блок 3 - Струмица

Број на градежна парцела ГП 45,3,1

Вкупна површина на градежната парцела 1440 м²

Намена на земјиштето (основна класа) Г2,3,4- лесна и загадувачка индустрија

Намена на земјиштето (опис) градежно неизградено земјиште во централно подрачје подзона Д

Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела

Површина за градба 716 м²

Бруто развиена површина 2592 м²

Процент на изграденост 49


Коефициент на искористеност на земјиштето 1,8

Максимална дозволена висина – во зависност од технолошкиот процес

Катност П

Почетна/Утврдена цена по метар квадратен 61,00 ден. и

Вкупна почетна/утврдена цена 87.840,00 ден.



22. Информации за градежна парцела: 46,3,1 Блок 3 - Струмица

Број на градежна парцела ГП 46,3,1

Вкупна површина на градежната парцела 1913 м²

Намена на земјиштето (основна класа) Г2,3,4- лесна и загадувачка индустрија

Намена на земјиштето (опис) градежно неизградено земјиште во централно подрачје подзона Д

Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела

Површина за градба 1229 м²

Бруто развиена површина 3443 м²

Процент на изграденост 64


Коефициент на искористеност на земјиштето 1,8

Максимална дозволена висина – во зависност од технолошкиот процес

Катност П


Почетна/Утврдена цена по метар квадратен 61,00 ден. и

Вкупна почетна/утврдена цена 116.693,00 ден.



23. Информации за градежна парцела: 47,3,1 Блок 3 - Струмица

Број на градежна парцела ГП 47,3,1
Вкупна површина на градежната парцела 2153 м²
Намена на земјиштето (основна класа) Г2,3,4- лесна и загадувачка индустрија
Намена на земјиштето (опис) градежно неизградено земјиште вон централно подрачје подзона Д
Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела
Површина за градба 1413 м²
Бруто развиена површина 3875 м²
Процент на изграденост 65
Коефициент на искористеност на земјиштето 1,8
Максимална дозволена висина – во зависност од технолошкиот процес
Катност П
Почетна/Утврдена цена по метар квадратен 61,00 ден. и
Вкупна почетна/утврдена цена 131.333,00 ден.



24. Информации за градежна парцела: 48,3,1 Блок 3 - Струмица

Број на градежна парцела ГП 48,3,1

Вкупна површина на градежната парцела 2179 м²

Намена на земјиштето (основна класа) Г2,3,4- лесна и загадувачка индустрија

Намена на земјиштето (опис) градежно неизградено земјиште вон централно подрачје подзона Д

Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела

Површина за градба 1457 м²

Бруто развиена површина 3922 м²

Процент на изграденост 66


Коефициент на искористеност на земјиштето 1,8

Максимална дозволена висина – во зависност од технолошкиот процес

Катност П

Почетна/Утврдена цена по метар квадратен 61,00 ден. и

Вкупна почетна/утврдена цена 132.919,00 ден.



25. Информации за градежна парцела: 49,3,1 Блок 3 - Струмица

Број на градежна парцела ГП 49,3,1

Вкупна површина на градежната парцела 2115 м²

Намена на земјиштето (основна класа) Г2,3,4- лесна и загадувачка индустрија

Намена на земјиштето (опис) градежно неизградено земјиште вон централно подрачје подзона Д

Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела

Површина за градба 1430 м²

Бруто развиена површина 3807 м²

Процент на изграденост 67


Коефициент на искористеност на земјиштето 1,8

Максимална дозволена висина – во зависност од технолошкиот процес

Катност П

Почетна/Утврдена цена по метар квадратен 61,00 ден. и

Вкупна почетна/утврдена цена 129.015,00 ден.



26. Информации за градежна парцела: 53,3,1 Блок 3 - Струмица

Број на градежна парцела ГП 53,3,1

Вкупна површина на градежната парцела 2307 м²

Намена на земјиштето (основна класа) Г2,3,4- лесна и незагадувачка индустрија

Намена на земјиштето (опис) градежно неизградено земјиште вон централно подрачје подзона Д

Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела

Површина за градба 1561 м²

Бруто развиена површина 4153 м²

Процент на изграденост 67


Коефициент на искористеност на земјиштето 1,8

Максимална дозволена висина – во зависност од технолошкиот процес

Катност П

Почетна/Утврдена цена по метар квадратен 61,00 ден. и

Вкупна почетна/утврдена цена 140.727,00 ден.



27. Информации за градежна парцела: 54,3,1 Блок 3 - Струмица

Број на градежна парцела ГП 54,3,1

Вкупна површина на градежната парцела 3022 м²

Намена на земјиштето (основна класа) Г2,3,4- лесна и незагадувачка индустрија

Намена на земјиштето (опис) градежно неизградено земјиште вон централно подрачје подзона Д

Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела

Површина за градба 2076 м²

Бруто развиена површина 5440 м²

Процент на изграденост 68


Коефициент на искористеност на земјиштето 1,8

Максимална дозволена висина – во зависност од технолошкиот процес

Катност П

Почетна/Утврдена цена по метар квадратен 61,00 ден. и

Вкупна почетна/утврдена цена 184.342,00 ден.



28. Информации за градежна парцела: 55,3,1 Блок 3 - Струмица

Број на градежна парцела ГП 55,3,1

Вкупна површина на градежната парцела 2882 м²

Намена на земјиштето (основна класа) Г2,3,4- лесна и незагадувачка индустрија

Намена на земјиштето (опис) градежно неизградено земјиште вон централно подрачје подзона Д

Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела

Површина за градба 1930 м²

Бруто развиена површина 5188 м²

Процент на изграденост 66


Коефициент на искористеност на земјиштето 1,8

Максимална дозволена висина – во зависност од технолошкиот процес

Катност П

Почетна/Утврдена цена по метар квадратен 61,00 ден. и

Вкупна почетна/утврдена цена 175.802,00 ден.



29. Информации за градежна парцела: 56,3,1 Блок 3 - Струмица

Број на градежна парцела ГП 56,3,1

Вкупна површина на градежната парцела 2872 м²

Намена на земјиштето (основна класа) Г2,3,4- лесна и загадувачка индустрија

Намена на земјиштето (опис) градежно неизградено земјиште вон централно подрачје подзона Д

Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела

Површина за градба 2241 м²

Бруто развиена површина 5170 м²

Процент на изграденост 78


Коефициент на искористеност на земјиштето 1,8

Максимална дозволена висина – во зависност од технолошкиот процес

Катност П

Почетна/Утврдена цена по метар квадратен 61,00 ден. и

Вкупна почетна/утврдена цена 175.192,00 ден.



30. Информации за градежна парцела: 57,3,1 Блок 3 - Струмица

Број на градежна парцела ГП 57,3,1

Вкупна површина на градежната парцела 2770 м²

Намена на земјиштето (основна класа) Г2,3,4- лесна и незагадувачка индустрија

Намена на земјиштето (опис) градежно неизградено земјиште вон централно подрачје подзона Д

Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела

Површина за градба 1550 м²

Бруто развиена површина 4986 м²

Процент на изграденост 55


Коефициент на искористеност на земјиштето 1,8

Максимална дозволена висина – во зависност од технолошкиот процес

Катност П

Почетна/Утврдена цена по метар квадратен 61,00 ден. и

Вкупна почетна/утврдена цена 168.970,00 ден.



31. Информации за градежна парцела: 58,3,1 Блок 3 - Струмица

Број на градежна парцела ГП 58,3,1

Вкупна површина на градежната парцела 2094 м²

Намена на земјиштето (основна класа) Г2,3,4- лесна и загадувачка индустрија

Намена на земјиштето (опис) градежно неизградено земјиште вон централно подрачје подзона Д

Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела

Површина за градба 1129 м²

Бруто развиена површина 3769 м²

Процент на изграденост 53


Коефициент на искористеност на земјиштето 1,8

Максимална дозволена висина – во зависност од технолошкиот процес

Катност П

Почетна/Утврдена цена по метар квадратен 61,00 ден. и

Вкупна почетна/утврдена цена 127.734,00 ден.



32. Информации за градежна парцела: 59,3,1 Блок 3 - Струмица

Број на градежна парцела ГП 59,3,1

Вкупна површина на градежната парцела 4606 м²

Намена на земјиштето (основна класа) Г2,3,4- лесна и незагадувачка индустрија

Намена на земјиштето (опис) градежно неизградено земјиште вон централно подрачје подзона Д

Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела

Површина за градба 3093 м²

Бруто развиена површина 8281 м²

Процент на изграденост 71


Коефициент на искористеност на земјиштето 1,8

Максимална дозволена висина – во зависност од технолошкиот процес

Катност П

Почетна/Утврдена цена по метар квадратен 61,00 ден. и

Вкупна почетна/утврдена цена 280.966,00 ден.



33. Информации за градежна парцела: 60,3,1 Блок 3 - Струмица

Број на градежна парцела ГП 60,3,1

Вкупна површина на градежната парцела 3339 м²

Намена на земјиштето (основна класа) Г2,3,4- лесна и незагадувачка индустрија

Намена на земјиштето (опис) градежно неизградено земјиште вон централно подрачје подзона Д

Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела

Површина за градба 1471 м²

Бруто развиена површина 6010 м²

Процент на изграденост 44


Коефициент на искористеност на земјиштето 1,8

Максимална дозволена висина – во зависност од технолошкиот процес

Катност П

Почетна/Утврдена цена по метар квадратен 61,00 ден. и

Вкупна почетна/утврдена цена 203.679,00 ден.



34. Информации за градежна парцела: 61,3,1 Блок 3 - Струмица

Број на градежна парцела ГП 61,3,1

Вкупна површина на градежната парцела 2934 м²

Намена на земјиштето (основна класа) Г2,3,4- лесна и незагадувачка индустрија

Намена на земјиштето (опис) градежно неизградено земјиште вон централно подрачје подзона Д

Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела

Површина за градба 1876 м²

Бруто развиена површина 5281 м²

Процент на изграденост 63


Коефициент на искористеност на земјиштето 1,8

Максимална дозволена висина – во зависност од технолошкиот процес

Катност П


Почетна/Утврдена цена по метар квадратен 61,00 ден. и

Вкупна почетна/утврдена цена 178.974,00 ден.



35. Информации за градежна парцела: 62,3,1 Блок 3 - Струмица

Број на градежна парцела ГП 62,3,1
Вкупна површина на градежната парцела 2106 м²
Намена на земјиштето (основна класа) Г2,3,4- лесна и незагадувачка индустрија
Намена на земјиштето (опис) градежно неизградено земјиште вон централно подрачје подзона Д
Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела
Површина за градба 1221 м²
Бруто развиена површина 3791 м²
Процент на изграденост 57
Коефициент на искористеност на земјиштето 1,8
Максимална дозволена висина – во зависност од технолошкиот процес
Катност П
Почетна/Утврдена цена по метар квадратен 61,00 ден. и
Вкупна почетна/утврдена цена 128.466,00 ден.



36. Информации за градежна парцела: 63,3,1 Блок 3 - Струмица

Број на градежна парцела ГП 63,3,1

Вкупна површина на градежната парцела 3984 м²

Намена на земјиштето (основна класа) Г2,3,4- лесна и загадувачка индустрија

Намена на земјиштето (опис) градежно неизградено земјиште вон централно подрачје подзона Д

Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела

Површина за градба 2661 м²

Бруто развиена површина 7171 м²

Процент на изграденост 66


Коефициент на искористеност на земјиштето 1,8

Максимална дозволена висина – во зависност од технолошкиот процес

Катност П


Почетна/Утврдена цена по метар квадратен 61,00 ден. и

Вкупна почетна/утврдена цена 243.024,00 ден.



37. Информации за градежна парцела: 71,3,1 Блок 3 - Струмица

Број на градежна парцела ГП 71,3,1
Вкупна површина на градежната парцела 1970 м²
Намена на земјиштето (основна класа) Г2,3,4- лесна и незагадувачка индустрија
Намена на земјиштето (опис) градежно неизградено земјиште вон централно подрачје подзона Д
Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела
Површина за градба 1085 м²
Бруто развиена површина 3546 м²
Процент на изграденост 55
Коефициент на искористеност на земјиштето 1,8
Максимална дозволена висина – во зависност од технолошкиот процес
Катност П
Почетна/Утврдена цена по метар квадратен 61,00 ден. и
Вкупна почетна/утврдена цена 120.170,00 ден.



38. Информации за градежна парцела: 49,5,1 Блок 5 - Струмица

Број на градежна парцела ГП 49,5,1

Вкупна површина на градежната парцела 2996 м²

Намена на земјиштето (основна класа) Г2,3,4- лесна и незагадувачка индустрија

Намена на земјиштето (опис) градежно неизградено земјиште вон централно подрачје подзона Д

Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела

Површина за градба 2050 м²

Бруто развиена површина 5395 м²

Процент на изграденост 68

Коефициент на искористеност на земјиштето 1,8

Максимална дозволена висина – во зависност од технолошкиот процес

Катност П


Почетна/Утврдена цена по метар квадратен 61,00 ден. и

Вкупна почетна/утврдена цена 182.756,00 ден.



39. Информации за градежна парцела: 51,5,1 Блок 5 - Струмица

Број на градежна парцела ГП 51,5,1
Вкупна површина на градежната парцела 3155 м²
Намена на земјиштето (основна класа) Г2,3,4- лесна и незагадувачка индустрија
Намена на земјиштето (опис) градежно неизградено земјиште вон централно подрачје
подзона Д
Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела
Површина за градба 2173 м²
Бруто развиена површина 5681 м²
Процент на изграденост 68
Коефициент на искористеност на земјиштето 1,8
Максимална дозволена висина – во зависност од технолошкиот процес
Катност П
Почетна/Утврдена цена по метар квадратен 61,00 ден. и
Вкупна почетна/утврдена цена 192.455,00 ден.



40. Информации за градежна парцела: 85,5,1 Блок 3 - Струмица

Број на градежна парцела ГП 85,5,1

Вкупна површина на градежната парцела 2656 м²

Намена на земјиштето (основна класа) Г2,3,4- лесна и незагадувачка индустрија

Намена на земјиштето (опис) градежно неизградено земјиште вон централно подрачје подзона Д

Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела

Површина за градба 1905 м²

Бруто развиена површина 4781 м²

Процент на изграденост 71

Коефициент на искористеност на земјиштето 1,8

Максимална дозволена висина – во зависност од технолошкиот процес

Катност П


Почетна/Утврдена цена по метар квадратен 61,00 ден. и

Вкупна почетна/утврдена цена 162.016,00 ден.



41. Информации за градежна парцела: 41-44 Блок 41 - Струмица

Број на градежна парцела ГП 41-44
Вкупна површина на градежната парцела 571 м²
Намена на земјиштето (основна класа) А1- домување во семејни куќи
Намена на земјиштето (опис) градежно неизградено земјиште вон централно подрачје подзона А
Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела КП 19
Површина за градба 125 м²
Бруто развиена површина 375 м²
Процент на изграденост 21
Коефициент на искористеност на земјиштето 0,65
Максимална дозволена висина 10 м
Катност П+2
Почетна/Утврдена цена по метар квадратен 61,00 ден. и
Вкупна почетна/утврдена цена 34.831,00 ден.



42. Информации за градежна парцела: 68 Блок 22 - Струмица

Број на градежна парцела ГП 68

Вкупна површина на градежната парцела 230м²

Намена на земјиштето (основна класа) А1- домување во семејни куќи

Намена на земјиштето (опис) градежно неизградено земјиште вон централно подрачје подзона А

Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела

Површина за градба 100,0 м²

Бруто развиена површина 200,0 м²

Процент на изграденост 43


Коефициент на искористеност на земјиштето 0,86

Максимална дозволена висина 7

Катност П+1


Почетна/Утврдена цена по метар квадратен 61,00 ден.

Вкупна почетна/утврдена цена 14.030,00 ден.



43. Информации за градежна парцела на КП бр.: 7609/2 Блок 22 - Струмица

Број на градежна парцела (КП бр. 7609/2)
Вкупна површина на градежната парцела 300 м²
Намена на земјиштето (основна класа) А1- домување во семејни куќи
Намена на земјиштето (опис) градежно неизградено земјиште вон централно подрачје подзона А
Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела КП 7609/2
Површина за градба 100 м²
Бруто развиена површина 300 м²
Процент на изграденост 33
Коефициент на искористеност на земјиштето 1,0
Максимална дозволена висина 9,0 м
Катност С+П+1
Почетна/Утврдена цена по метар квадратен 61,00 ден.
Вкупна почетна/утврдена цена 18,300,00 ден.



44. Информации за градежна парцела на КП бр.: 7609/3 Блок 22 - Струмица

Број на градежна парцела (КП бр. 7609/3)

Вкупна површина на градежната парцела 300 м²

Намена на земјиштето (основна класа) А1- домување во семејни куќи

Намена на земјиштето (опис) градежно неизградено земјиште вон централно подрачје подзона А

Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела КП 7609/3

Површина за градба 100 м²

Бруто развиена површина 300 м²

Процент на изграденост 33

Коефициент на искористеност на земјиштето 1,0

Максимална дозволена висина 9,0 м

Катност С+П+1

Почетна/Утврдена цена по метар квадратен 61,00 ден.

Вкупна почетна/утврдена цена 18,300,00 ден.



45. Информации за градежна парцела на КП бр.: 7609/4 Блок 22 - Струмица

Број на градежна парцела (КП бр. 7609/4)

Вкупна површина на градежната парцела 300 м²

Намена на земјиштето (основна класа) А1- домување во семејни куќи

Намена на земјиштето (опис) градежно неизградено земјиште вон централно подрачје подзона А

Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела КП 7609/4

Површина за градба 100 м²

Бруто развиена површина 300 м²

Процент на изграденост 33


Коефициент на искористеност на земјиштето 1,0

Максимална дозволена висина 9,0 м

Катност С+П+1

Почетна/Утврдена цена по метар квадратен 61,00 ден.

Вкупна почетна/утврдена цена 18,300,00 ден.



46. Информации за градежна парцела на КП бр.: 7609/5 Блок 22 - Струмица

Број на градежна парцела (КП бр. 7609/5)

Вкупна површина на градежната парцела 300 м²

Намена на земјиштето (основна класа) А1- домување во семејни куќи

Намена на земјиштето (опис) градежно неизградено земјиште вон централно подрачје подзона А

Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела КП 7609/5

Површина за градба 100 м²

Бруто развиена површина 300 м²

Процент на изграденост 33

Коефициент на искористеност на земјиштето 1,0

Максимална дозволена висина 9,0 м

Катност С+П+1


Почетна/Утврдена цена по метар квадратен 61,00 ден.

Вкупна почетна/утврдена цена 18,300,00 ден.



47. Информации за градежна парцела на КП бр.: 7609/6 Блок 22 - Струмица

Број на градежна парцела (КП бр. 7609/6)
Вкупна површина на градежната парцела 300 м²
Намена на земјиштето (основна класа) А1- домување во семејни куќи
Намена на земјиштето (опис) градежно неизградено земјиште вон централно подрачје подзона А
Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела КП 7609/6
Површина за градба 100 м²
Бруто развиена површина 300 м²
Процент на изграденост 33
Коефициент на искористеност на земјиштето 1,0
Максимална дозволена висина 9,0 м
Катност С+П+1
Почетна/Утврдена цена по метар квадратен 61,00 ден.
Вкупна почетна/утврдена цена 18,300,00 ден.



48. Информации за градежна парцела на КП бр.: 7609/7 Блок 22 - Струмица

Број на градежна парцела (КП бр. 7609/7)

Вкупна површина на градежната парцела 325 м²

Намена на земјиштето (основна класа) А1- домување во семејни куќи

Намена на земјиштето (опис) градежно неизградено земјиште вон централно подрачје подзона А

Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела КП 7609/7

Површина за градба 100 м²

Бруто развиена површина 300 м²

Процент на изграденост 33

Коефициент на искористеност на земјиштето 1,0

Максимална дозволена висина 9,0 м

Катност С+П+1

Почетна/Утврдена цена по метар квадратен 61,00 ден.

Вкупна почетна/утврдена цена 18,300,00 ден.



49. Информации за градежна парцела на КП бр.: 7646/2 Блок 22 - Струмица

Број на градежна парцела (КП бр. 7646/2)
Вкупна површина на градежната парцела 300 м²
Намена на земјиштето (основна класа) А1- домување во семејни куќи
Намена на земјиштето (опис) градежно неизградено земјиште вон централно подрачје подзона А
Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела КП 7646/2
Површина за градба 100 м²
Бруто развиена површина 300 м²
Процент на изграденост 33
Коефициент на искористеност на земјиштето 1,0
Максимална дозволена висина 9,0 м
Катност С+П+1
Почетна/Утврдена цена по метар квадратен 61,00 ден.
Вкупна почетна/утврдена цена 18,300,00 ден.



50. Информации за градежна парцела: 3 Блок 9 - Струмица

Број на градежна парцела ПП 3

Вкупна површина на градежната парцела 43020 м²

Намена на земјиштето (основна класа) Г2 - лесна и загадувачка индустрија

Намена на земјиштето (опис) градежно неизградено земјиште вон централно подрачје подзона Д

Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела

Површина за градба 19359 м²

Бруто развиена површина 58077 м²

Процент на изграденост 45


Коефициент на искористеност на земјиштето 1,35

Максимална дозволена висина – во зависност од технолошкиот процес

Катност П+2

Почетна/Утврдена цена по метар квадратен 61,00 ден. и

Вкупна почетна/утврдена цена 2.624.220.00 ден.



51. Информации за градежна парцела: 29 - Муртино

Број на градежна парцела ГП 29

Вкупна површина на градежната парцела 1948 м²

Намена на земјиштето (основна класа) Г2 - лесна и загадувачка индустрија

Намена на земјиштето (опис) градежно неизградено земјиште во населено место подзона Д

Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела 2342

Површина за градба 1360 м²

Бруто развиена површина 2500 м²

Процент на изграденост 70


Коефициент на искористеност на земјиштето 1,28

Максимална дозволена висина – во зависност од технолошкиот процес

Катност П

Почетна/Утврдена цена по метар квадратен 61,00 ден. и

Вкупна почетна/утврдена цена 120.780.00 ден.



52. Информации за градежна парцела: 30 - Муртино

Број на градежна парцела ГП 30

Вкупна површина на градежната парцела 1605 м²

Намена на земјиштето (основна класа) Г2 - лесна и загадувачка индустрија

Намена на земјиштето (опис) градежно неизградено земјиште во населено место подзона Д

Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела 2342

Површина за градба 1100 м²

Бруто развиена површина 2200 м²

Процент на изграденост 70


Коефициент на искористеност на земјиштето 1,37

Максимална дозволена висина – во зависност од технолошкиот процес

Катност П

Почетна/Утврдена цена по метар квадратен 61,00 ден. и

Вкупна почетна/утврдена цена 97.905.00 ден.



53. Информации за градежна парцела: 31 - Муртино

Број на градежна парцела ГП 31

Вкупна површина на градежната парцела 1723 м²

Намена на земјиштето (основна класа) Г2 - лесна и загадувачка индустрија

Намена на земјиштето (опис) градежно неизградено земјиште во населено место подзона Д

Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела 2342

Површина за градба 1200 м²

Бруто развиена површина 2400 м²

Процент на изграденост 70


Коефициент на искористеност на земјиштето 1,39

Максимална дозволена висина – во зависност од технолошкиот процес

Катност П

Почетна/Утврдена цена по метар квадратен 61,00 ден. и

Вкупна почетна/утврдена цена 105.103.00 ден.



54. Информации за градежна парцела: 32 - Муртино

Број на градежна парцела ГП 32

Вкупна површина на градежната парцела 1894 м²

Намена на земјиштето (основна класа) Г2 - лесна и загадувачка индустрија

Намена на земјиштето (опис) градежно неизградено земјиште во населено место подзона Д

Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела 2342

Површина за градба 1300 м²

Бруто развиена површина 2600 м²

Процент на изграденост 70


Коефициент на искористеност на земјиштето 1,37

Максимална дозволена висина – во зависност од технолошкиот процес

Катност П

Почетна/Утврдена цена по метар квадратен 61,00 ден. и

Вкупна почетна/утврдена цена 115.534.00 ден.



55. Информации за градежна парцела: 33 - Муртино

Број на градежна парцела ГП 33

Вкупна површина на градежната парцела 2027 м²

Намена на земјиштето (основна класа) Г2 - лесна и загадувачка индустрија

Намена на земјиштето (опис) градежно неизградено земјиште во населено место подзона Д

Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела 2342

Површина за градба 1400 м²

Бруто развиена површина 2800 м²

Процент на изграденост 70


Коефициент на искористеност на земјиштето 1,37

Максимална дозволена висина – во зависност од технолошкиот процес

Катност П

Почетна/Утврдена цена по метар квадратен 61,00 ден. и

Вкупна почетна/утврдена цена 123.647.00 ден.



56. Информации за градежна парцела: 1.2 - Муртино

Број на градежна парцела ГП 1.2

Вкупна површина на градежната парцела 3585 м²

Намена на земјиштето (основна класа) Г2 - лесна и загадувачка индустрија

Намена на земјиштето (опис) градежно неизградено земјиште во населено место подзона Д

Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела 2342

Површина за градба 2339 м²

Бруто развиена површина 5847 м²

Процент на изграденост 57


Коефициент на искористеност на земјиштето 1,63

Максимална дозволена висина – во зависност од технолошкиот процес

Катност П+2


Почетна/Утврдена цена по метар квадратен 61,00 ден. и

Вкупна почетна/утврдена цена 218.685.00 ден.



57. Информации за градежна парцела: 1.3 - Муртино

Број на градежна парцела ГП 1.3
 Вкупна површина на градежната парцела 2063 м²
 Намена на земјиштето (основна класа) Г2 - лесна и загадувачка индустрија
 Намена на земјиштето (опис) градежно неизградено земјиште во населено место подзона Д
 Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела 2342
 Површина за градба 1250 м²
 Бруто развиена површина 3125 м²
 Процент на изграденост 60
 Коефициент на искористеност на земјиштето 1,51
 Максимална дозволена висина – во зависност од технолошкиот процес
 Катност П+2
 Почетна/Утврдена цена по метар квадратен 61,00 ден. и
 Вкупна почетна/утврдена цена 125.843.00 ден.



58. Информации за градежна парцела: 1.4 - Муртино

Број на градежна парцела ГП 1.4

Вкупна површина на градежната парцела 2007 м²

Намена на земјиштето (основна класа) Г2 - лесна и загадувачка индустрија

Намена на земјиштето (опис) градежно неизградено земјиште во населено место подзона Д

Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела 2342

Површина за градба 1200 м²

Бруто развиена површина 3000 м²

Процент на изграденост 59


Коефициент на искористеност на земјиштето 1,49

Максимална дозволена висина – во зависност од технолошкиот процес

Катност П+2

Почетна/Утврдена цена по метар квадратен 61,00 ден. и

Вкупна почетна/утврдена цена 122.427.00 ден.



59. Информации за градежна парцела: 1.5 - Муртино

Број на градежна парцела ГП 1.5

Вкупна површина на градежната парцела 2004 м²

Намена на земјиштето (основна класа) Г2 - лесна и загадувачка индустрија

Намена на земјиштето (опис) градежно неизградено земјиште во населено место подзона Д

Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела 2342

Површина за градба 1200 м²

Бруто развиена површина 3000 м²

Процент на изграденост 59


Коефициент на искористеност на земјиштето 1,63

Максимална дозволена висина – во зависност од технолошкиот процес

Катност П+2

Почетна/Утврдена цена по метар квадратен 61,00 ден. и

Вкупна почетна/утврдена цена 122.244.00 ден.



60. Информации за градежна парцела: 38-50 Блок 38 - Струмица

Број на градежна парцела ГП 38-50

Вкупна површина на градежната парцела 22006 м²

Намена на земјиштето (основна класа) Д3 – спорт и рекреација

Намена на земјиштето (опис) градежно неизградено земјиште вон централно подрачје подзона Е

Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела 10/1

Површина за градба 11179 м²

Бруто развиена површина

Процент на изграденост


Коефициент на искористеност на земјиштето

Максимална дозволена висина 9,5

Катност П

Почетна/Утврдена цена по метар квадратен 900,00 ден.

Вкупна почетна/утврдена цена 19,805,400,00 ден.



VI. Маркетинг стратегија за промоција на градежното земјиште што е предмет на оваа Програма

Определувањето на маркетинг стратегијата започнува со дефинирање односно претпоставување на заинтересираните страни за купување на одредени делови од градежното земјиште.

Зинтересираните страни се всушност потенцијалните купувачи на земјиштето и идни инвеститори, и претставуваат целна групата на активностите од маркетинг стратегијата.

Со оглед на различната намена и местоположба на градежното земјиште што ќе биде понудено, логично е целните групи за одделни локации да бидат различни. Следен чекор е идентификување на најефикасните маркетинг пристапи, алатки и канали за комуницирање/промовирање на понудата до заинтересираните страни.

Маркетинг пристапот, алатките и каналите за комуницирање/промовирање се лимитирани од повеќе аспекти, но главно од финансиската моќ на општината. Како и да е, маркетинг стратегијата мора да обезбеди испраќање на вистинска, навремена и прецизна информација на вистинска адреса.

VII. Дефинирање на целни групи за оделни групи на градежни парцели

Согласно соодветно утврдената категоризација по категории во генералниот урбанистички план и деталните урабанистички планови на соодветен начин се дефинираат и утврдени целните групи за одделни градежни парцели и согласно нивниот интерес.

VIII. Дефинирање на најефикасните маркетинг пристапи, алатки и канали

- организирање на форуми;
- собори на граѓани;
- рекламни спотови; и
- веб сајт информации.

IX. Дефинирање на временската рамка за имплементација на маркетинг стратегијата

Имплементацијата на маркетинг стратегијата ќе се врши континуирано се до реализација на Програмата.

X. Динамика на реализација на Програмата

1. Турнуси за објавување оглас, временски период за објавување на огласите и распределба на градежните парцели по турнуси

Со цел минимизирање на финансиските трошоци поврзани со објавата на огласи за отуѓување, односно давање под закуп на градежното земјиште се предвидува градежните парцели што се предмет на годишната Програма да се објават во турнуси.

Секој турнус ќе опфати објава на огласи за градежните парцели што се наоѓаат во состав на одредни населени места, урбани блокови или локалитети. Динамиката на реализација ќе се одвива согласно интересите и плановите на реализација на Буџетот на општина Струмица, односно реализацијата до крајот на годината ќе се одвива:

- во првиот квартал на 2012 година 25% од градежните парцели;
- во вториот квартал на 2012 година 50% од градежните парцели; и
- и до крајот на годината преостанатите парцели.

2. Пропишување на условите за надавање

Се пропишуваат односно определуваат следните параметри:

- висината на депозитот за учество;
- определување на интернет страницата на која ќе се врши надавањето;
- одредување на условите за учество; и
- пропишување на други обврски и останати релевантни информации во врска со надавањето.

XI. Надлежност за реализацијата на Програмата

Надлежност за спроведување на постапките за отуѓување или давање под закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија има Комисијата за спроведување на постапки за јавно наддавање која ќе биде формирана од страна на Градоначалникот на општина Струмица, согласно Законот за градежно земјиште.

XII. Проценка на финансиските приливи по основ на реализација на Програмата (приходна страна на Програмата)

Проценката на финансиските приходи кумулативно за предвидените градежни парцели, според просечната пазарна цена за метар квадратен градежно земјиште по зони ќе изнесува околу 90.000.000,00 денари.

XIII. Проценка на финансиските средства потребни за реализација на Програмата (расходна страна на Програмата)

Финансиските средства потребни за реализација на Програмата ги опфаќа проценетите финансиски средства потребни за реализирање на следните активности:

- Трошоци по основ на администрирање на постапките за отуѓување;
- трошоци по основ на експропријација;
- трошоците по основ на купување на градежно земјиште од физички и правни лица; и
- трошоци за промовирање, односно рекламирање на градежните локации што ќе бидат предмет на отуѓување, односно давање под закуп на градежното земјиште.

XIV. Преодни и завршни одредби

Програмата може да се изменува и дополнува на ист начин и постапка по која и се донесува.

За спроведувањето на оваа Програма надлежен е Градоначалникот на општина Струмица.

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-7877/1 Совет на општина Струмица
29.12.2011 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за основно образование за 2012 година

Се објавува Одлуката за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за основно образование за 2012 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.12.2011 година.

Бр. 08-7875/2 Градоначалник
30.12.2011 год. на општина Струмица
Струмица Зоран Заев с.р.

390.

Врз основа на член 162 став 3 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08, 33/10 и 116/10) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 29.12.2011 година, донесе

Одлука за утврдување на критериуми за распределба на блок дотацијата за основно образование за 2012 година

Член 1

Со оваа Одлука се утврдуваат критериумите за распределба на блок дотацијата за основно образование за 2012 година.

Член 2

Распределбата на средствата од блок дотацијата за реализација на наставно - воспитниот процес во училиштата за основно образование во општина Струмица како пренесена надлежност на локалната самоуправа и исполнетите услови во согласност со членот 46 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09 и 47/11 година) за календарската 2012 година, се врши по следните критериуми:

- Основна сума по училиште;
- Број на ученици во училиштето;
- Број на ученици по предметна настава;
- Број на подрачни училишта;
- Површина на училишниот објект; и
- Број на ученици со посебни потреби.

Член 3

Распределбата на средствата од блок дотацијата за основно образование се врши според следната формула:

$$\text{БДОо} = \text{О} + \text{ПУо} \times \text{С};$$

$$\text{ПУо} = \text{Уу} + (\text{Уу} \times \text{Кпу} + \text{Упн} \times \text{Кпн} + \text{Упп} \times \text{Кпп} + \text{Пу} \times \text{Кпу});$$

БДОо - Блок дотација за основно образование на општината;

О-Основна сума по училиште;

ПУо -Пондерирани ученици;

С -Стандард по ученик (износ);

Уу-Број на ученици во училиштето;

Кпу-Коефициент за површината на училишниот објект (0.1);

Упн-Ученици во предметна настава;

Кпн -Коефициент за предметна настава (0.2);

Упп - Број на ученици со посебни потреби во училиштето;
Кпп-Коефициент за ученици со посебни потреби (1);
Пу-Подрачни училишта; и
Кпу-Коефициент за подрачни училишта (0.6).

Член 4

Средствата определени од блок дотацијата за секое училиште се користат за финансирање на пренесените надлежности во основното образование.

Член 5

Распределените средства од блок дотацијата по основните училишта се насочуваат преку Општина Струмица месечно или по динамика договорена меѓу Министерството за финансии и Министерството за образование и наука.

Член 6

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“ а ќе се применува од 1 јануари 2012 година.

Бр.07-7875/1 Совет на општина Струмица
29.12.2011 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за средно образование за 2012 година

Се објавува Одлуката за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за средно образование за 2012 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.12.2011 година.

Бр. 08-7876/2 Градоначалник
30.12.2011 год. на општина Струмица
Струмица Зоран Заев с.р.
.....

391.

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за средно образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/04) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 29.12.2011 година, донесе

О д л у к а

за утврдување на критериуми за распределба на блок дотацијата за средно образование за 2012 година

Член 1

Со оваа Одлука се утврдуваат критериумите за распределбата на блок дотацијата за средно образование за 2012 година.

Член 2

Распределбата на средствата од блок дотацијата за средно образование за реализација на наставно-воспитниот процес на училиштата за средно образование во Општина Струмица како пренесена надлежност на локалната самоуправа и исполнетите услови во согласност со членот 46 од Законот за финансирање на локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09 и 47/11 година) за календарската 2012 година, се врши по следните критериуми:

- Основна сума по училиште;
- Број на ученици;
- Број на ученици во стручно образование;
- Површина на училишниот објект; и
- Старост и состојба на училишниот објект.

Член 3

Распределбата на средствата од блок дотацијата за средно образование се врши според формулата:

$$БДСо = О + ПУо \times С;$$

$$ПУо = Уу + Усо \times Кс + Пу \times Кс + Сс \times Кс;$$

БДСо - Блок дотација за средно образование на општината;

О - Основна сума по училиште,

ПУо - Пондерираны ученици;

С - Стандард по ученик;

Уу - Вкупен број на ученици во училиштето;

Ус - Број на ученици во стручно образование;

Кс - Коефициент стручно образование (0.2);

Пу - Површина на училиштето;

Кс - Коефициент за површината на училиштето (0.1);

Сс - Состојба и старост на училишниот објект;и
Кс - Коефициент за состојбата и староста на
објектот (0.4).

Член 4

Распоредените средства од блок дотацијата се користат за финансирање на пренесените надлежности на локалната самоуправа.

Член 5

Распределените средства ќе се насочуваат по училиштата преку Општина Струмица, месечно или по динамика договорена меѓу Министерството за образование и наука и Министерството за финансии.

Член 6

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“, а ќе се применува од 01.01.2012 година.

Бр.07-7876/1 Совет на општина Струмица
29.12.2011 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за реализација на научно-истражувачки проект „Развојни тенденции на некои антропометриски, функционални, моторички способности и социо - економскиот статус кај учениците од двата пола од 6 до 14 години од основните училишта во Општина Струмица“

Се објавува Одлуката за реализација на научно - истражувачки проект „Развојни тенденции на некои антропометриски, функционални, моторички способности и социо - економскиот статус кај учениците од двата пола од 6 до 14 години од основните училишта во Општина Струмица“ донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.12.2011 година.

Бр. 08-7886/2 Градоначалник
30.12.2011 год. на општина Струмица
Струмица Зоран Заев с.р.

392.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 29.12.2011 година, донесе

О д л у к а

за реализација на научно- истражувачки проект „Развојни тенденции на некои антропометриски, функционални, моторички способности и социо – економскиот статус кај учениците од двата пола од 6 до 14 години од основните училишта во Општина Струмица“

Член 1

Се прифаќа финансирање за реализација на научно - истражувачки проект „Развојни тенденции на некои антропометриски,функционални, моторички способности и социо-економскиот статус кај учениците од двата пола од 6 до 14 години од основните училишта во Општина Струмица“.

Член 2

Средствата за реализација на проектот ќе се обезбедат од Буџетот на општина Струмица за 2012 година.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-7886/1 Совет на општина Струмица
29.12.2011 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за отстапување
моторно возило на ЈП „Паркиралишта-
Струмица“ Струмица

Се објавува Одлуката за отстапување моторно возило на ЈП „Паркиралишта-Струмица“ Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.12.2011 година.

Бр. 08-7885/2 Градоначалник
30.12.2011 год. на општина Струмица
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

393.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ Бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 29.12.2011 година, донесе

О д л у к а
за отстапување моторно возило на ЈП
„Паркиралишта-Струмица“ Струмица

Член 1

Патничкото моторно возило марка „Форд“, тип „Фокус Турниер“ со број на шасија WFONXXGCDNXT41526, број на мотор ХТ41526 - 1,8 TDCI со јачина на моторот 66KW/90KS, боја црвена 74, произведено 1999 година, сопственост на Општина Струмица, без надомест се отстапува на трајна сопственост на ЈП „Паркиралишта – Струмица“ Струмица.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-7885/1 Совет на општина Струмица
29.12.2011 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за усвојување
на Програмата за работа на Локалната
установа библиотека „Благој Јанков
Мучето“ Струмица за 2012 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Програмата за работа на Локалната установа библиотека „Благој Јанков Мучето“ Струмица за 2012 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.12.2011 година.

Бр. 08-7878/2 Градоначалник
30.12.2011 год. на општина Струмица
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

394.

Врз основа на член 14 од Законот за библиотеките („Службен весник на Република Македонија“ бр. 66/04) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ Бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 29.12.2011 година, донесе

З а к л у ч о к
за усвојување на Програмата за работа
на Локалната установа библиотека
„Благој Јанков Мучето“ Струмица за
2012 година

1. Се усвојува Програмата за работа на Локалната установа библиотека „Благој Јанков Мучето“ Струмица за 2012 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“

Бр.07-7878/1 Совет на општина Струмица
29.12.2011 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за усвојување на Програмата за работа на Дом за деца и млади „Благој Мучето“ Струмица за 2012 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Програмата за работа на Дом за деца и млади „Благој Мучето“ Струмица за 2012 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.12.2011 година.

Бр. 08-7879/2 Градоначалник
30.12.2011 год. на општина Струмица
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

395.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 29.12.2011 година, донесе

З а к л у ч о к

за усвојување на Програмата за работа на Дом за деца и млади „Благој Мучето“ Струмица за 2012 година

1. Се усвојува Програмата за работа на Дом за деца и млади „Благој Мучето“ Струмица за 2012 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“

Бр.07-7879/1 Совет на општина Струмица
29.12.2011 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Извештајот за работа на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за период I - IX месец 2011 година

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Извештајот за работа на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за период I - IX месец 2011 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.12.2011 година.

Бр. 08-7880/2 Градоначалник
30.12.2011 год. на општина Струмица
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

.....

396.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 29.12.2011 година, донесе

З а к л у ч о к

за давање согласност на Извештајот за работа на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за период I - IX месец 2011 година

1. Се дава согласност на Извештајот за работа на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за период I - IX месец 2011 година, усвоен од Управниот одбор на ова претпријатие, со Одлука бр. 02-9219/3 од 21.12.2011 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-7880/1 Совет на општина Струмица
29.12.2011 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Програмата за работа на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 2012 година

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Програмата за работа на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 2012 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.12.2011 година.

Бр. 08-7881/2 Градоначалник
30.12.2011 год. на општина Струмица
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

397.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 29.12.2011 година, донесе

З а к л у ч о к

за давање согласност на Програмата за работа на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 2012 година

1. Се дава согласност на Програмата за работа на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 2012 година, усвоена од Управниот одбор на ова претпријатие, со Одлука бр. 02-9219/2 од 21.12.2011 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-7881/1 Совет на општина Струмица
29.12.2011 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Извештајот за работа на ЈП „Паркиралишта - Струмица“ Струмица за период од 01.01. до 30.06. 2011 година

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Извештајот за работа на ЈП

„Паркиралишта - Струмица“ Струмица за период од 01.01. до 30.06.2011 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.12.2011 година.

Бр. 08-7882/2 Градоначалник
30.12.2011 год. на општина Струмица
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

398.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 29.12.2011 година, донесе

З а к л у ч о к

за давање согласност на Извештајот за работа на ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица за период од 01.01. до 30.06.2011 година

1. Се дава согласност на Извештајот за работа на ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица за период од 01.01. до 30.06.2011 година, усвоен од Управниот одбор на ова претпријатие, со Одлука бр. 02-285/2 од 20.12.2011 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-7882/1 Совет на општина Струмица
29.12.2011 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Програмата за работа на ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица за 2012 година

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Програмата за работа на ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица за 2012 година, донесен на седницата на

Советот на општина Струмица, одржана на 29.12.2011 година.

Бр. 08-7883/2 Градоначалник
30.12.2011 год. на општина Струмица
Струмица Зоран Заев с.р.

399.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 29.12.2011 година, донесе

З а к л у ч о к
за давање согласност на Програмата за
работа на ЈП „Паркиралишта Струмица“
Струмица за 2012 година

1. Се дава согласност на Програмата за работа на ЈП „Паркиралишта-Струмица“ Струмица за 2012 година, усвоена од Управниот одбор на ова претпријатие, со Одлука бр. 02-285/3 од 20.12.2011 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-7883/1 Совет на општина Струмица
29.12.2011 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинея 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање согласност на Програмата за работа на ЈП „Струмица -гас“ Струмица за 2012 година

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Програмата за работа на ЈП „Струмица - гас“ Струмица за 2012 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 29.12.2011 година.

Бр. 08-7884/2 Градоначалник
30.12.2011 год. на општина Струмица
Струмица Зоран Заев с.р.

400.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 29.12.2011 година, донесе

З а к л у ч о к
за давање согласност на Програмата за
работа на ЈП „Струмица - гас“
Струмица за 2012 година

1. Се дава согласност на Програмата за работа на ЈП „Струмица - гас“ Струмица за 2012 година, усвоена од Управниот одбор на ова претпријатие, со Одлука бр. 02-124/1 од 20.12.2011 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-7884/1 Совет на општина Струмица
29.12.2011 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.